

ХАЛК БАНКА АД Скопје и подружница

**Консолидирани финансиски извештаи
за годината што завршува
на 31 декември 2025**

СОДРЖИНА

	Страна
Консолидиран биланс на успех	1
Консолидиран извештај за сеопфатната добивка	2
Консолидиран биланс на состојба	3
Консолидиран извештај за промените во капиталот и резервите	4 – 6
Консолидиран извештај за паричниот тек	7 – 8
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	9 – 159



Извештај на независниот ревизор



КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Северна Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор

До акционерите на Халк Банка АД Скопје

Извештај за ревизија на консолидираните финансиски извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на консолидираните финансиски извештаи на Халк Банка АД Скопје нејзините подружници („Групата“), коишто го вклучуваат:

- консолидираниот биланс на состојба заклучно со 31 декември 2025 година;
- и, за годината од 1 јануари 2025 година до 31 декември 2025 година:
- консолидираниот биланс на успех;
 - консолидираниот извештај за сеопфатна добивка;
 - консолидираниот извештај за промени во капиталот и резервите;
 - консолидираниот извештај за паричните текови;

и

- белешки, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики и други објаснувачки информации („консолидирани финансиски извештаи“).

Според нашето мислење, придружните консолидирани финансиски извештаи даваат вистинска и објективна слика на консолидираната финансиска состојба на Групата заклучно со 31 декември 2025 година, како и на нејзината консолидирана финансиска успешност и нејзините консолидирани парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорности на ревизорот за ревизијата на консолидираните финансиски извештаи* од нашиот извештај. Ние сме независни од Групата во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на

професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители како што е применлив за ревизии на финансиски извештаи на ентитети од јавен интерес во Република Северна Македонија (Кодекс на етика), заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи на ентитети од јавен интерес во Република Северна Македонија и ги исполниме нашите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на етика. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од консолидираниот годишен извештај за работата и консолидираната годишна сметка изготвени од раководството во согласност со барањата на Законот за трговски друштва, но не ги вклучуваат консолидираните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за консолидираните финансиски извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на консолидираните финансиски извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со консолидираните финансиски извештаи или нашето знаење прибавено во ревизијата, или поинаку произлегува дека се материјално погрешно прикажани. Доколку, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека има материјално погрешно прикажување во овие други информации, од нас се бара да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорности на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготовката на консолидираните финансиски извештаи кои даваат вистинска и објективна слика во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија, и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на консолидирани финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Групата да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствена основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да ја ликвидира Групата или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Групата.

Одговорности на ревизорот за ревизијата на консолидираните финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да

влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие консолидирани финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на целата ревизија. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е значајна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Групата.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и, врз основа на прибавените ревизорски докази, за тоа дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во можноста на Групата да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во консолидираните финансиски извештаи или, доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Групата да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на консолидираните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата, и дали консолидираните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.
- Ја планираме и извршуваме ревизијата на Групата за да прибавиме достатни и соодветни ревизорски докази во однос на финансиските информации на ентитетите или деловните единици во Групата како основа за формирање на мислење за финансиските извештаи на групата. Ние сме одговорни за насочување, надзор и проверка на ревизорската работа извршена за целите на ревизијата на групата. Ние остануваме самојстојно одговорни за нашето ревизорско мислење.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Како што е наведено во делот Други информации, раководството е одговорно за изготвување на консолидираниот годишен извештај за работата на Групата за 2025 година во согласност со барањата на Законот за трговски друштва. Во дополние на нашите одговорности и



известување во согласност со МСР, ние имаме обврска, во согласност со барањата на член 34, став 1(д) од Законот за ревизија, да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај за работата со историските финансиски информации обелоденети во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата на и за годината којашто завршува на 31 декември 2025 година.


Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во консолидираниот годишен извештај за работата на Групата на и за годината којашто завршува на 31 декември 2025 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите обелоденети во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата на и за годината којашто завршува на 31 декември 2025 година.

Скопје, 28 април 2026 година

Овластен ревизор
Срѓан Ранѓеловиќ

КПМГ Ревизија ДОО Скопје
Управител
Срѓан Ранѓеловиќ





Консолидирани
финансиски
извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Консолидиран биланс на успех за периодот од 1 јануари до 31 декември 2025

Белешка	во илјади денари	
	2025	2024
Приходи од камата	5.753.370	5.306.086
Расходи за камата	(1.339.874)	(1.074.222)
Нето-приходи/(расходи) од камата	4.413.496	4.231.864
Приходи од провизии и надомести	2.002.683	1.784.029
Расходи за провизии и надомести	(1.106.480)	(992.791)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	896.203	791.238
Нето-приходи од тргување	1.708	514
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	262.196	231.071
Останати приходи од дејноста	999.449	842.273
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	(441.732)	(907.029)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(3.872)	-
Трошоци за вработените	(1.229.854)	(1.217.521)
Амортизација	(421.855)	(330.337)
Останати расходи од дејноста	(1.895.257)	(1.590.031)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	2.580.482	2.052.042
Данок на добивка	(418.854)	(197.581)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	2.161.628	1.854.461
Добивка/(Загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	2.161.628	1.854.461
Добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:		
акционерите на банката	-	-
неконтролираното учество	-	-
Заработка по акција:		
основна заработка по акција (во денари)	1.536	1.416
разводната заработка по акција (во денари)	1.536	1.416
41		

* само за консолидираните финансиски извештаи

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 28 април 2026 и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28 април 2026.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Г-ѓа Елиф Селим

Директор на Дирекција за финансиско планирање,
управување и известување
бр. на лиценца 0109450

Г-дин Владимир Давчев

Директор на Сектор за управување со ризици
и финансиско управување

Д-р Фатих Шаќабаз
Главен Извршен
Директор



Д-р Беркан Имери
Извршен Директор

Г-дин Александар Иљов
Извршен Директор

Г-дин Мухаммед Хаџипази
Извршен Директор

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Консолидиран извештај за сеопфатна добивка за периодот од 1 јануари до 31 декември 2025

	во илјади денари		
	Белешка	2025	2024
Добивка/(загуба) за финансиската година		2.161.628	1.854.461
Останати добивки/(загуби) во периодот (пред оданочување)		-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)		-	-
Ревалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви		-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	17	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)		-	-
Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба		380.582	60.545
- реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
- ревалоризациска резерва признаена во текот на годината		45.353	17.003
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење		-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	17	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех		425.935	77.548
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот		425.935	77.548
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година		2.587.563	1.932.009
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*			
акционерите на банката		2.587.563	1.932.009
неконтролираното учество		-	-
		-	-

* само за консолидираните финансиски извештаи

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 28 април 2026 и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28 април 2026.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Г-ѓа Елиф Селим

Директор на Дирекција за финансиско планирање,
управување и известување
бр. на лиценца 0109450

Г-дин Владимир Давчев

Директор на Сектор за управување со ризици
и финансиско управување

Д-р Фатих Шаќаз
Главен Извршен
Директор



Д-р Беркан Имери
Извршен Директор

Г-дин Александар Иљов
Извршен Директор

Г-дин Мухаммед Хаџипази
Извршен Директор

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***Консолидиран биланс на состојба на ден 31 декември 2025**

Белешка	во илјади денари		
	2025	2024	
Актива			
Парични средства и парични еквиваленти	18	19.229.122	22.642.564
Средства за тргување	19	32.846	97.062
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	379.098	340.505
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	87.431.460	71.755.709
Вложувања во хартии од вредност	23	16.614.214	14.595.713
Вложувања во подружници и придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	-	1.464
Останати побарувања	25	1.950.481	1.778.274
Зложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	86.365	19.359
Нематеријални средства	28	313.224	260.552
Недвижности и опрема	29	2.924.986	2.322.284
Одложени даночни средства	30.2	2.115	23.281
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупна актива		128.963.911	113.836.767
Обврски			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банки	34.1	6.540.883	6.785.121
Депозити на други комитенти	34.2	90.285.021	81.304.364
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	7.072.700	4.246.870
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	1.599.792	1.406.003
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	239.656	90.688
Одложени даночни обврски	30.2	51.576	-
Останати обврски	39	1.607.593	1.024.593
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		107.397.221	94.857.639
Капитал и резерви			
Запишан капитал	40	14.076.910	14.076.910
Премии од акции		325.854	325.854
Сопствени акции		-	-
Други сопственички инструменти		-	-
Ревалоризациски резерви		487.415	61.480
Останати резерви		3.936.796	2.083.698
Задржана добивка/(Акумулирана загуба)		2.739.715	2.431.186
Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на акционерите на банката		21.566.690	18.979.128
Неконтролирано учество*		-	-
Вкупно капитал и резерви		21.566.690	18.979.128
Вкупно обврски и капитал и резерви		128.963.911	113.836.767
Потенцијални обврски	42	20.250.266	18.719.027
Потенцијални средства	42	-	-

* само за консолидираните финансиски извештаи

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 28 април 2026 и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28 април 2026.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Г-ѓа Елиф Селим

Директор на Дирекција за финансиско планирање,
управување и известување
бр. на лиценца 0109450

Г-дин Владимир Давчев

Директор на Сектор за управување со ризици
и финансиско управување

Д-р Фатих Шахбаз
Главен Извршен
Директор



Д-р Беркан Имери
Извршен Директор

Г-дин Александар Иљов
Извршен Директор

Г-дин Мухаммед Хаџипази
Извршен Директор

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Консолидиран извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2025

	Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтро ли рано учество*	Вкупно капитал и резерви			
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени-чки инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				(Акумулирани загуби)		
<i>во илјади денари</i>																				
На 1 јануари 2024 година (претходна година)	12.846.910	325.854	-	-	(18.426)	2.358	-	-	-	-	-	-	411.802	1.045.938	-	-	15.817.118	-	15.817.118	
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2024 година (претходна година), коригирано	12.846.910	325.854	-	-	(18.426)	2.358	-	-	-	-	-	-	411.802	1.045.938	-	-	15.817.118	-	15.817.118	
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.854.461	-	-	-	1.854.461	-	1.854.461	
Останати добивки/(загуби) во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Должнички инструменти</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	60.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.545	-	60.545	
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>сопственички инструменти</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (Ефект од Одлука за Методологија за управување со кредитен ризик - во примена од 1 јули 2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ревалоризациска резерва за превземено средства од ненаплатени побарувања	-	-	-	-	-	17.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.003	-	17.003	
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	60.545	17.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.548	-	77.548	
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	60.545	17.003	-	-	-	-	-	-	1.854.461	-	-	-	1.932.009	-	1.932.009	

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Консолидиран извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2025 (продолжение)

во илјади денари	Капитал			Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви
	Запашан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите			
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:																	
Издадени акции во текот на периодот	1.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230.000
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	881.017	-	-	-	(881.017)	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени Дивиденди во форма на акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатен данок на добивка за исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатен задржан данок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатен персонален данок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите - Реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(368.970)	368.970	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	1.230.000	-	-	-	-	-	-	-	881.017	-	-	(1.249.987)	368.970	-	-	1.230.000	1.230.000
На 31 декември 2024 (претходна година)/ 1 јануари 2025 (тековна година)	14.076.910	325.854	-	-	42.119	19.361	-	-	2.083.699	-	-	1.016.276	1.414.908	-	-	18.979.127	18.979.127
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2025 година (тековна година), коригирано	14.076.910	325.854	-	-	42.119	19.361	-	-	2.083.699	-	-	1.016.276	1.414.908	-	-	18.979.127	18.979.127
Соопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.161.628	-	-	-	-	2.161.628
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
должнички инструменти																	
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	380.582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.582
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сопственички инструменти																	
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***Консолидиран извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2025**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	2.580.482	2.052.042
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	15/28 118.082	117.169
недвижности и опрема	15/29 198.729	213.168
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	11 -	-
продажба на недвижности и опрема	11 (38.584)	(13.460)
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	11 (1.450)	(8.553)
Капиталната загуба од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Приходи од камата	6 (5.753.370)	(5.306.086)
Расходи за камата	6 1.339.874	1.074.222
Нето-приходи од тргување	8 (1.708)	(514)
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	12 2.913.089	7.900.287
12 (2.471.357)	(6.993.258)	
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа		
дополнителни загуби поради оштетување ослободени загуби поради оштетување	13 3.872	-
13 -	-	
Резервирања		
дополнителни резервирања ослободени резервирања	38 616.291	713.303
38 (417.898)	(337.776)	
Приходи од дивиденди	(2.778)	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	-	-
Наплатени камати	5.698.406	5.079.969
Платени камати	(1.157.499)	(890.141)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива (Зголемување)/намалување на деловната актива:	3.624.181	3.600.372
Средства за тргување	65.924	(34.957)
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	(38.593)	32.300
Кредити на и побарувања од други комитенти	(16.145.998)	(10.525.755)
Заложени средства		
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	(69.428)	(10.806)
Задолжителна резерва во странска валута	(1.588.836)	(628.560)
Задолжителен депозит кај НБРСМ според посебни прописи	14.994	356.342
Останати побарувања	(175.993)	(14.465)
Одложени даночни средства	72.742	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Консолидиран извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2025 (продолжение)

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</i>		
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	(244.574)	(1.812.942)
Депозити на други комитенти	8.787.857	14.585.290
Останати обврски	53.233	(543.317)
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето	(5.644.491)	5.003.502
(Платен)/поврат на данок на добивка	(268.422)	(168.557)
Нето паричен тек од / (искористен за) основната дејност	(5.912.913)	4.834.945
Паричен тек од инвестициската дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	(5.599.566)	(9.910.419)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	4.053.192	5.602.965
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	(170.754)	(186.796)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	(257.215)	(184.123)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	69.268	-
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	2.778	-
Нето паричен тек (искористен за) инвестициската дејност	(1.902.297)	(4.678.373)
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	(2.753.764)	(2.417.217)
Зголемување на обврските по кредити	5.576.503	2.126.605
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-	1.230.000
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	-	-
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	-
Нето паричен тек од финансирањето	2.822.739	939.388
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	5.186	(4.400)
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	(4.987.285)	1.091.560
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	17.482.230	16.390.670
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	18 12.494.946	17.482.230

* само за консолидираните финансиски извештаи

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 28 април 2026 и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28 април 2026.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Г-ѓа Елиф Селим

Директор на Дирекција за финансиско финансирање,
управување и известување
бр. на лиценца 0109450

Г-дин Владимир Давчев

Директор на Сектор за управување со ризици
и финансиско управувањеД-р Фатих Шабаз
Главен Извршен
ДиректорД-р Беркан Имери
Извршен ДиректорГ-дин Александар Иљов
Извршен ДиректорГ-дин Мухаммед Хаџипази
Извршен Директор

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

ВОВЕД

Број на Белешка

1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

2 Управување со ризици

- 2.1 Кредитен ризик
- 2.2 Ризик на ликвидност
- 2.3 Пазарен ризик
 - 2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промените на пазарниот ризик
 - 2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)
 - 2.3.3 Валутен ризик
 - 2.3.4 Останати пазарни ризици
- 2.4 Оперативен ризик
- 2.5 Ризик од осигурување

3 Адекватност на капиталот

4 Известување според сегментите

5 Објективна вредност на финансиските средства и обврски

Консолидиран биланс на успех

- 6 Нето приходи (расходи) од камата
- 7 Нето приходи (расходи) од провизии и надомести
- 8 Нето приходи од тргување
- 9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност
- 10 Нето приходи (расходи) од курсни разлики
- 11 Останати приходи од дејноста
- 12 Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа
- 13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа
- 14 Трошоци за вработените
- 15 Амортизација
- 16 Останати расходи од дејноста
- 17 Данок на добивка

Консолидиран биланс на состојба

Актива

- 18 Парични средства и парични еквиваленти
- 19 Средства за тргување
- 20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
- 21 Дериватни средства чувани за управување со ризик
 - 22.1 Кредити на и побарувања од банки
 - 22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти
- 23 Вложувања во хартии од вредност
- 24 Вложувања во придружени друштва
- 25 Останати побарувања
- 26 Заложени средства
- 27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
- 28 Нематеријални средства
- 29 Недвижности и опрема
- 30 Тековни и одложени даночни средства и обврски
- 31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Обврски, капитал и резерви

- 32 Обврски за тргување
- 33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
- 34 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
 - 34.1 Депозити на банки
 - 34.2 Депозити на други комитенти
- 35 Издадени должнички хартии од вредност
- 36 Обврски по кредити
- 37 Субординирани обврски
- 38 Посебна резерва и резервирања
- 39 Останати обврски
- 40 Запишан капитал

Други обелоденувања

- 41 Заработка по акција
- 42 Потенцијални обврски и потенцијални средства
- 43 Работи во име и за сметка на трети лица/Комисиско работење
- 44 Трансакции со поврзаните страни
- 45 Наеми
- 46 Плаќање врз основа на акции
- 47 Настани после датумот на билансот на состојба

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

ВОВЕД

(а) Општи информации

ХАЛК БАНКА АД Скопје („Банката“) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Банката е:

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Банката е основана во 1993 година. Во текот на 2011 година, Банката го промени името од Извозно Кредитна Банка АД Скопје во ХАЛК БАНКА АД Скопје, како резултат на промена во акционерската структура на Банката. Мнозински сопственик со 99,66% (2024: 99,66%) од основачкиот капитал е Türkiye Halk Bankası a.ş. Istanbul, Turkey. Основачкиот капитал се состои од 1.407.691 обични акции со номинална вредност од 10.000 денари (2024: 1.407.691 обични акции).

Акциите на Банката со симбол ИКВ и ИСИН КОД (МКИКВА101015) не котираат на Македонската берза за хартии од вредност.

Позначајни активности на Банката се одобрување кредити, примање депозити, давање платежни услуги во земјата и во странство и посредување при обезбедувањето на девизни средства за нејзини комитенти.

Врз основа на Одлука на Владата на Република Северна Македонија од 7 декември 2020 година, Мислење од Министерството за финансии до Влада на Република Северна Македонија, Мислење од Секретаријатот за законодавство до Влада на Република Северна Македонија, Согласноста од Надзорен одбор на АД „Пошта на Северна Македонија и Одлуката на управниот одбор на АД Пошта на Северна Македонија“: се склучува Договор за Соработка помеѓу АД „Пошта на Северна Македонија“ – Скопје и Халк Банка АД Скопје при вршењето на услуги од страна на пошта во име и за сметка на Банката за Услуги во Готовинскиот Платен промет. Трансакциите почнаа да се реализираат од 1 март 2021 година.

Банката стана 100% сопственик на осигурителното друштво НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, впишано во Централен депозитар за хартии од вредност на 9 јануари 2019 година. Банката со претходна реализација на две блок трансакции, го откупи капиталот за 198.893 илјади денари (3.212.000 евра). На 25 февруари 2019 година, Подружницата беше преименувана во ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје. Влогот во Подружницата е зголемен во текот на 2019 година за 430.470 илјади денари и на 31 декември 2020 година изнесува 629.363 илјади денари, додека пак во 2021 година во два наврати се спроведе постапка за зголемување на основната главнина преку издавање на нови акции по пат на приватна понуда и тоа за 123.242 илјади денари (2.000.000 евра) и 184.954 илјади денари (3.000.000 евра) и на 31.12.2021 влогот во Подружницата изнесува 937.559 илјади денари (Белешка 24). Заклучно со 31.12.2022 година влогот останува непроменет, односно 937.559 илјади денари.

Надзорниот Одбор на Банката во јануари 2023 година донесе Одлука за Докапитализација на Подружницата за нови 4 милиони евра. Надзорниот Одбор на Халк Осигурување донесе Одлука за задолжување преку субординиран долг во износ од 4 милиони евра, која се реализираше со постигнување на Договор за субординиран долг со Халк Банка АД Скопје на датум 03.02.2023 година. Докапитализацијата на подружницата се изврши во април 2023, по претходна трансформација на субординираниот долг од 4 милиони евра во капитал. Заклучно со јуни 2023 вкупниот влог изнесува 1.184.338 илјади денари.

Истата година беше спроведена уште една докапитализација преку издавање на 9-та емисија акции во износ од 184.504.800 МКД (3 милиони ЕУР). Трансформацијата на докапитализацијата во влог беше извршена на 11.12.2023 година. Заклучно со 31.12.2023 година вкупниот влог изнесува 1.368.843 илјади денари. Во текот на 2024 и 2025 година, немаше промени во вкупниот влог на Халк Осигурување АД Скопје.

Овие консолидирани финансиски извештаи ја вклучуваат Банката и нејзината подружница ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје (заедно именувани како „Групата“).

ВОВЕД (продолжение)

(а) Општи информации (продолжение)

Бројот на вработени во Групата на 31 декември 2025 е 1.011 (2024: 975).

Работењето на Управниот одбор на Банката во 2025 година започна со долунаведениот состав:

1. Д-р Билал Суџубаши – Главен Извршен Директор
2. Д-р Беркан Имери – Извршен Директор
3. Г-дин Александар Иљов – Извршен Директор

Од страна на Надзорниот одбор на 22.11.2024 година г-дин Беркан Имери и г-дин Александар Иљов се преименувани за членови на Управниот одбор, согласностите се издадени од страна на Народна Банка на РСМ на 06.02.2025 година (примени во Банката на 06.02.2025 година) и уписот во Централниот регистар на РСМ е извршен на 12.02.2025 година.

Од страна на Надзорниот одбор на 25.09.2024 година донесена е одлука за именување на г-дин Мухаммед Хаџи-Пази за нов член на Управниот одбор, со што по издавање на согласноста од страна на Народна Банка на РСМ на 20.03.2025 година (примена во Банката на 21.03.2025 година) и уписот на промената во Централниот регистар на РСМ на 26.03.2025 година, Управниот Одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

Членови на Управен Одбор

1. Д-р Билал Суџубаши – Главен Извршен Директор
2. Д-р Беркан Имери – Извршен Директор
3. Г-дин Александар Иљов – Извршен Директор
4. Г-дин Мухаммед Хаџи – Пази – Извршен Директор

Од страна на Надзорниот одбор на 26.08.2025 година донесена е одлука за престанок на мандатот на г-дин Билал Суџубаши поради извршување на друга раководна функција во рамки на Групацијата, со што по уписот на промените во Централниот регистар на РСМ на 05.09.2025 година, Управниот одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

Членови на Управен Одбор

1. Д-р Беркан Имери – Извршен Директор
2. Г-дин Александар Иљов – Извршен Директор
3. Г-дин Мухаммед Хаџи – Пази – Извршен Директор

Од страна на Надзорниот одбор на 26.08.2025 година донесена е одлука за именување на г-дин Фатих Шахбаз за нов член на Управниот одбор, Главен Извршен Директор, со што по издавање на согласноста од страна на Народна Банка на РСМ на 12.12.2025 година (примена во Банката на 15.12.2025 година) и уписот на промената во Централниот регистар на РСМ на 16.12.2025 година, Управниот Одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

Членови на Управен Одбор

1. Д-р Фатих Шахбаз – Главен Извршен Директор
2. Д-р Беркан Имери – Извршен Директор
3. Г-дин Александар Иљов – Извршен Директор
4. Г-дин Мухаммед Хаџи – Пази – Извршен Директор

ВОВЕД (продолжение)

(а) Општи информации (продолжение)

Од страна на Надзорниот одбор на 30.10.2025 година г-дин Беркан Имери, г-дин Александар Иљов и г-дин Мухаммед Хаџи-Пази се преименувани за членови на Управниот одбор. Од страна на Банката, поднесено е барање до Народна Банка за издавање на претходна согласност за преименување на членовите на Управен одбор на Халк Банка А.Д. Скопје при што заклучно со 31.12.2025 година постапката се уште трае.

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на 2025 година и до датумот на овие посебни финансиски извештаи се прикажани во продолжение:

Работењето на Надзорниот одбор на Банката во 2025 година започна со долунаведениот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Реџеп Сулејман Оздил, член на Надзорен одбор
- Г-дин Илхан Болукбаш, член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, Член на Надзорен одбор
- Г-дин Фатих Шахбаз, член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Сејдефа Џафче, Независен член на Надзорен одбор.

Од страна на Собранието на акционери на 20.09.2024 година донесена е одлука за именување на г-дин Мирач Таш за нов член на Надзорниот одбор, со што по издавање на согласностите од страна на Народна Банка на РСМ на 31.12.2024 година (примена во Банката на 08.01.2025 година) и уписот на промените во Централниот регистар на РСМ е извршен на 16.01.2025 година, Надзорниот Одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Реџеп Сулејман Оздил, член на Надзорен одбор
- Г-дин Илхан Болукбаш, член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, член на Надзорен одбор
- Г-дин Фатих Шахбаз, член на Надзорен одбор
- Г-дин Мирач Таш, член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Сејдефа Џафче, Независен член на Надзорен одбор

По поднесување на оставка од страна на г-динот Фатих Шахбаз како член на Надзорен одбор на ден 26.08.2025 година (примена во Банката на 27.08.2025 година) и уписот на промената во Централниот регистар на РСМ на 04.09.2025 година, Надзорниот Одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Реџеп Сулејман Оздил, член на Надзорен одбор
- Г-дин Илхан Болукбаш, член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, член на Надзорен одбор
- Г-дин Мирач Таш, член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Сејдефа Џафче, Независен член на Надзорен одбор

ВОВЕД (продолжение)

(а) Општи информации (продолжение)

По поднесување на оставка од страна на г-динот Илхан Болукбаш како член на Надзорен одбор на ден 25.09.2025 година (примена во Банката на 25.09.2025 година) и уписот на промената во Централниот регистар на РСМ на 03.10.2025 година, Надзорниот Одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Реџеп Сулејман Оздил, член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, член на Надзорен одбор
- Г-дин Мирач Таш, член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Билѓана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Сејдефа Џафче, Независен член на Надзорен одбор

Од страна на Собранието на акционери на 17.10.2025 година донесена е одлука за именување на г-дин Билал Суџубаши и г-дин Сејит Мехмет Јајдемир за нови членови на Надзорниот Одбор со што по издавање на согласностите од страна на Народна Банка на РСМ на 26.01.2026 година (примена во Банката на 27.01.2026 година), Надзорниот Одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Реџеп Сулејман Оздил, член на Надзорен одбор
- Г-дин Сејит Мехмет Јајдемир, член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, член на Надзорен одбор
- Г-дин Мирач Таш, член на Надзорен одбор
- Г-дин Билал Суџубаши, член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Билѓана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Сејдефа Џафче, Независен член на Надзорен одбор

Консолидираните финансиски извештаи на Групата за годината што заврши на 31 декември 2025 година се одобрени од страна на Управниот одбор и се усвоени од страна на Надзорниот Одбор на Банката на 30 март 2026 година.

(б) Основа за подготвување на консолидираните финансиски извештаи

Основи за консолидација

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ги опфаќаат финансиските извештаи на Банката и Подружницата, која е во 100% во сопственост на Банката.

и) Деловни комбинации

Деловните комбинации се евидентираат со користење на методот на купување на датумот на стекнување т.е. на датумот кога контролата е стекната од Групата. Износот којшто се пренесува при стекнувањето се мери по објективна вредност, исто како и идентификуваните нето-средства кои се стекнуваат.

Трансакционите трошоци се признаваат како расход веднаш, освен доколку тие не се однесуваат за издавање на должнички или сопственички инструменти. Износот којшто се пренесува при стекнувањето не вклучува износи кои се однесуваат на подмирување на некои односи кои претходно постоеле. Таквите износи генерално се признаваат во билансот на успех.

ВОВЕД (продолжение)

(б) Основа за подготвување на консолидираните финансиски извештаи

ii) Неконтролирани учества

Неконтролираните учества се мерат според нивното пропорционално учество во нето-средствата на стекнатиот ентитет. Промените во учеството на Групата во подружниците кои не доведуваат до губење контрола, се евидентираат како трансакции во капиталот.

iii) Подружници

Подружници се ентитети контролирани од Групата. Групата има контрола врз ентитетот кога е изложена на, или има право на, варијабилни поврати од своето инволвирање со ентитетот и има можност да влијае врз износот на овие поврати преку својата моќ врз ентитетот. Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот кога контролата започнува до моментот кога контролата престанува.

iv) Губење на контрола

Кога Групата ја губи контролата врз подружницата, ги депризнава средствата и обврските на подружницата, како и поврзаното неконтролирано учество и останатите компоненти на капиталот. Каква било добивка или загуба која е резултат на престанокот на контролата се признава во добивката или загубата. Какво било учество задржано во поранешната подружница се мери по објективна вредност во моментот на губење на контролата.

v) Трансакции елиминирани при консолидација

Салдата и трансакциите во рамките на Групата, и сите нереализирани добивки и загуби кои произлегуваат од трансакции во рамки на Групата, се елиминираат. Нереализираните загуби се елиминираат на ист начин како и нереализираните добивки, но само до оној износ до кој не постојат докази за оштетување.

Стандарди врз основа на кои се подготвени консолидираните финансиски извештаи

Податоците во приложените консолидирани финансиски извештаи на Групата се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за банки, подзаконската регулатива пропишана од страна на НБРСМ, како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст “Методологија“) („Службен весник на РМ“ бр. 83/17 и 275/2024) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 83/17, 149/18 и 275/2024), пропишани од страна на НБРСМ.

Презентација на консолидираните финансиски извештаи

Придружните финансиски извештаи претставуваат консолидирани финансиски извештаи на Групата.

Придружните консолидирани финансиски извештаи на Групата се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (“Службен весник на РМ” бр.83/17, 149/18 и 275/2024), (во понатамошниот текст “Одлуката“).

Во согласност со Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиски извештаи, од 2019 година Банката подготвува и консолидирани финансиски извештаи бидејќи има 100% вложување во подружницата ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.

ВОВЕД (продолжение)**(б) Основа за подготвување на консолидираните финансиски извештаи****Известувачка и функционална валута**

Консолидираните финансиски извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”). Денарот е функционална и известувачка валута на Групата. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

Користење на проценки и расудувања

Презентацијата на консолидираните финансиски извештаи, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Групата, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати во наредните периоди на известување можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се прегледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди доколку ревидираната проценка влијае на двата периоди – тековниот и идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од раководството и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди кои имаат значајно влијание на посебните финансиски извештаи се прикажани во белешка 1(г).

(в) Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие консолидирани финансиски извештаи.

(и) Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна каматна стапка и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во билансот на успех. Немонетарните ставки кои се евидентирани по историска вредност, назначени во странска валута, се курсираат користејќи го средниот девизен курс на НБРСМ на денот на трансакцијата

Девизните средства со кои што работи Групата се претежно евра (ЕУР) и американски долари (УСД).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2025 и 2024 година беа како што следува:

	2025	2024
	МКД	МКД
1 EUR	61,4950	61,4950
1 USD	52,3050	58,8807
1 CHF	66,1735	65,1775

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ii) Приходи и расходи по основ на камати

Приходите од камата и расходите од камата се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство или обврска. При пресметување на ефективната каматна стапка, Групата ги проценува идните парични текови имајќи ги во предвид договорните услови на финансискиот инструмент, но не и идните загуби поради оштетување.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциски трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат:

- камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата;
- камата од финансиски средства и обврски кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка со користење на методот на ефективна камата.

(iii) Провизии и надомести

Приходите и расходите од провизии и надомести кои се составен дел од ефективната каматна стапка на финансиските средства и обврски се вклучени во пресметката на ефективната каматна стапка.

Останатите приходи од провизии и надомести, вклучувајќи ги финансиските услуги од страна на Групата во поглед на менувачко работење, платниот промет во земјата и странство, гаранциите, акредитивите и останатите услуги се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши. Кога обврска за кредитирање не се очекува да резултира со повлекување на кредит, провизијата за обврска за кредитирање се признава пропорционално во текот на периодот на траење на обврската.

Останатите расходи од надомести и провизии се однесуваат на финансиски услуги што ги добива Групата и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

(iv) Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат кога ќе биде утврдено правото да се прими плаќањето. Дивидендите се прикажани како дел од нето приходите од тргување или приходи од дивиденди во зависност од соодветната класификација на инструментот.

(v) Расходи од наеми

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода во времетраењето на закупот. Стимулансите за наеми се признаваат како составен дел од вкупните трошоци за наем, за времетраење на договорот за наем.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vi) Приходи и расходи од осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на склучување на договорот за осигурување до крајот на периодот на известување, врз основа на методот про рата темпортис. Пренесената премија на реосигурителот се признава како трошок во согласност со методот про рата темпортис во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување.

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите, пријавените и исплатените штети ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и во износ кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настани, но неподмирени штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Неподмирени штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат.

Додека Раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервираните износ. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и посебно се обелоденети, доколку се материјални. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од временските разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели.

Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат временските разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни временски разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочлив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположлива доволната оданочлива добивка.

Непризнатото одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

На 3 Јануари 2025 година беше донесен Законот за минимален глобален данок на добивка, со примена за фискалната година што започнува на 1 јануари 2024 година. Со овој закон се врши усогласување со Директивата на Советот на (ЕУ) 2022/2523 од 14 декември 2022 година за обезбедување на глобално минимално ниво на оданочување за групи на мултинационални компании и големи домашни групи во Унијата. Банката има пресметано минимален глобален данок и истиот е прикажан во позиција „Данок од добивка“.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(viii) Финансиски средства и финансиски обврски

Признавање и почетно мерење

Финансиските средства и обврски се признаваат на датумот на порамнување, што го претставува датумот кога средството се испорачува од/на Групата.

Финансиско средство или финансиска обврска почетно се мерат по објективна вредност коригирани, за ставки кои не се мерат по објективна вредност преку билансот на успех, за трансакционите трошоци кои се директно поврзани со стекнувањето или издавањето.

Класификација

Финансиско средство е средството коешто е:

- парично средство,
- сопственички инструмент издаден од друго правно лице,
- договорно право да се примат пари или друго финансиско средство од друго лице;
- договорно право да се разменат финансиски инструменти со друго лице според услови коишто се потенцијално поволни за Групата; или
- договор кој може да биде подмирен или ќе се подмири со сопственички инструменти на Групата и е:
 - а) недериват за кој Групата е или може да биде обврзана да добие променлив број од своите сопственички инструменти, или
 - б) дериват кој може да биде или ќе биде подмирен на друг начин, а не со размена на одреден износ на пари или на друго финансиско средство за фиксен број од нејзините сопственички инструменти.

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман и се состојат од: депозити на банки, финансиски институции и комитенти, обврски по основ на кредити и останати обврски.

Групата ги класифицира финансиските средства при нивното почетно признавање. Финансиските средства се класифицирани во една од следните категории:

- финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех.

Класификацијата на финансиските средства се врши врз основа на:

- деловниот модел на Групата за управување со финансиските средства; и
- карактеристиките на договорните парични текови на финансиското средство.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, Групата ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- Групата ги управува финансиските средства со цел наплата на договорните парични текови; и
- согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главница и камата“ - СППИ.

Групата во оваа категорија на финансиски средства ги класифицира и паричните средства, побарувањата од купувачи, побарувања за наем, побарувањата за провизии и надоместоци и сите други финансиски средства коишто претставуваат изложеност на кредитен ризик согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик, а за кои условот на СППИ е неприменлив. За овие средства не е потребно исполнување на условот на СППИ.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(viii) Финансиски средства и обврски - (продолжение)

Класификација (продолжение)

Во категоријата на финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, Групата ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- групата го управува финансиското средство со цел наплата на договорните парични текови и/или за продажба; и
- согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главница и камата“ - СППИ.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех, групата ги класифицира финансиските средства кои ги управува со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно банката во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории.

Оценка на деловниот модел на Групата

Оцената на деловниот модел на Групата се врши на ниво на деловен процес, а не по одделен инструмент. Групата може да има повеќе деловни процеси за управување со финансиски инструменти. Групата може да го користи и управува одделен вид финансиски инструмент на различни начини, така што еден вид финансиски инструмент може да се појави во различни деловни процеси на Групата за управување со финансиските инструменти.

Оценката на деловниот модел ја врши исклучиво клучното раководство на Групата, при што ги зема во предвид сите релевантни и расположливи податоци за начинот на управување на финансиските инструменти, особено како се следат успешноста/остварувањата на деловниот модел и како се известува до раководството на Групата, кои се ризиците коишто влијаат на остварувањето на тој деловен модел и како се управува со тие ризици;

Во зависност од начинот на Управување со финансиските средства се идентификуваат три деловни модели:

- **финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност**, односно финансиските средства се чуваат со цел наплата на договорните парични текови (главница и камата). Доколку одредени финансиски инструменти од оваа категорија се продадат пред нивниот договорен рок на достасување (предвремени продажби), тоа не е директен показател за промената на деловниот модел на Групата. Во случај на предвремени продажби на овие средства, Групата треба да направи анализа дали настанала промена на деловниот модел на Групата за овие финансиски средства, при што треба да се земат предвид податоците за фреквенцијата, периодите и обемот на продажбите; причините за продажбите (пример влошен кредитен ризик, продажба поради управување со ликвидноста и сл.)
- **финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка**, односно финансиски средства се чуваат за наплата на договорните парични текови (главница и камата) и/или за продажба. Овие финансиски средства Групата ги држи заради управување со ликвидноста, одржување на одреден каматен профит, заради усогласување на рочноста (траењето) на финансиските средства со рочноста (траењето) на финансиските обврски коишто се извор на тие финансиски средства, и слично.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(viii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

- **финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех**, односно финансиските средства кои се чуваат со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно Групата во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории. Имајќи предвид дека овие финансиските средства Групата би ги држела со цел активно и фреквентно тргување со цел остварување на добивка од промените во објективната вредност на средствата, Групата ги управува овие средства со цел реализација на нивната пазарна/објективна вредност и одлуките при управувањето ги носи врз основа на нивната пазарна/објективна вредност.

СППИ тест

Должнички финансиски средства коишто согласно деловниот модел на Групата треба да се класификуваат во категориите на финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност или на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, треба да исполнат уште еден услов - согласно договорните услови на средството, Групата очекува парични текови на одредени датуми „единствено врз основа на отплата на главница и камата“ - СППИ. Во рамки на договорните парични текови, елементот „главница“ го опфаќа износот при првичното одобрување, намален за сите отплати; а елементот „камата“ претставува надомест за временската вредност на парите, кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, административните или услужните трошоци и профитната маргина.

За да е исполнет условот на СППИ, договорните парични текови не треба да вклучуваат било каква изложеност на ризици или променливост кои не претставуваат вообичаен кредитен аранжман (на пример, изложеност на ризик од промена на цените на акции или добра/стоки). Оценката дали е исполнет СППИ условот се прави во валутата во која средството е деноминирано. Условот на СППИ единствено може да се разгледува само за должничките финансиски средства. Оние должнички финансиски средства за кои е оценето дека не го исполнуваат условот на СППИ, Групата ќе ги класифицира како финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех и ќе ја мери нивната објективна вредност.

Анализата дали е исполнет условот на СППИ се прави при почетното признавање на секое/група должничко финансиско средство.

Анализата дали е исполнет условот на СППИ се прави врз основа на договорните услови на инструментот и се земаат во предвид сите парични текови утврдени во договорот. За оние должнички финансиски средства кои произлегуваат од одреден производ за кој Групата има типизиран договор (или договорни услови) кој се применува за сите одделни побарувања по тој производ, Групата анализата дали е исполнет условот на СППИ ја прави на ниво на производ, а не по поединечно финансиско средство.

При анализата дали е исполнет условот на СППИ, Групата го зема во предвид и следното:

- за финансиските средства кои имаат различна каматна стапка од онаа којашто вообичено се применува на исти или слични финансиски инструменти, Групата прави споредба помеѓу недисконтираните парични текови на анализираното финансиско средство и недисконтираните парични текови на финансиско средство со ист кредитен квалитет и со исти договорни услови, освен каматната стапка (т.н. „benchmark“ инструмент). Доколку разликата помеѓу паричните текови на двата инструменти е значајна, анализираниот инструмент не го исполнува условот на СППИ и се класифицира и мери по објективна вредност преку Билансот на успех;
- за финансиските средства за кои регулаторот пропишува максимална вредност на каматната стапка која не смее да се надмине, се смета дека го исполнува условот на СППИ;
-

ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(viii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

СППИ тест (продолжение)

- за финансиските средства за кои согласно со договорните услови е предвидена минимална/максимална вредност под/над која каматната стапка не може да падне/надмине, се смета дека го исполнуваат условот на СППИ;
- за финансиските инструменти чијашто каматна стапка периодично се усогласува за стапката на инфлација, се смета дека го исполнуваат СППИ условот;
- за финансиските средства за кои со договорните услови е предвидена промена на каматната стапка доколку настане промена на кредитната способност на клиентот (уредено во договорот дека се следи преку кој било показател за кредитната способност на клиентот, како на пр.: неплаќање на договорните обврски во одреден рок, влошување/подобрување на интерната или регулаторната категорија на ризик, надминување на одредена вредност на одреден/и финансиски показател/и за работењето на клиентот и сл.), се смета дека го исполнуваат условот на СППИ;
- за финансиските инструменти одобрени во денари со валутна клаузула, се смета дека го исполнуваат СППИ условот (доколку и останатите карактеристики на инструментот упатуваат на исполнување на СППИ условот);
- доколку финансискиот инструмент содржи одредена карактеристика поради која СППИ условот не е исполнет, но притоа таа карактеристика има незначително влијание на договорните парични текови на средството (анг. „de minimis feature“), Групата смета дека СППИ условот е исполнет;
- доколку финансискиот инструмент содржи одредена карактеристика која би ги изменила договорните парични текови на средството само доколку настане одреден исклучително редок настан со мала веројатност да се случи, Групата смета дека е исполнет условот на СППИ;
- доколку договорните услови на финансискиот инструмент предвидуваат можност за предвремена отплата и доколку износот кој би се наплатил во случај на предвремена отплата го претставува износот на ненаплатената главница и достасаната ненаплатена камата, како и разумен надомест за предвременото раскинување на договорот (до 5% од предвреме отплатениот износ), Групата смета дека СППИ условот е исполнет;
- доколку договорните услови на финансискиот инструмент предвидуваат можност за продолжување на рокот на достасување и доколку паричните текови и во продолжениот период на достасување го исполнуваат условот на СППИ (може да вклучуваат и разумен надомест за продолжувањето на периодот на достасување), Банката смета дека СППИ условот е исполнет.

Во случај на измена на договорните парични текови на постоечко финансиско средство, Групата на датумот на изменувањето повторно оценува/проверува дали е исполнет условот на СППИ со новите изменети договорни услови и соодветно го класифицира финансиското средство.

Прекласификација

Прекласификација на должничките финансиски средства од една во друга категорија е можна само доколку дојде до промена на деловниот модел на Групата за управување со тие средства. Прекласификациите се прават во ретки случаи кога промената на деловниот модел има значајно влијание на деловните операции на Групата, кога промената е поради промена на надворешни или внатрешни фактори кои имаат значајно влијание на активностите на Групата и сл. Одлуката за промена на деловниот модел ја носи раководството на Групата. Доколку настане промена на деловниот модел, Групата мора да ги прекласификува сите финансиски средства од една во друга категорија. Во вакви случаи, прекласификуваните средства продолжуваат да се мерат соодветно со принципите на новата категорија од тој датум проспективно, односно не се прави корекција на сите дотогаш признаени добивки или загуби.

Прекласификација на сопственичките финансиски средства од една во друга категорија не е дозволена.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(viii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

Принципи на мерење на вредноста

Групата користи два принципи на мерење на вредноста на средствата и обврските:

- принцип на мерење по амортизирана набавна вредност и
- принцип на мерење по објективна вредност.

Амортизирана набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износ по кој се мери средството или обврската земајќи го во предвид:

- износот при почетното признавање;
- намален за отплатите на главница;
- намален или зголемен за износот на акумулирана амортизација со употреба на методот на ефективна каматна стапка, за секоја разлика помеѓу износот при почетното признавање и износот при достасувањето и
- намален за исправката на вредноста поради оштетување или ненаплатливост.

Ефективната каматна стапка е еднаква на стапката која ги дисконтира очекуваните идни парични приливи и одливи од инструментот до датумот на крајна достасаност на инструментот или за пократок временски период, доколку е тоа соодветно. Мерењето со употреба на методот на ефективна каматна стапка овозможува амортизирање на набавната вредност на финансискиот инструмент и на приходот/расходот од камата во периодот на очекувано достасување на инструментот. При пресметка на ефективна каматна стапка, се земаат во предвид:

- сите очекувани идни парични текови;
- сите платени и/или наплатени провизии и надомести кои претставуваат составен дел од ефективната камата на финансиското средство или обврска (надомести за оценка на финансиската состојба на клиентот, за посредување при договарање на условите на финансискиот инструмент, надомести за поднесување барање и обработка на барањето за одобрување на кредити, надомести за повлекување на средствата по финансискиот инструмент, редовен месечен надомест за управување со кредитот до крајното достасување на кредитот којшто се задолжува и се наплатува во истиот момент со задолжувањето и наплатата на редовната договорна камата и слично);
- трансакциските трошоци кои се директно поврзани со трансакцијата (надомести и провизии платени на продажни агенти, советници, брокери, дилери, надомести на регулаторни тела, платени даноци и царини и слично) и
- премиите и/или дисконтите одобрени на финансискиот инструмент.

При пресметувањето на ефективната каматна стапка, групата не ја зема предвид исправката на вредноста (загубите поради оштетување) на финансискиот инструмент.

Мерењето по објективна вредност претпоставува дека средството или обврската се разменуваат помеѓу пазарни учесници, во вообичаена трансакција, според тековните пазарни услови на датумот на мерење. Објективната вредност се утврдува на различни начини, во зависност од тоа дали средството или обврската се тргува на активен пазар или не се тргува.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(viii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

Принципи на мерење на вредноста (продолжение)

Активен пазар е пазарот на кој се вршат трансакции со средството или обврската со доволна фреквенција и обем, за да обезбедат ценовна информација за средството или обврската. Соодветната котирана пазарна цена за средството или обврската е онаа што е во рамките на распонот помеѓу куповната и продажната цена, а којашто најдобро ја претставува објективната вредност во соодветните услови. Вообичаено се употребува тековната: куповна цена за средството коешто се чува или за обврската којашто треба да се издаде, односно продажна/понудена цена за средството коешто ќе биде стекнато или за обврската којашто се чува; просечната пазарна цена или друга цена согласно со вообичаената, прифатена пазарна практика.

Доколку не постои активен пазар за финансиското средство или обврска, Групата за да ја одреди објективната вредност на средството или обврската, применува техники на вреднување за коишто има најмногу расположливи податоци, давајќи им предност на податоците коишто можат да се потврдат на пазарот. Вообичаени техники на вреднување во Банката се: пазарен пристап (се користат котирани цени или други релевантни информации од пазарни трансакции со исти или слични средства или обврски) и приходен пристап (дисконтирана вредност на тековните пазарни очекувања за идните износи (парични приливи или приходи и расходи) од средството или обврската). При примената на техниките за вреднување, Групата:

- користи информации за постигнатите цени на скорешни (од последните 6 месеци), нормални, комерцијални трансакции за истиот финансиски инструмент помеѓу запознаени, доброволни странки (ако се достапни);
- ако нема информација за постигнатите цени од скорешните трансакции за истиот финансиски инструмент, тогаш за утврдување на објективната вредност треба да се примени тековната пазарна цена на друг инструмент, кој е во суштина ист (во смисла на тоа дека е со иста валута и со ист или сличен рок на достасување);
- ако не може да се добие информација за објективната вредност на финансискиот инструмент од пазарите, тогаш за одредување на објективната вредност на финансискиот инструмент се употребуваат податоци коишто не можат да се потврдат на пазарите.

Групата ја мери/утврдува објективната вредност на сопственичките инструменти кои немаат тргувана цена на активен пазар и дериватите што се поврзани со нив и коишто мора да се подмират со испорака на вакви некотирани сопственички инструменти. Групата ја утврдува објективната вредност со примена на метод кој најдобро ја одразува објективната вредност на сопственичкиот инструмент. За вложувањата на Групата во сопственички инструменти на одредени специфични институции, за коишто нема активен пазар и чиешто поседување е утврдено со закон и/или е поврзано со можноста за користење на услугите коишто ги вршат овие институции, се смета дека нивната набавна вредност ја одразува нивната објективна вредност. Групата ги класифицира овие вложувања како финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка.

Загуби поради оштетување

Групата, најмалку на месечна основа, проценува дали постојат објективни докази за оштетување на финансиските средства кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех или на група на финансиски средства.

Групата издвојува загуби поради оштетување согласно Одлуката на НБРСМ за управување со кредитниот ризик.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(viii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

Принципи на мерење на вредноста (продолжение)

Загуби поради оштетување (продолжение)

Групата анализира докази за оштетување за кредитите и побарувањата и хартиите од вредност на поединечна основа.

Објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се оштетени може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктурирање на кредитот од страна на Групата според поповолни услови кои Групата инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност, или други воочливи информации за група на средства како што се негативни промени во платежниот статус на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските на групата.

Загуба поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметката за исправка на вредност за кредити и аванси. Каматата на оштетените средства продолжува да се признава преку амортизација на дисконтот. Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

Загубите поради оштетување на вложувањата расположливи-за-продажба се признаваат со пренесување на кумулативната загуба која е признаена директно од главнината во билансот на успех. Кумулативната загуба која се пренесува од главнината во билансот на успех е разлика помеѓу набавната вредност, намалена за сите исправки на вредност претходно признаени во билансот на успех. Промените во посебната резерва како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камата.

Доколку во последователен период, објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба должнички инструменти се зголеми и зголемувањето може да биде објективно поврзано со настан кој се случил откако загубата поради оштетување била призната во билансот на успех, загубата се анулира низ билансот на успех. Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава директно во главнина.

Депризнавање

Групата ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Групата се признава како посебно средство или обврска. Групата ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(viii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Групата има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити чувани во Народната Банка на Република Северна Македонија („НБРСМ“), депозити по видување кај банките, како и високоликвидните финансиски средства со оригинален рок на достасаност од три или помал од три месеци, кои се предмет на незначителен ризик од промена на нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност во билансот на состојба.

Средства и обврски за тргување

Средства и обврски за тргување се оние средства и обврски кои Групата ги стекнува главно со цел продажба или повторно откупување во блиска иднина, или кои ги чува како дел од портфолио за остварување на добивка во краток рок.

Средствата и обврските за тргување почетно се признаваат и последователно се мерат по објективна вредност во билансот на состојба, а трансакциските трошоци при почетното признавање директно се признаваат во билансот на успех. Сите промени во објективната вредност се признаваат како дел од нето приходи од тргување во билансот на успех. Средствата и обврските за тргување не се рекласификуваат последователно по нивното почетно признавање.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не се котирали на активен пазар и кои Групата нема намера да ги продаде веднаш или во блиска иднина.

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат по објективна вредност плус инкременталните директни трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(viii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

Вложувања

Вложувањата почетно се искажуваат по нивната објективна вредност плус, во случај на хартии од вредност кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех, инкременталните директни трансакциони трошоци и последователно се мерат во зависност од нивната класификација.

Вложувања чувани до достасување

Средствата чувани до достасување се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксно достасување кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Средствата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата. Продажба или рекласификација на значителен износ на средствата чувани до достасување далеку од нивниот период на достасување ќе предизвика рекласификација на сите средства чувани до достасување како расположливи-за-продажба, а Групата нема да може да класификува вложувања како чувани до достасување во тековната и следните две години.

Постојат некои исклучоци од ова правило, и тоа:

- Предвреме продадените или прекласифицирани средства се блиску до крајниот период на достасување, така што промените во пазарните каматни стапки имаат незначителен ефект на објективната вредност на финансиските средства.
- Групата ја наплатила скоро целата оригинална главница на финансиското средство преку отплатите, согласно со амортизациониот план, или претплатите или
- Се однесуваат на изолиран настан кој не се повторува и кој е надвор од контрола на Групата.

Вложувања расположливи-за-продажба

Вложувања расположливи-за-продажба се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, ниту се чуваат до периодот на достасување. Инструментите расположливи-за-продажба ги вклучуваат државните записи, обврзниците издадени од државата и вложувањата во сопственички инструменти.

Вложувањата расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, коишто се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради оштетување.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Приходот од дивиденда се признава кога на Групата ќе и биде утврдено правото да се прими плаќањето. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се евидентираат во капиталот се додека вложувањата не се продадени или оштетени, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех. За вложувањата во сопственички хартии од вредност коишто банката ги класифицирала во оваа категорија, при нивното депривнавање, кумулативните добивки или загуби за соодветната сопственичка хартија од вредност (по принципот „хартија-по-хартија“) Групата ја прекрива на задржана добивка/акумулирани загуби. За вложувањата во сопственички хартии од вредност Групата не пресметува исправка на вредноста.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ix) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема кои се стекнати преку постапка на преземање како би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит и истите се прикажани во ставката преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (преземени средства). Преземените средства почетно се признаваат по пониската од проценетата вредност, намалена за очекуваните трошоци за продажба кои ќе паднат на товар на Групата и вредноста на преземеното средство наведена во актот донесен од страна на Извршителот во постапката за присилна наплата, од кој произлегува правниот основ за стекнување на правото на сопственост. Проценетата вредност се определува од страна на овластен проценител.

На датумот на почетното признавање на средството, Групата е должна согласно Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања во билансот на состојба да ја намали вредноста на преземеното средство како оштетување во износ од најмалку 20% од вредноста по која средствата почетно се признаваат.

Доколку износот на затворената исправка на вредност/посебна резерва е поголем од оштетувањето од претходниот пасус, Групата ја признава оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството.

По почетното признавање, најмалку еднаш во период од дванаесет месеци Групата врши проценка на преземеното средство и утврдува разлика со сметководствената вредност. Во исто време Групата пресметува 20% од нето вредноста на преземеното средство и го споредува со разликата помеѓу проценетата и сметководствената вредност. Поголемиот износ го признава во билансот на успех како загуба за оштетување.

Во случај на пренамена на преземено средство во основно средство коешто служи на Групата во работењето, вредноста по која ќе се евидентира основното средство е по пониската од последната важечка проценка извршена од страна на овластен проценител и од сметководствена вредност на средството на датумот на преземање (согласно со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања).

(x) Недвижности и опрема

Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување, доколку има.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките од недвижности и опрема имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Групата и трошоците на истото може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(х) Недвижности и опрема (продолжение)

Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема	10 – 25

Вложувањата во недвижности и опрема земени под закуп се амортизираат по пониската од употребен век на траење и времетраењето на договорот за закуп.

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваат на секој датум на известување.

(xi) Нематеријални средства

Мерење и признавање

Нематеријалните средства набавени од Групата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулирани загуби поради оштетување, доколку има.

Последователни издатоци

Последователни издатоци за нематеријални средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

Амортизација

Амортизацијата се признава по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	25
Лиценци	25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваат на секој датум на известување.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xii) Наеми од аспект на наемателот

Датумот на кој наемателот има право да ги користи своите права за употреба на средството под наем е датумот на почетното признавање на наемот и наемателот треба да признае средство со право на користење и обврска за наем.

Наемателот ги прикажува средствата со право на користење во билансот на состојба, во позицијата „Недвижности и опрема“. Средствата со право на користење почетно се признаваат по нивната набавна вредност на датумот на започнувањето на важноста на договорот за наем, којашто е еднаква на почетната вредност на обврските за наем, зголемена за плаќањата за наем направени пред или на денот на започнувањето на важноста на договорот за наем и какви било директно зависни трошоци на договорот за наем. Последователно, средствата со право на користење се мерат според почетната сметководствена вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување и се приспособуваат за одредени усогласувања на обврската за наем. Средствата се амортизираат според вообичаената политика за амортизација, применета за другите недвижности, опрема и нематеријални средства и амортизацијата се признава како трошок во билансот на успех. Средството со право на користење се амортизира за пократкиот период од времетраењето на наемот и од корисниот век на употреба на средството.

Наемателот ја прикажува обврската којашто произлегува од наемот во билансот на состојба, во рамките на позицијата „Останато“ како поединечно издвоена/прикажана обврска. Обврската за наем се признава на датумот на започнувањето на наемот, во износ на сегашната вредност на плаќањата за наемот дисконтирани со користење на договорната стапка на наемот. Доколку таа не е утврдена во договорот, се употребува инкрементална стапка.

Последователно, обврската за наем се мери по амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка, односно се зголемува за трошоците за каматата на наемот, се намалува за извршените исплати на обврската за наем и се приспособува при повторна процена на износот за кој се очекува дека ќе се плати или при промена на идните плаќања на наемот. Расходот за камата на обврската за наем се распределува и се признава во билансот на успех за периодот на времетраење на наемот.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xiii) Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Групата се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

(xiv) Депозити и обврски по кредити

Депозитите и обврските по кредити се извори на финансирање на Групата.

Депозитите и обврските по кредити, почетно се искажуваат по нивната набавна вредност, којашто претставува објективна вредност на примениот надомест, зголемена за трансакциските трошоци. Последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

(xv) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Групата како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Групата за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

Резервирање за неповолни договори се признава кога очекуваните користи од договорот за Групата се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските според договорот. Резервирањето се утврдува по сегашната вредност од пониската вредност од очекуваните трошоци за откажување на договорот и сегашната вредност на очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xv) Резервирања (продолжение)

Пред да се утврди резервација, Групата признава загуба поради оштетување на средствата поврзани со договорот.

(xvi) Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Групата плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Групата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Групата признава обврска и расход по основ на приватно здравствено осигурување на годишно ниво.

Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Групата исплаќа две просечни месечни нето плати по работник, исплатени во Република Северна Македонија во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Групата нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

Други долгорочни користи за вработените се јубилејните награди. Групата за јубилејните награди признава обврска во позиција „Посебна резерва и резервирања“ и трошок во „Останати расходи од дејноста“ во ставката „Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа“.

(xvii) Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Инкременталните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

Откуп на сопствени акции

Кога Групата откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како намалување во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат негативна ставка во вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xviii) Заработка по акција

Групата презентира основна и разводнета заработка по акција за своите обични акции. Основната заработка по акција се пресметува со делење на добивката или загубата којашто им припаѓа на сопствениците на обични акции на Групата со пондерираниот просечен број на обични акции во периодот. Разводнетата заработка по акција се пресметува со корегирање на добивката или загубата која припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на акции во текот на периодот за ефектот на сите разводнувачки потенцијални обични акции.

(xix) Известување според сегменти

Оперативниот сегмент претставува компонента на Групата што може да се разграничи и кој што е ангажиран или во обезбедување на производи или услуги (деловен сегмент), или во обезбедување на производи или услуги во одредени економски области (географски сегменти) и е подложен на ризици и награди различни од оние на другите сегменти. Резултатите од работење се редовно разгледувани од страна на Надзорниот одбор на Групата со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлука за идните деловни активности и за кои стојат на располагање дискретни финансиски информации.

Групата примарно известува по деловни сегменти. Идентификувани се следните главни сегменти, работа со население, корпоративно банкарство, работа со хартии од вредност и неалоцирано. Основните информации по сегменти се темелат на интерно изработена извештајна структура по деловни сегменти.

(xx) Вонбилансна евиденција

Групата води вонбилансна евиденција за извршени трансакции кои во моментот не ги исполнуваат критериумите за признавање како средство или обврска, а кои можат да создадат идни приливи и одливи на средства и кои претставуваат извор на информации за работењето, за утврдувањето на ризикот од работењето и евентуалните идни обврски. Оваа евиденција ги опфаќа следниве ставки: издадени непокриени платежни и чинидбени гаранции, отворени непокриени акредитиви, авали, акцепти, преземени неотповикливи обврски за кредити, неискористен дел на одобрени рамковни кредити, неискористени лимити на кредитни картички, неискористени пречекорувања по тековни сметки, и други облици на гаранција врз чија основа можат да настанат обврски за плаќање и побарувања од страна на Групата како и друга книговодствена евиденција која за неа не претставува посебен ризик (евиденција на отпишани побарувања, покриени акредитиви, покриени гаранции и сл.). Вонбилансната евиденција се евидентира на денот на случување на настанот.

ВОВЕД (продолжение)

(г) Употреба на оценки и проценки

Значајни проценки при примената на сметководствените политики

Значајните сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики се презентирани подолу:

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Тие вклучуваат користење на методи на сегашна вредност, модели врз основа на параметри кои се достапни. Сите модели на вреднување најпрво се потврдуваат пред да бидат користени како основа за финансиско известување и периодично се разгледуваат од страна на квалификуван персонал кој што е независен во однос на областа за која е креиран моделот. Каде што е можно, Групата ги споредува вреднувањата добиени од различните модели со оние кои котираат на активни пазари на слични инструменти, и со стварните вредности кога истите се реализираат, со цел понатаму да ги потврди и стандардизира моделите. Голем број на различни фактори се вклучени во моделите, вклучувајќи стварни или проценети пазарни цени и стапки, како што се временска вредност и непостојаност, пазарни услови и ликвидност. Групата ги применува моделите конзистентно од еден до друг период, обезбедувајќи споредливост и континуитет на вреднувањата низ периодите, но оценката на објективната вредност инхерентно инволвира значаен степен на проценување.

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купување и продажба на побарувањата и другите финансиските средства и обврски, за кои не постојат официјално објавени пазарни цени.

Раководството врши проценка на вкупната изложеност на ризик така што кога е проценето дека постојат навестувања дека евидентираната сметководствена вредност нема да може да биде реализирана, во тој случај се признава резервација. Според мислењето на раководството, искажаните сметководствени вредности на средствата кои не котираат на активниот пазар всушност ги претставуваат највалидните и најкорисните вредности за известување кои важат под сегашните пазарни околности.

Исправка на вредноста на кредитите

Групата месечно врши анализа на кредитната изложеност со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во посебниот биланс на успех, Групата донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок. Групата користи проценки врз основа на историското искуство за загуби кои се однесуваат на средства кои имаат карактеристики на кредитен ризик и постоење на објективен доказ за оштетување кои се слични на оние во портфолиото кога ги планира идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

ВОВЕД (продолжение)

(г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)

Значајни проценки при примената на сметководствените политики (продолжение)

Корисен век на материјалните и нематеријалните средства

Раководството на Групата го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошкиот развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Актуарски претпоставки за дефинираните планови за користи на вработените

Евентуалните трошоци кои Групата би ги имала по основ на дефинираните планови зависат првенствено од вистински очекуваните идни искуства а особено од промената на дисконтната стапка и зголемувањето на платите. Други фактори исто така можат да ја променат вкупната обврска по оваа основа како што се бројот на вработените кои предвреме ја напуштаат Групата во однос на пензионирањето и бројот на нови вработени.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. Како и да е, земајќи ја предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

На датумот на известување се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Подружницата, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Подружницата обрнува посебно внимание на тековните трендови. Во почетните години на работењето на Подружницата во недостиг на информации за правење на реални проценки за развојот на штетите, користи повнимателни претпоставки.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Подружницата располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Подружницата дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета. Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

ВОВЕД (продолжение)

(г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)

Значајни проценки при примената на сметководствените политики (продолжение)

Резерви по договори за осигурување (продолжение)

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на известување.

Методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Подружницата има обврски по сите настанати осигурани настани за време траењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Подружницата да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Клучна претпоставка при оценките на Подружницата е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

(д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

Не постојат промени во сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки во приложените финансиски извештаи.

Со Одлука за изменување на Одлуката за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи, донесена на 26 декември 2024 година од страна на НБРСМ и објавена во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 275/2024, се воведува примена на МСФИ 16 – Наеми.

Согласно регулативата на НБРСМ Банката е должна првично да го примени МСФИ 16 на 1 јануари 2025 година, користејќи го модифицираниот ретроспективен пристап. Според овој пристап, споредбените информации не се преработуваат, односно се прикажани како што биле претходно објавени во согласност со МСС 17 и поврзаните толкувања, а кумулативниот ефект од првичната примена на МСФИ 16 е признаен во задржаната добивка на датумот на првичната примена.

ВОВЕД (продолжение)

(д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки (продолжение)

Деталите за промените во сметководствените политики се обелоденети во 1 (в) (xi) Средства земени под наемс. За влијанието на МСФИ 16 врз финансиските резултати и финансиската состојба на Банката, види белешки: 15 Амортизација, 28 Нематеријални средства, 29 Недвижности и опрема, 39 Останати обврски и 45 Наеми.

Во 2024 година, вкупните плаќања од оперативните наеми на Банката како наемател во периодот на времетраење на наемот беа искажани во Билансот на успех како расходи за наеми според праволиниска основа во периодот на наемот.

(f) Усогласеност со законската регулатива

Групата ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива во Република Северна Македонија како и подзаконските акти пропишани од Народна банка на Република Северна Македонија и други регулатори.

Во продолжение на текстот ќе бидат наведени доставени и спроведени активности.

- Вонтеренско следење спроведено од страна на Дирекцијата за заштита на потрошувачите и финансиска едукација при НБРСМ, преку доставено известување по пат на е-маил на ден 24.02.2025 година, заведено во Банката со број 17-7649/1 од 24.02.2025 година. Контролата ја опфати примената на одредбите од Законот за платежни услуги и платни системи во делот на обезбедување транспарентност и достава на информации (давање или ставање на располагање) до корисниците на финансиски услуги. До овој момент не е доставен Записник од НБРСМ во врска со оваа контрола;
- Непосредна теренска контрола спроведена од страна на НБРСМ преку доставено Известување за вршење на теренска контрола со Допис бр. 11-6195/11 од 24.02.2025 година, примен и заведен во Банката на ден 26.02.2025 година со број 12-8113/1. Контролата ја опфати усогласеноста на интерните акти и процедури на Банката со законската и подзаконска регулатива во делот на работењето со готовина, како и нивна соодветна примена во работењето на Банката. По завршување на контролата, од страна на НБРСМ доставен беше Записник од извршена непосредна теренска контрола НБ Д.Бр.11-6195/5 од 27.03.2025 година, примен и заведен во Банката на 04.04.2025 година со број 12-13007/1. Со оглед на тоа што Банката не приговараше на доставениот Записник, непосредната теренска контрола од страна на НБРСМ беше завршена а Записникот стана конечен;
- Тематска контрола спроведена од страна на НБРСМ преку доставено Известување за вршење на теренска контрола со Допис НБД Бр.17-16759/1 од 12.05.2025 година, примен и заведен во Банката на ден 20.05.2025 година, со број 02-18496/1. Контролата беше спроведена со цел оценка на содржината на рамковните договори и претходни информации за платежни услуги склучени со правните лица, До датумот на овој извештај не е доставен Записник од НБРСМ во врска со оваа контрола;
- Непосредна теренска контрола спроведена од страна на НБРСМ на процесот на утврдување на интерниот капитал за 2023 и 2024 година, како и стрес тестот според пристапот „оддолу нагоре“ за 2024 година. За спроведената контрола од страна на НБРСМ доставен беше Записник од извршена непосредна теренска контрола НБД Бр. 17-31652/1 од 29.09.2025 година, примен и заведен во Банката на 02.10.2025 година, со број 02-36355/1. Со оглед на тоа што Банката не приговараше на доставениот Записник, непосредната теренска контрола од страна на НБРСМ беше завршена, а Записникот стана конечен;
- Делумна теренска контрола спроведена од страна на НБРСМ преку доставено Известување за вршење на делумна теренска контрола со Допис Бр. 17-27215/1 од 11.08.2025 година, примен и заведен во Банката на 12.08.2025 година со број 02-29618/1. Контролата ги опфати стратегијата и деловните планови, организациска поставеност, општа рамка за управување со одделни

ВОВЕД (продолжение)

(ѓ) Усогласеност со законската регулатива (продолжение)

ризици и процеси, систем за известување, стрес тестирање, нов производ и ИТ апликации, внатрешна и надворешна ревизија, кредитен ризик, корпоративно управување, системот за спречување перење пари и финансирање на тероризам и превземените активности во однос на изречени мерки. Теренскиот дел на контролата во Банката започна на 01.09.2025 година. За спроведената контрола од страна на НБРСМ доставен беше Записник од извршена непосредна теренска контрола Бр. 17-6102/1 од 19.02.2026 година, примен и заведен во Банката на 23.02.2026 година, со број 02-7888/1. Во врска со доставениот Записник од страна на Банката доставен беше Приговор при што со достава на одговор од НБРСМ на Приговорот, непосредната теренска контрола од страна на НБРСМ беше завршена, а Записникот стана конечен.

- Во текот на 2025 година од НБРСМ до Банката беа доставени прашалници, дописи, барања и останата комуникација на која одговорните организациони единици навремено ги доставија своите одговори.

Со состојба на денот на посебните финансиски извештаи не постои неусогласеност со регулативата пропишана од НБРСМ во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на Банката, вложувањата на Банката, ликвидноста на Банката и отворената девизна позиција.

Според пресметката на капиталот (образец КС) со состојба на 31 декември 2025 година капиталот на Подружницата изнесува 414.009.027 денари, односно Подружницата има вишок на средства во однос на Гарантниот фонд во износ од 229.524.027 денари (31 декември 2024 година: вишок 230.609.567 денари).

Според истиот образец, Подружницата констатира вишок на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) во износ од 215.951.274 денари. Врз основа на образецот (ВТР) Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви, евидентиран е вишок на средства на Подружницата за покривање на техничките резерви во износ од 41.092.242 денари.

Со состојба на денот на консолидираните финансиски извештаи не постои неусогласеност со регулативата пропишана од НБРСМ во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на Банката, вложувањата на Банката, ликвидноста на Банката и отворената девизна позиција.

(е) Обелоденувања за управување со ризиците

Описот, квалитативните и квантитативните информации за поделните ризици се детално обелоденети во белешка 2. Управување со ризици.

(ж) Настани по датумот на Билансот на Состојба

Настани по датумот на билансот на состојба се настани, поволни и неповолни, кои се случуваат помеѓу датумот на Билансот на Состојба и датумот кога посебните финансиски извештаи се одобрени за издавање. Доколку постои доказ за услови кои постоеле на датумот на Билансот на Состојба, Групата ги коригира посебните финансиски извештаи. Групата не прави корекција на посебните финансиски извештаи за настани по датумот на билансот на состојба, за кои услови се појавиле по датумот на Билансот на состојба.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
<i>во илјади денари</i>						
2025 (тековна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	19.229.122	19.229.122
Средства за тргување	32.846	-	-	-	-	32.846
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	379.098	379.098
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	87.431.460	87.431.460
Вложувања во хартии од вредност	-	-	16.076.789	46.652	490.773	16.614.214
Останати побарувања	-	-	-	-	1.409.967	1.409.967
Вкупно финансиски средства	32.846	-	16.076.789	46.652	108.940.420	125.096.707
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	6.540.883	6.540.883
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	90.285.021	90.285.021
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	7.072.700	7.072.700
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	766.292	766.292
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	104.664.896	104.664.896

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
<i>во илјади денари</i>						
2024 (претходна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	22.642.564	22.642.564
Средства за тргување	97.062	-	-	-	-	97.062
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	340.505	340.505
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	71.755.709	71.755.709
Вложувања во хартии од вредност	-	-	14.172.369	47.245	376.099	14.595.713
Останати побарувања	-	-	-	-	1.350.760	1.350.760
Вкупно финансиски средства	97.062	-	14.172.369	47.245	96.465.636	110.782.312
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	6.785.121	6.785.121
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	81.304.364	81.304.364
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	4.246.870	4.246.870
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	772.664	772.664
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	93.109.018	93.109.018

2. Управување со ризиците

Република Северна Македонија е мала и отворена економија и согласно високата трговска и финансиска отвореност, секоја промена во глобалната економија – енергетска криза, финансиски турбуленции, геополитички конфликти брзо се прелева во домашната економија и финансискиот сектор.

Позитивните сигнали за забавувањето на инфлацијата, придонесоа за постепено олабавување на монетарната политика и намалување на референтната каматна стапка. Во 2025 година референтната каматна стапка се движеше меѓу 5,35% и 4,00%, со јасен тренд на олабавување.

Најновите оценки за светскиот економски раст се непроменети во однос умерено забавување на растот во 2025 и 2026 година. Ризиците и натаму се надолни, при што повторно се поврзани со неизвесноста околу идните трговски политики, што дополнително може да ги наруши синџирите на снабдување, да ги зголеми цените и да ја намали долгорочната економска ефикасност. Наспроти тоа, договорите за намалување на царинските давачки, намалувањето на инфлациските притисоци, евентуалната поголема приспособливост на фирмите на шоките и неизвесноста, како и придобивките од новите технологии за зголемување на продуктивноста се вбројуваат како позитивни ризици за растот.

Согласно најновиот макроекономски контекст Растот на БДП во Северна Македонија во 2025 година се движи околу 3,4–3,5%, а прогнозите за 2026 година се проектирани на околу 4%. Растот на БДП целосно произлегува од позитивниот придонес на домашната побарувачка, што главно е резултат на растот на бруто-инвестициите, а во помал дел и од растот на личната и на јавната потрошувачка. Инфлацијата во 2025 година е повисока од претходните очекувања и се движи околу 3,9%, со проекции дека ќе забележи надолно движење и враќање кон историскиот просек, односно ќе се сведе на 2,5% во 2026 година.

Инфлацијата во Северна Македонија во најголем дел се должи на падот на светските цени на храната и енергенсите, како и на ефектите од претходното затегнување на монетарната политика кои секогаш се појавуваат со временско задоцнување. Очекуваното намалување на инфлацијата е резултат на натамошен пад на берзанските цени на храната и нафтата. Сепак, ризиците за идните движења на инфлацијата остануваат значајни и се поврзани со глобалните ценовни движења, особено кај храната и енергијата, геополитичките тензии и домашната агрегатна побарувачка.

Со други зборови, инфлацијата е комбинација од надворешни фактори (цените на примарните производи и глобалните кризи) и внатрешни фактори (побарувачката во економијата и ефектите од монетарната политика). Иако постојат очекувања за стабилизирање на инфлацијата, неизвесноста останува висока и зависи од глобалните пазари и домашните економски политики.

Групата главно е изложена на следниве финансиски ризици:

- кредитен ризик,
- ризик на ликвидност и
- пазарни ризици.

Оваа белешка претставува информација за изложеноста на Групата на секој од овие ризици, целите, политиките и начините за мерење и управување со ризиците на Групата.

2. Управување со ризиците (продолжение)

Рамка на управување со ризици

Клучната цел на управувањето со ризиците во Халк банка АД Скопје е сеопфатно управување, проценка и следење на ризиците во рамките на Групата. Групата е фокусирана на развојните активности, знаењето и компетенциите во управувањето со ризиците и кон континуираното надградување на културата на ризик и свесност за постоењето на ризиците во целата организација. Со цел да се подобри сеопфатниот пристап за управување со ризици, дефиниран е одржлив профил на ризик, воспоставена е соодветна организациска структура, додека работните процедури, моделите и алатките за управување со ризици постојано се ревидираат и се надградуваат. Групата континуирано ги надградува и модернизира процедурите и процесите за управувањето со ризиците, а истовремено спроведува соодветни и редовни обуки за ризици и курсеви за едукација на вработените од деловните и другите организациони единици.

Генерално, рамката за управување со ризиците во Групата ги опфаќа следниве активности:

- редовно да ги идентификува, проценува и оценува ризиците преку процес на идентификување на ризиците;
- управување и следење на ризиците на кои е изложена Групата;
- дефинира стратешки ориентации за управување со ризици во рамките на стратегијата за ризик и поставува прифатливи нивоа за изложеноста кон определени ризици во апетитот за ризик на Групата и истите ги вклучува во процесот на утврдување на интерна ликвидност (ПИЛ), процесот на утврдување на интерниот капитал (ПИК), Планот за опоравување и Деловната стратегија на Групата;
- постојано ги развива и надградува своите модели и методологии за управување со ризици, вклучително и системи за стрес-тестирање, стрес-тестирање во обратна насока и системи за рано предупредување;
- има соодветна структура за донесување одлуки, линии на одбрана и способности за истото;
- управува со активностите на реструктурирање и workout на професионален, ефикасен начин за максимизирање на вредноста.
- Апетитот на ризик на Халк Банка АД Скопје претставува нејзин главен стратешки документ. Апетитот на ризик претставува агрегатно ниво и видови на ризик што Групата како финансиска институција е подготвена да ги преземе или да ги избегне во рамките на својот капацитет за превземање на ризик, во насока на постигнување на стратешките цели дефинирани во Деловната стратегија.
- Апетитот за ризик претставува главен и важен елемент на процесот на стратешко донесување одлуки во рамките на Групата. Поради тоа, Апетитот за ризик е меѓусебно поврзан со други процеси и документи поврзани со управувањето со ризиците во Групата како што се Стратегијата за управување со ризици, ПИК, ПИЛ, Планот за опоравување и останатиот лимит систем и основа за повеќегодишно планирање на буџетот и финансиските проекции на Групата. Преку преглед на својата стратегија и деловен модел, соодветно корпоративно управување и управување со ризици и анализата спроведена како дел од ПИК, ПИЛ и Планот за опоравување, Групата ја проценува постојаната целисходност и одржливост на својот деловен модел.
- Рамката за апетит на ризик го поставува профилот на ризик на Групата и претставува дел од процесот на спроведување на стратегијата и утврдување на преземените ризици во однос на вкупниот капацитет на ризик. Во овој поглед, рамката за апетит на ризик е целосно поврзана со деловната стратегија и основата за управување со ризици, управувањето со финансии и капиталот, процесите и интерните политики во Групата.
- Стратегијата за управување со ризици ја дефинира клучната содржина на претпоставките за ориентација на ризиците со цел да се постигнат среднорочните стратешки цели на Групата. Стратегијата за управување со ризици претставува основа на Апетитот на ризик на Групата и е главен столб на Деловната стратегија.

2. Управување со ризиците (продолжение)

Рамка на управување со ризици (продолжение)

Апетитот за ризик е вклучен во ПИК и ПИЛ и нивните резултати се користат во поставувањето, ревизијата и следењето на Апетитот за ризик. Рамката за ПИК и ПИЛ се главните точки за тестирање на лимитите поврзани со капиталните барања, ликвидноста и стрес-тест сценарија.

Понатаму, среднорочните оперативни, финансиски и капитални планови на Банката се утврдени во рамки на дефинираниот Апетит за ризик. Сепак, утврдувањето на расположливиот капитал, структурата на капиталот и правилата за дивиденда во Групата се опфатени во ПИК и Политиката за управување со капитал, кои се усогласени со Апетитот за ризик.

Планот за опоравување е подготвен со цел да се обезбеди финансиската одржливост на Групата. За таа цел Планот за опоравување дефинира неколку можни сериозни сценарија, индикатори, процедури и мерки кои му обезбедуваат на Управниот одбор навремено да ги антиципира заканите по финансиската стабилност во случај на различни видови на проблеми и да ги користи достапните мерки за опоравување со цел враќање на финансиската стабилност на Групата.

Лимитите утврдени во Апетитот за ризик редовно се презентираат во деталната табела (Risk Appetite Dashboard) до релевантните органи на одлучување на Банката. Имено, деталната табела за лимитите за апетитот за ризик (Risk Appetite Dashboard) се презентира на седниците на Одборот за управување со ризици, на седниците на Одборот за управување со средства и обврски и на Управниот одбор, на месечна основа. Risk Appetite Dashboard се презентира на седниците на Надзорниот одбор (во понатамошниот текст: НО), на квартална основа. Апетитот за ризик, заедно со Стратегијата за управување со ризици и останатите релевантни стратешки документи на Банката се разгледуваат од страна на Одборот за управување со ризици и Управниот одбор, а се одобруваат од страна на Надзорниот одбор на годишна основа, како дел од редовното ревидирање на рамката за управување со ризици. Надзорниот одбор има формирано Управен Одбор и Одбор за управување со ризици, кои се одговорни за развој и следење на политиките за управување со ризик на Групата во нивните одделни области.

Од друга страна, Одборот за ревизија на Групата е одговорен за следење на усогласеноста со политиките и процедурите за управување со ризици, за следење на адекватноста на политиката за управување со ризик во релација со ризиците со кои се соочува Групата. Одборот за ревизија во извршувањето на овие функции е потпомогнат од страна на внатрешната ревизија. Дирекцијата за внатрешна ревизија врши редовни и периодични ревизии на системите за управување со ризици согласно Годишниот план за работа на Дирекцијата за внатрешна ревизија и овие резултати се презентираат до Одборот за ревизија.

2.1 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Групата доколку клиент или договорна странка од финансиски инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски, и воглавно произлегува од дадените кредити и аванси на клиенти и други банки, издадени гаранции и акредитиви и вложувања во хартии од вредност. Со цел управување со ризик Групата ги зема предвид и ги разгледува збирно сите елементи од изложеноста на кредитниот ризик (како индивидуалниот ризик на неисполнување на обврските на должникот, ризик од концентрација, ризик на земја, ризик по одделен сегмент/сектор/индустрија).

Управување со кредитниот ризик

Надзорниот Одбор ја делегира својата одговорност за управување со кредитен ризик на Кредитниот одбор на Банката кој одобрува кредитни изложености до 5.000.000 евра вкупна кредитна изложеност на клиентот и со него поврзаните лица, согласно делегираните овластувања за одлучување до наведениот износ. Над овој износ Кредитниот одбор на Банката може да одобри кредитни изложености до 10% од сопствените средства, само доколку таа изложеност е покриена со депозит. Сите кредитни изложености над делегираните овластувања на Кредитниот одбор на Банката, а до 25% од сопствените средства на Банката кои не се обезбедени со депозит се одобруваат од Надзорниот одбор.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Над делегираните овластувања за одлучување доделени на кредитните одбори на филијалите, кредитните изложености за правни лица и население се одобруваат од страна на Секторски Кредитен одбор до 750.000 еур за правни лица и 250.000 еур за население вкупна кредитна изложеност на клиентот и со него поврзаните лица, а во рамки на делегираните овластувања за одлучување во наведените износи. Кредитните одбори на филијалите одлучуваат за кредитни изложености на правни лица и население во рамки на делегираниот лимит за одлучување до 350.000 еур за правни лица и 150.000 еур за население вкупна кредитна изложеност на клиентот и со него поврзаните лица, а во рамки на делегираните овластувања за одлучување во наведените износи.

Контролата на кредитниот ризик на Групата вклучува:

- *Подготвување на кредитни политики* вклучувајќи ги барањата за покриеноста на изложеноста со обезбедување, проценка на кредитната способност на барателот на кредит, класификација според ризична категорија и известување, потребна документација и правни процедури, како и усогласеност со законските барања.
- *Контрола и проценка на кредитниот ризик.* Надлежните Сектори/Дирекции/Филијали ги следат сите кредитни изложености во однос на воспоставените лимити, кредитни политики и процедури кои се однесуваат на кредитирањето.
- *Следење на концентрацијата на изложеноста* по географска одредница, индустрии сегменти и пооделни продукти (за кредити и аванси), и по издавач, оценка од институции за кредитен рејтинг, ликвидност на пазарот и земја (за вложувања).
- *Класификација на кредитната изложеност на Банката* според степенот на ризик од финансиска загуба со која се соочува Банката и фокусирање на управувањето со ризиците. Системот за класификација се користи при одредување на висината на оштетување на изложеноста.
- *Следење на усогласеноста* со утврдените лимити, вклучувајќи ги тие за индустрии, ризик на земјата и типови производи. Редовно се доставуваат извештаи за кредитната изложеност, исполнетоста на лимитите, степенот на ризик и исправката на вредност/посебната резерва на портфолиото до Одборот за управување со ризици и соодветно на тоа се преземаат корективни акции.
- Се врши од поодделните организациони делови на Банката како Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Банката и Дирекцијата за управување со ризици.

Контролата и следењето на кредитниот ризик се врши од поодделните организациони делови на Банката вклучени во процесот на кредитирање согласно Кредитната политика на банката.

Сите организациони единици вклучени во процесот на кредитирање и управување со кредитниот ризик се должни да ги имплементираат и следат кредитните политики и процедури на Банката. Тие се одговорни и за контрола и следење на кредитното портфолио, како и за надгледување и контрола на сите кредитни ризици. Дирекцијата за Внатрешна ревизија и Дирекцијата за внатрешна контрола, во рамките на редовните ревизии на активностите на Експозитурите/Филијалите на Банката врши контрола и на работењето од областа на кредитирање.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

2.1 А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно		
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	
<i>во илјади денари</i>																			
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 1																			
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	379.098	340.505	78.284.760	65.452.927	16.077.656	14.185.830	490.774	376.099	9.832.357	12.468.234	20.801	16.758	857.552	916.484	19.501.106	17.958.021	125.444.104	111.714.858	
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(357.216)	(239.958)	(867)	(925)	-	-	(93)	(5.279)	(324)	(251)	(368)	(335)	(56.368)	(34.496)	(415.236)	(281.244)	
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	379.098	340.505	77.927.544	65.212.969	16.076.789	14.184.905	490.774	376.099	9.832.264	12.462.955	20.477	16.507	857.184	916.149	19.444.738	17.923.525	125.028.868	111.433.614	
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 2																			
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	9.884.250	6.602.953	-	-	-	-	-	-	9.481	7.292	22.102	16.378	259.296	243.438	10.175.129	6.870.061	
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(775.760)	(614.733)	-	-	-	-	-	-	(1.729)	(1.331)	(13.367)	(12.430)	(21.539)	(18.729)	(812.395)	(647.223)	
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	9.108.490	5.988.220	-	-	-	-	-	-	7.752	5.961	8.735	3.948	237.757	224.709	9.362.734	6.222.838	
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 3																			
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	1.867.387	2.189.461	-	-	-	-	-	-	27.798	29.644	202.112	198.184	106.751	97.325	2.204.048	2.514.614	
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(1.213.466)	(1.401.522)	-	-	-	-	-	-	(27.038)	(28.996)	(129.142)	(121.084)	(54.117)	(73.936)	(1.423.763)	(1.625.538)	
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	653.921	787.939	-	-	-	-	-	-	760	648	72.970	77.100	52.634	23.389	780.285	889.076	
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	379.098	340.505	90.036.397	74.245.341	16.077.656	14.185.830	490.774	376.099	9.832.357	12.468.234	58.080	53.694	1.081.766	1.131.046	19.867.153	18.298.784	137.823.281	121.099.533	
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(2.346.442)	(2.256.213)	(867)	(925)	-	-	(93)	(5.279)	(29.091)	(30.578)	(142.877)	(133.849)	(132.024)	(127.161)	(2.651.394)	(2.554.005)	
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	379.098	340.505	87.689.955	71.989.128	16.076.789	14.184.905	490.774	376.099	9.832.264	12.462.955	28.989	23.116	938.889	997.197	19.735.129	18.171.623	135.171.887	118.545.528	

Реструктурирани кредити

На 31 декември 2025 Групата има реструктурирани кредити вклучени во кредити на и побарувања од други комитенти со вкупна нето сметководствена вредност во износ од 510.793 илјади денари (на 31 декември 2024 година: 316.701 илјади денари).

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Кредитна изложеност за која Групата утврдува очекувана кредитна загуба

Во согласност со одредбите на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик на НБРСМ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.27/24), Банката утврдува очекувана кредитна загуба на кредитната изложеност, на месечно ниво.

Изложеноста на кредитен ризик се класифицира од А до Д категорија на ризик, во зависност од критериумите за оценка на кредитна способност и редовност во намирување на обврските кон Групата.

Кредитна изложеност за која Групата не утврдува очекувана кредитна загуба

Групата не утврдува очекувана кредитна загуба за побарувањата:

- обезбедени со паричен депозит во износ поголем од 99.90% од изложеноста, доколку депозитот се активира во рок од 90 дена од рокот на достасувањето на кредитната изложеност;
- кои согласно со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот се применува пондер на ризичност од 0%.

Исправка на вредност/Посебна резерва

Групата ја утврдува очекуваната кредитна загуба на поединечна основа како разлика помеѓу сметководствената вредност на кредитната изложеност и сегашната вредност на очекуваните парични текови од таа кредитна изложеност.

Очекувана кредитна загуба на групна основа се утврдува за одделните портфолија на кредити (сегменти) како производ на стапката на веројатноста за ненаплата, стапката на загуба заради ненаплата и износот на кредитната изложеност.

Групата користи интересен модел за кредитен ризик со цел утврдување на стапка на веројатност за ненаплата за 12 месеци, стапка на веројатност за ненаплата за целиот животен век на кредитните изложености кој вклучува влијание од макроекономски варијабли, врз основа на три сценарија: основно, оптимистичко и песимистичко.

Групата користи и интересен модел за одредување на стапката на загуба заради ненаплата.

Согласно регулативата на НБРСМ и интерните акти, Групата може да ја земе предвид вредноста на обезбедувањето при утврдување на сегашна вредност на очекуваните парични приливи за клиентот, доколку кредитните изложености на клиентот се нефункционални кредитни изложености и доколку Групата очекува да ги наплати преку активирање на обезбедувањето.

Обезвреднувањата за потребите на финансиското известување се признаени само за загуби кои биле реализирани заклучно со датумот на билансот на состојба врз основа на објективни докази за оштетување. Табелата 2.1 А ја прикажува целокупната изложеност на Групата на кредитен ризик, по групи (Stage-ови) на кредитен ризик.

Утврдувањето на објективните докази за оштетување се базира на следниве критериуми пропишани од Групата:

- Неисполнување на договорни плаќања на главница или камата;
- Влошување во економските перформанси;
- Започнување на постапки за стечај;
- Прекршување на договорни одредби и услови;
- Специфични информации за бизнисот на клиентот, кои што се одразуваат на потешкотии во паричните текови на должникот;
- Влошување на конкурентската позиција на должникот;
- Намалување на вредноста на обезбедувањето;
- Општата економска ситуација.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Согласно интерната класификација на изложеност на кредитен ризик, која е во согласност со Одлуката за управување со кредитен ризик на НБРСМ, Групата врши класификација на кредитните изложености како што следи:

Регулаторна рамка (согласно Одлуката за кредитен ризик)	Интерна постапка	ГРУПА
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната изложеност кон клиент чија финансиска состојба и парични текови овозможуваат непречено работење и можност за намирување на тековните и идните обврски кон банката; - кредитната изложеност за која не е утврдено дека е настанато зголемување на кредитниот ризик - кредитната изложеност чиешто обврски на датумот на класификација се наплаќаат во согласност со договорните услови, односно тековните денови на доцнење не надминуваат 31 ден, или по исклучок, доколку вкупниот износ што не е наплатен подолго од 31 ден е помал од 1.000 денари и задоцнувањето не е подолго од 60 дена. - кредитната изложеност чиешто обврски во претходниот период од шест месеци се извршуваат во согласност со договорните услови, со задоцнување коешто не надминува 31 ден или со исклучок до 60 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 32 до 60 дена 	<ul style="list-style-type: none"> - кредитни изложености чиешто обврски на датумот на класификација се наплаќаат со доцнење најмногу до 31 ден или по исклучок надминуваат 31 ден, доколку вкупниот износ што не е наплатен подолго од 31 ден е помал од 1.000 денари и задоцнувањето не е подолго од 60 дена; кредитни изложености кои во претходниот период од шест месеци се извршуваат со задоцнување коешто не надминува 31 ден или со исклучок до 60 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 32 до 60 дена; 	Група 1
<ul style="list-style-type: none"> - кредитна изложеност којашто се наоѓа во последната година од пробниот период, односно реструктурирана кредитна изложеност која најмалку 24 месеци нема третман на нефункционална реструктурирана кредитна изложеност се класифицира во А категорија на ризик. 	<ul style="list-style-type: none"> - кредитна изложеност којашто се наоѓа во последната година од пробниот период, односно реструктурирана кредитна изложеност која најмалку 24 месеци нема третман на нефункционална реструктурирана кредитна изложеност се класифицира во А категорија на ризик. 	Група 1
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната способност на клиентот оценета со примена на интерна категорија на ризик, доколку банката има развиено интерни категории на ризик 	<p>се земаат предвид определените рејтинзи за следниве сегменти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правни лица (рејтинзи од CORP 1 до CORP 6) - физички лица со револвинг продукти (ROT) и останати кредитни продукти (NROT) (рејтинзи од ROT 1 до ROT 11 и NROT 1 до NROT11) 	Група 1
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната изложеност кон клиент / проект којшто има финансиски слабости, но финансиската состојба овозможува негово непречено работење; - кредитната изложеност кон клиент/проект чиешто парични приливи се несоодветни за редовно намирување на обврските; 	<ul style="list-style-type: none"> - новоодобрениите изложености, врз основа на финансирање на проекти, се оценуваат согласно точка 7 од Одлуката за кредитен ризик на НБРСМ и во согласност со интерните акти. Кредитните изложености кои според направената ПДР анализа се со рејтинг ЦЦ и понизок, се третираат како кандидати со зголемен кредитен ризик при одобрување и доколку се утврди зголемен 	Група 2

<ul style="list-style-type: none"> - кредитната изложеност кон клиент/проект со несоодветна рочна структура на изворите на финансирање и неговите приливи; - кредитната изложеност кон клиент/проект чијашто задолженост е висока во споредба со капиталот и/или, клиент кој има значителен долг кон доверителите 	<p>кредитен ризик ќе се класифицираат најмалку во Б категорија на ризик.</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредитните изложености кои се одобрени со ниско сопствено учество помало од 15%, при проектно финансирање, сè до отпочнување на генерирање на приходи од самите проекти се класифицираат најмалку во Б категорија на ризик; - кредитните изложености одобрени врз основа на финансирање на проекти, кај кои врз основа на извршена анализа во согласност со т. 7 од регулативата, Банката утврдила отстапување од првично проектираните показатели и рокови за завршување на проектот и согласно истите е утврден зголемен кредитен ризик, се класифицираат најмалку во Б категорија на ризик; - нефинансиски правни лица и физички лица кои согласно класификацијата пресметана од Системот за рано предупредување припаѓаат на листа на клиенти за следење; - WL2, се класифицираат најмалку во Б категорија на ризик; - нефинансиски правни лица и физички лица кои согласно класификацијата пресметана од Системот за рано предупредување припаѓаат на листа на клиенти за интензивен третман – ICL, се класифицираат најмалку во В категорија на ризик 	
---	--	--

Регулаторна рамка (согласно Одлуката за кредитен ризик)	Интерна постапка	ГРУПА
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната изложеност чиешто обврски се извршуваат со задоцнување до 60 дена, или со исклучок до 90 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 61 до 90 дена во претходниот период од шест месеци - кредитната изложеност чиешто обврски се извршуваат со задоцнување до 120 дена, или со исклучок до 180 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 121 до 180 дена во претходниот период од шест месеци 	<ul style="list-style-type: none"> - изложености со денови на доцнење, кои на извештајниот датум не надминуваат 60 дена и во претходниот период од шест месеци се извршуваат со задоцнување коешто не надминува 60 дена или со исклучок до 90 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 61 до 90 дена се класифицираат во Б категорија на ризик; - Изложеноста е на редовни конта и има тековни денови на доцнење во рангот од 61 до 120 дена и во претходниот период од шест месеци се извршува со задоцнување коешто не надминува 120 дена или со исклучок до 180 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 121 до 180 дена се класифицираат во В категорија на ризик 	Група 2
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната изложеност којашто има третман на реструктурирана кредитна изложеност; - кредитната изложеност којашто најмалку една година нема третман на реструктурирана нефункционална кредитна изложеност. 	реструктурирани побарувања кои не ги исполнуваат условите од Одлуката за кредитен ризик на НБРСМ за исклучување од категорија на реструктурирани кредитни изложености	Група 2
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната способност на клиентот оценета со примена на интерна категорија на ризик, доколку банката има развиено интерни категории на ризик 	<p>се земаат предвид определените рејтинзи за следниве сегменти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правни лица (рејтинзи CORP 7 и CORP 8) - физички лица со револвинг продукти (ROT) и останати кредитни продукти (NROT) (рејтинзи од ROT 12 до ROT 16 и NROT 12 до NROT13) се класифицираат најмалку во Б категорија на ризик 	Група 2

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Регулаторна рамка (согласно Одлуката за кредитен ризик)	Интерна постапка	ГРУПА
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната изложеност чишто обврски се извршуваат со задоцнување од 90 до 240 дена, или со исклучок до 300 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 241 до 300 дена во претходниот период од шест месеци; - кредитната изложеност чишто обврски се извршуваат со задоцнување над 241 ден 	<p>Нефункционални кредитни изложености, при што се земаат предвид тековните и историските денови на доцнење на извештајниот датум,</p> <ul style="list-style-type: none"> - побарувања кои имаат тековни денови на доцнење во рангот од 91 до 120 дена и кои во претходниот период од шест месеци се извршуваат со задоцнување коешто не надминува 120 дена или со исклучок до 180 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 121 до 180 дена, се класифицираат во В категорија на ризик; - побарувања кои имаат тековни денови на доцнење во рангот од 121 до 240 дена и кои во претходниот период од шест месеци се извршуваат со задоцнување коешто не надминува 240 дена или со исклучок до 300 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 241 до 300 дена, се класифицираат во Г категорија на ризик; - побарувања кои имаат тековни денови на доцнење над 240 дена се класифицираат во Д категорија на ризик 	<p>Група 3</p>
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната изложеност кон клиент којшто е неликвиден 	<ul style="list-style-type: none"> - нефинансиски правни лица и физички лица кои согласно анализа исполниле услови за неможност за наплата – Unlikely to Pay (UTP) 	<p>Група 3</p>
<ul style="list-style-type: none"> - реструктурирана нефункционална кредитна изложеност, - реструктурирана нефункционална кредитна изложеност за која клиентот доцни повеќе од 90 дена 	<ul style="list-style-type: none"> - реструктурирана нефункционална кредитна изложеност се класифицира најмалку во В категорија на ризик; - реструктурирана нефункционална кредитна изложеност за која клиентот доцни повеќе од 90 дена се класифицира во Г категорија на ризик; 	<p>Група 3</p>
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната изложеност кон клиент над кој е воведена стечајна постапка, освен во случај кога за клиентот е усвоен план за реорганизација согласно со закон 	<ul style="list-style-type: none"> - кон клиенти над кои е поведена стечајна постапка се класифицираат во Д категорија на ризик 	<p>Група 3</p>

Процентот на очекуваната кредитна загуба за кредитните изложености за кои се применува стапка на веројатност за ненаплата за 12 месеци (Група 1) не може да биде понизок од 0,01% од кредитната изложеност, додека за кредитните изложености за кои се применува стапка на веројатност за ненаплата за целиот животен век (Група 2), исправката на вредноста, односно издвоената посебна резерва не може да биде пониска од 5,1% од износот на кредитната изложеност.

Стапката на веројатност за ненаплата (PD) за нефункционалните кредитни изложености е 100%, додека стапката на загуба заради ненаплата (LGD) изнесува најмалку 30%.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

За регулаторни и извештајни потреби, Банката врз основа на утврдената очекувана кредитна загуба ги распределува изложеностите од портфолијата во категориите на ризик, каде што износот на кредитната загуба за секоја категорија на ризик се движи во рамките на следниве граници (согласно важечката регулатива), односно:

- од 0,01% до 5% за категоријата на ризик „А“;
- над 5% до 20% за категоријата на ризик „Б“;
- над 20% до 45% за категоријата на ризик „В“;
- над 45% до 70% за категоријата на ризик „Г“;
- над 70% до 100% за категоријата на ризик „Д“

Банката врши целосна исправка на вредноста на пресметаната камата на нефункционалните кредитни изложености.

Подружницата ги класифицира своите побарувања по основ на премија за осигурување, како и побарувањата по основ на регрес, во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето и останати побарувања. Врз основа на таа класификација, подружницата утврдува соодветна исправка на вредност – Посебна резерва на побарувањата на следниот начин:

Група на побарување	Период на доцнење во исплатата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечното побарување)
А	До 30 дена	0%
Б	Од 31 до 60 дена	10% - 30%
В	Од 61 до 120 дена	31% - 50%
Г	Од 121 до 270 дена	51% - 70%
Д	Од 271 до 365 дена	71% - 90%
Ѓ	Над 365 дена	100%

Политика на отпис

Групата отпишува износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) кога Надзорниот Одбор ќе одреди дека кредитот/ хартиите од вредност се ненаплативи. Одлуката се донесува по разгледување на информации како што се настанување на значајни промени во финансиската положба на должникот / издавачот на хартиите од вредност, дека должникот / издавачот не е во можност да ги подмири своите обврски, или дека износот од реализацијата на обезбедувањето нема да биде доволен да се подмири целата изложеност. Групата, исто така, врши отпис на износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на истите.

Согласно измените во Одлуката за Управување со кредитен ризик, Групата почнувајќи од 2019 година врши целосен отпис на кредитната изложеност доколку е помината една година од датумот кога Банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Обезбедување на кредитните изложености

Групата има обезбедување за кредитите и авансите на клиенти во форма на хипотека, залог на подвижен предмет, залог на хартии од вредност, паричен депозит, залог на акции, гаранции, административни забрани и согласности, други регистрирани залози и гаранции. Проценката на објективната вредност е врз основа на вредноста на обезбедувањето во моментот на позајмување. За заложен подвижен и недвижен имот за кредитни изложености, мониторинг се прави најмалку еднаш годишно и вклучува: проценка од овластен проценител и осигурителна полиса винкулирана во корист на банката. Генерално, Групата не зема обезбедување за пласмани во банки. Групата не зема обезбедување за хартиите од вредност и нема такво обезбедување на 31 декември 2025 година (2024: нема).

Дозволените пречекорувања и кредитни картички издадени на физички и правни лица најчесто се обезбедени со меници, односно обезбедување предвидено во одобрениот кредитен лимит на правното лице, што го покриваат целиот износ на кредитна изложеност. Понатаму, во насока на намалување на потенцијалната загубата од изложеност на кредитен ризик, Групата ќе се обезбеди со дополнително обезбедување од комитентите во моментот кога ќе се забележат индикатори за рано предупредување за потенцијална оштета кај релевантните индивидуални кредити и пласирани средства.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Обезбедување на кредитните изложености (продолжение)

Гаранциите и акредитивите носат ист кредитен ризик како и кредитите и се обезбедени со ист вид на обезбедување како и останатите изложености на кредитен ризик. Концентрацијата по локација за кредити и аванси се мери според локацијата на должникот. Концентрацијата по локација за вложувања се мери според локацијата на издавачот на хартиите од вредност.

2.1 Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земено за заштита на кредитниот ризик

Проценката на објективната вредност на обезбедувањето и други зголемувања на обезбедувањата за финансиските средства се прикажани во следната табела:

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>во илјади денари</i>																
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување																
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	2.035.763	1.841.625	-	-	-	-	-	-	319	263	139.296	208.525	2.175.378	2.050.413
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	3.950.000	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.950.000	1.250.000
банкарски гаранции	-	-	2.267.013	2.825.858	-	-	-	-	-	-	112	32	2.369.664	2.755.214	4.636.789	5.581.104
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	10.413.527	9.763.110	-	-	-	-	-	-	4.282	3.325	140	40	10.417.948	9.766.475
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	3.736.436	3.382.225	-	-	-	-	-	-	-	-	54.000	-	3.790.436	3.382.225
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	55.947.995	50.628.730	-	-	-	-	-	-	850.107	117.868	2.304.708	2.042.201	59.102.811	52.788.799
имот за вршење дејност	-	-	44.872.978	42.792.940	-	-	-	-	-	-	246.146	6.152	6.661.264	6.173.129	51.780.388	48.972.221
Залог на подвижен имот	-	-	7.980.264	7.431.095	-	-	-	-	-	-	62.762	1.053	722.239	413.408	8.765.265	7.845.556
Останати видови на обезбедување	-	-	6.927.988	8.058.168	-	-	-	-	-	-	246	57	2.459.580	2.271.502	9.387.814	10.329.727
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	138.131.965	127.973.751	-	-	-	-	-	-	1.163.974	128.750	14.710.891	13.864.019	154.006.829	141.966.520

Објективната вредност на обезбедувањето која е прикажана во белешка 2.1.Б е утврдена од страна на локалните овластени проценители и претставува вредност која е реална за законските сопственици на средствата.

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025
(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)
2. Управување со ризиците (продолжение)
2.1 Кредитен ризик (продолжение)
В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
	<i>во илјади денари</i>																	
Нерезиденти	-	-	2.146.273	44.882	865.884	909.482	-	-	-	-	29	443	-	-	1.900.355	2.845.224	4.912.541	3.800.031
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	1.288.935	1.139.297	-	-	-	-	-	-	158	95	-	-	95.861	34.264	1.384.954	1.173.656
Рударство и вадење на камен	-	-	61.579	25.022	-	-	-	-	-	-	45	21	-	-	15.873	4.709	77.497	29.752
Прехрамбена индустрија	-	-	2.014.787	1.466.251	-	-	-	-	-	-	447	116	-	22	84.251	64.632	2.099.485	1.531.021
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	383.959	351.432	-	-	-	-	-	-	182	89	-	5	61.686	46.774	445.827	398.300
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	485.778	460.371	-	-	-	-	-	-	165	382	-	1	205.771	187.632	691.714	648.386
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	1.163.063	976.475	-	-	-	-	-	-	302	105	1	-	209.254	306.238	1.372.620	1.282.818
Останата преработувачка индустрија	-	-	1.421.191	1.140.375	-	-	-	-	-	-	165	132	63	65	236.284	376.277	1.657.703	1.516.849
Снабдување со електрична енергија, гас, пара и климатизација	-	-	12.396.860	9.719.860	-	-	-	-	-	-	127	125	19	11	1.544.806	730.392	13.941.812	10.450.388
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	34.994	22.962	-	-	-	-	-	-	1.250	1.241	26	39	5.467	7.969	41.737	32.211
Градежништво	-	-	7.440.367	6.733.032	-	-	-	-	-	-	2.351	1.340	68	28.471	5.367.208	4.571.126	12.809.994	11.333.969
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	10.826.733	9.203.678	-	-	-	-	-	-	2.717	2.038	2.715	415	3.931.052	2.848.003	14.763.217	12.054.134
Транспорт и складирање	-	-	3.292.863	3.261.094	-	-	-	-	-	-	715	532	76	213	1.104.547	1.053.916	4.398.201	4.315.755
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	2.307.867	1.779.894	-	-	-	-	-	-	625	550	457	436	54.199	32.514	2.363.148	1.813.394

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025
(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)
2. Управување со ризиците (продолжение)
2.1 Кредитен ризик (продолжение)
В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжение)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>во илјади денари</i>																		
Информации и комуникации	-	-	262.982	266.130	-	-	-	-	-	-	193	146	70	381	63.572	14.359	326.817	281.016
Финансиски дејности и дејности на осигурување	379.098	340.505	159.728	3.113	-	12.537	-	-	9.832.264	12.462.955	436	379	923.941	951.075	2.309.688	2.624.133	13.605.155	16.394.697
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	3.989.978	2.951.440	-	-	-	-	-	-	68	40	9	35	7.414	46.272	3.997.469	2.997.787
Стручни, научни и технички дејности	-	-	512.417	383.684	-	-	-	-	-	-	305	237	4	325	257.386	222.314	770.112	606.560
Административни и помошни услужни дејности	-	-	681.483	528.362	-	-	-	-	-	-	786	340	6.796	3.933	411.926	383.962	1.100.991	916.597
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	-	-	15.210.905	13.262.886	490.774	376.099	-	-	2	-	9	9	-	-	15.701.690	13.638.994
Образование	-	-	474.284	562.332	-	-	-	-	-	-	27	38	-	-	175.543	165.126	649.854	727.496
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	683.847	490.495	-	-	-	-	-	-	84	61	8	-	22.791	22.535	706.730	513.091
Уметност, забава и рекреација	-	-	52.975	16.980	-	-	-	-	-	-	326	190	6	1	1.443	10.859	54.750	28.030
Други услужни дејности	-	-	210.387	10.191	-	-	-	-	-	-	397	248	3.003	303	2.723	1.801	216.510	12.543
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	35.255.395	30.350.225	-	-	-	-	-	-	16.665	13.856	1.124	1.352	1.661.467	1.565.406	36.934.651	31.930.839
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	141.230	101.551	-	-	-	-	-	-	422	372	494	10.105	4.562	5.186	146.708	117.214
Вкупно	379.098	340.505	87.689.955	71.989.128	16.076.789	14.184.905	490.774	376.099	9.832.264	12.462.955	28.989	23.116	938.889	997.197	19.735.129	18.171.623	135.171.887	118.545.528

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Г Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>во илјади денари</i>																		
Географска локација																		
Република Северна Македонија	379.098	340.505	85.450.478	71.871.744	15.210.905	13.275.423	490.774	376.099	9.068.748	9.887.478	28.798	22.580	443.153	526.811	15.585.963	12.766.839	126.657.917	109.067.617
Земји-членки на Европската унија	-	-	153.517	5.075	-	-	-	-	692.207	1.884.475	35	6	166.706	166.537	31.331	6.318	1.043.796	2.062.411
Европа (останато)	-	-	2.082.347	98.831	865.884	909.482	-	-	71.309	690.864	155	530	329.030	303.849	2.843.138	4.277.480	6.191.863	6.281.036
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	3.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.364	-
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	249	13.478	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1.274.697	1.120.986	1.274.947	1.134.464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	379.098	340.505	87.689.955	71.989.128	16.076.789	14.184.905	490.774	376.099	9.832.264	12.462.955	28.989	23.116	938.889	997.197	19.735.129	18.171.623	135.171.887	118.545.528

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Д Анализа на кредитниот ризик на средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех

	Средства за тргување				Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање									
	Должнички хартии од вредност за тргување		Сопственички хартии од вредност за тргување		Должнички хартии од вредност		Сопственички хартии од вредност		Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вкупно	
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>во илјади денари</i>														
Сметководствена вредност на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност														
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сметководствена вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност

Ликвидносен ризик претставува ризик Групата да не може да обезбеди доволно средства за намиравање на своите обврски во моментот на нивното достасување, или истите да ги намира со многу повисоки трошоци.

Ликвидносниот ризик може да се појави на страната на изворите на финансирање (ризик од финансирање) и на страна на ликвидната актива (пазарен ликвидносен ризик). Ризикот од финансирање претставува ризик Групата да не може да ги подмири барањата на депонентите за одлив на депозити, при што е принудена да ги обезбеди потребните средства со повисоки трошоци. Според тоа, следењето на изворите на финансирање е многу значајно за Групата. Најзначаен извор на финансирање за Групата е депозитната база на клиентите; дополнително Групата може да обезбеди ликвидност на меѓубанкарскиот пазар или директно од НБРСМ. Пазарниот ликвидносен ризик е поврзан со пазарната вредност на ставките кои се дел од ликвидната актива на Групата. Овој ризик се јавува во услови на значајно намалување на пазарната вредност на одреден финансиски инструмент, при што Групата нема да има доволно ликвидни средства за да ги подмири своите ликвидносни потреби.

Управување со ризик на ликвидност

Групата настојува да одржува адекватна ликвидносна позиција, односно да одржува соодветно ниво на ликвидни средства и стабилни извори на финансирање во секој момент, со цел да ја поддржи деловната стратегија и активностите на Групата.

Дирекцијата за средства, ликвидност и управување со актива и пасива ја следи ликвидноста на дневно ниво врз основа на информации од релевантните сектори, во однос на ликвидносниот профил на нивните финансиски средства и обврски, како и детали за проектираните парични текови кои произлегуваат од планираните активности. Дирекцијата за средства, ликвидност и управување со актива и пасива одржува портфолио на ликвидни средства, главно составени од ликвидни хартии од вредност, со цел да се обезбеди соодветно ниво на ликвидност на Групата.

Политиката за управување со ликвидносен ризик е предмет на разгледување и одобрување од Одборот за управување со ризици и Надзорниот Одбор. Извештаите за ликвидност ја прикажуваат ликвидносната позиција на Групата и се доставуваат до НБРСМ на месечна основа.

Изложеност на ризик на ликвидност

Групата има пристап до различни извори за финансирање. Средствата се обезбедуваат преку широк спектар на инструменти вклучувајќи депозити, кредитни линии и акционерски капитал. Ова ја зголемува флексибилноста за финансирање, ја ограничува зависноста од поодделни извори на финансирање и ги намалува трошоците. Групата настојува да одржува адекватни извори на финансирање кои се диверзифицирани според продукт, договорна страна и рочност и имаат висока стабилност. Во оваа насока, главен извор за финансирање на Групата се депозитите на клиентите кои претставуваат еден од најстабилните извори на финансирање. Групата континуирано го проценува ликвидносниот ризик со идентификување и следење на промените во финансирањето кои се потребни за исполнување на целите на работењето поставени во стратегијата на Групата.

Исто така, како дел од стратегијата за управување со ризикот на ликвидност, Групата одржува портфолио на високоликвидни средства.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2025 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	12.682.820	-	-	6.546.394	-	-	19.229.214
Средства за тргување	32.846	-	-	-	-	-	32.846
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	230.353	148.745	-	-	379.098
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.450.863	3.155.819	17.741.378	12.978.591	24.087.035	30.590.661	90.004.347
Вложувања во хартии од вредност	533.524	298.783	3.006.682	1.934.439	2.858.020	7.971.690	16.603.138
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	0	0
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	1.829.323	-	-	-	-	-	1.829.323
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	2.115	-	-	-	-	-	2.115
Вкупна финансиски средства	16.531.491	3.454.602	20.978.413	21.608.169	26.945.055	38.562.351	128.080.081
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	4.387.769	2.152.504	610	-	-	-	6.540.883
Депозити на други комитенти	49.768.456	5.108.666	24.429.392	7.926.188	2.341.204	711.110	90.285.016
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	142.424	731	1.681.946	1.075.044	2.132.873	2.047.535	7.080.553
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	239.656	-	-	-	-	-	239.656
Одложени даночни обврски	51.576	-	-	-	-	-	51.576
Останати обврски	934.406	15.690	66.809	82.775	198.277	172.331	1.470.288
Вкупно финансиски обврски	55.524.287	7.277.591	26.178.757	9.084.007	4.672.354	2.930.976	105.667.972
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	1.557.630	507.721	2.878.680	409.786	2.135.016	305.507	7.794.340
Вонбилансна пасива	1.941.461	2.032.439	7.831.153	3.775.231	5.620.900	94.273	21.295.457
Рочна неусогласеност	(39.376.627)	(5.347.707)	(10.152.817)	9.158.717	18.786.817	35.842.609	8.910.992

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжение)**

<i>во илјади денари</i>	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2024 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	16.330.816	1.359.470	-	4.957.558	-	-	22.647.844
Средства за тргување	97.062	-	-	-	-	-	97.062
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	30.072	6.084	224.223	80.126	-	340.505
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.340.231	2.893.778	14.638.809	10.633.125	18.499.577	26.272.961	74.278.481
Вложувања во хартии од вредност	1.297.736	869.610	1.141.916	981.557	4.400.947	5.892.335	14.584.101
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	0	0
Побарувања за данок на добивка (тековен)	1.464	-	-	-	-	-	1.464
Останати побарувања	1.737.126	-	-	-	-	-	1.737.126
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна финансиски средства	20.804.435	5.152.930	15.786.809	16.796.463	22.980.650	32.165.296	113.686.583
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	6.784.511	-	610	-	-	-	6.785.121
Депозити на други комитенти	45.459.986	2.975.244	18.909.378	8.947.441	3.530.247	1.482.067	81.304.363
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	141.074	786	598.106	783.950	1.936.176	787.977	4.248.069
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	90.688	-	-	-	-	-	90.688
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	865.700	129	196	401	841	77	867.346
Вкупно финансиски обврски	53.341.960	2.976.159	19.508.290	9.731.792	5.467.264	2.270.121	93.295.587
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	1.139.012	671.207	3.446.579	284.832	2.329.948	397.750	8.269.328
Вонбилансна пасива	1.187.708	3.162.871	6.970.416	3.040.770	4.621.572	408.868	19.392.205
Рочна неусогласеност	(32.586.222)	(314.893)	(7.245.318)	4.308.733	15.221.762	29.884.057	9.268.119

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)

Мерењето и управувањето на ликвидносниот ризик во Групата се спроведува на две нивоа:

- статичен аспект, односно тековната изложеност кој опфаќа пресметка на интерни ликвидносни показатели, рочната структура на активата (побарувањата) и пасивата (обврските), стапка на покриеност со ликвидност, движењето и стабилноста на изворите на средства и нивната концентрација и останатите законски пропишани методи за следење на изложеноста на ликвидносен ризик.
- forward looking аспект, односно стрес тестирање на изложеноста на Банката на ликвидносен ризик.

Целокупната оценка на ликвидносната позиција на Банката се спроведува во рамките на ПИЛ процесот. Целта на ПИЛ е да го одрази ликвидносниот профил на ризичност на Банката, преку користење на различни пристапи за следење и управување со овој ризик и да го информира Управниот одбор на Банката за проценетите моментални и потенцијални ризици на кои Банката е изложена или може да биде изложена.

Дополнително, за потребите на оперативното работење, Банката спроведува планирање на потребите за ликвидност на дневна основа, исполнувањето на законската обврска за задолжителната резерва во денари и девизи, анализата на денарската и девизната оперативна ликвидност, сопствените средства и стапката на адекватност на капиталот. Раководството на Банката ги следи состојбите на тековните сметки и депозитите на дневна основа и врз база на своето искуство ги одредува критичните денови кои влијаат врз ликвидноста на Банката, односно значајните датуми кои влијаат врз одливот на средства. Врз основа на идентификација на расположливите средства и определените, дневни потреби на пари, се донесува одлука за соодветната употреба на средствата.

Групата управува со ризикот на ликвидност преку постојано набљудување на достасаноста на средствата и обврските.

Анализата според достасаноста на финансиските средства и обврски, вклучително билансна и вонбилансна на 31 декември 2025 година, е изработена според преостанатите договорни достасувања, односно преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на достасување. Прикажаните износи во анализите не се намалени за износите на акумулираната амортизација, исправка на вредност и издвоената посебна резерва. Постојат индикации за неусогласеност во определени рочни блокови на 31 декември 2025 година. Основна причина за гореспоменатата неусогласеност лежи во фактот што краткорочните извори на средства се искористуваат за одобрување на кредити со подолг временски период на достасување, што претставува карактеристика на банкарскиот сектор. За потребите на управување со ликвидносниот ризик, Групата изработува и очекувана рочна структура во која е вграден елементот на предвидување и истата укажува на стабилна ликвидносна позиција.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик

Под пазарен ризик се подразбира ризик од загуба како последица на промена на цената на финансиските инструменти и стоките наменети за тргување. Пазарен ризик е ризикот кој произлегува од промените во пазарните цени, промена во каматните стапки, промена во цена на капиталот, девизните курсеви и кредитните маргини (кои не се однесуваат на промена во кредитната способност на должникот / издавачот на хартии од вредност) и нивното влијание на приходот на Банката или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е Групата да управува и да ја контролира изложеноста на овој ризик во рамки на прифатливи параметри, со оптимизирање на повратот.

Управување со пазарни ризици

Изложеност на каматен ризик - портфолио на банкарски активности

Под ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности се подразбира ризик од загуба којшто произлегува од неповолните промени на каматните стапки кои што влијаат на позициите во портфолиото на банкарските активности на Групата. Групата е изложена на ризик од промена на каматните стапки како резултат на тоа што каматно-чувствителните средства и каматно-чувствителните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи.

Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Групата е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот период на менување на променливите каматни стапки на средствата и обврските, како резултат на промената на референтната каматна стапка со која се врзани, како што се на пример ЕУРИБОР, ЛИБОР, референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата и други каматни стапки.

Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со пазарните каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Групата и пазарните трендови.

Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на сензитивноста на Банката на промените на каматните стапки. Генерално, Групата ги следи промените на каматните стапки на средствата и обврските преку остварените каматни маргини, а воедно и трендовите на пазарот и опкружувањето.

Групата дополнително врши анализа на сензитивност на финансиските средства и обврски на промени, со примена на различни стрес сценарија на промена на каматните стапки.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

Анализата на сензитивноста на Групата на зголемување или намалување на пазарните каматни стапки (земајќи во предвид симетрични движења на кривата на принос и постојаност на позициите во билансот на состојба) е следнава:

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик А Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/ Загуба во илјади денари	Сопствени средства во илјади денари	Актива пондерирана според ризици во илјади денари	Стапка на адекватност на капиталот во %
2025 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2024)	2.161.628	20.235.387	104.212.535	19.42%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	227.571	20.462.958	113.155.242	18.08%%
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(168.065)	20.294.893	112.987.177	17.96%%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(7.904.916)	12.558.042	105.250.326	11.93%%
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(168.065)	20.067.322	104.044.470	19.29%%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(7.904.916)	12.330.471	96.307.619	12.80%%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (влошување на портфолиото кај одделни сектори)	(1.342.390)	18.892.997	102.870.145	18.37%%
Влошување на кредитната изложеност кај петте најголеми клиенти, нефинансиски правни лица	(4.693.748)	15.541.639	99.518.787	15.62%%
Влошување на кредитната изложеност кај клиентите, нефинансиски правни лица, со ЦЦЦ рејтинг	(2.471.031)	17.764.356	101.741.504	17.46%%
Ненаплатливост на кредитната изложеност од клиентите која е обезбедена со корпоративни гаранции	(2.846.070)	17.389.317	101.366.465	17.15%%
Влошување на показателот ДТИ кај сегментот население, во зависност од промената на макроекономските фактори (промена во БДП, инфлација, стапка на невработеност, стапка на промена на расположлив доход)	(1.152.654)	19.082.733	103.059.881	18.52%%
Влошување на показателот ДТИ кај сегментот население за 15%	(274.880)	19.960.507	103.937.655	19.20%%
Влошување на показателот ДТИ кај сегментот население за 30%	(653.487)	19.581.900	103.559.048	18.91%%
Влошување на показателот ДТИ кај сегментот население за 50%	(1.796.079)	18.439.308	102.416.456	18.00%%
Влошување на изложеностите на ризик на земја кон нефинансиски правни и физички лица за една ризична категорија	(170.307)	20.065.080	104.042.228	19.29%%
Премин на нефункционален статус на 30% од изложеноста на ризик на земја кон нефинансиски правни и физички лица	(330.417)	19.904.970	103.882.118	19.16%%
Премин на изложеноста на ризик на земја во Г ризична категорија (најголема изложеност кон поединечна земја)	(2.211.063)	18.024.324	102.001.472	17.67%%
Премин на нефункционален статус на изложеноста на ризик на земја за соодветна стапка на премин на нефункционален статус по спроведено влошување на кредитниот рејтинг на земјата од страна на S&P за две категории	(361.850)	19.873.537	103.850.685	19.14%%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	83.120	20.318.507	104.212.535	19.50%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	55.535	20.290.922	104.212.535	19.47%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	27.950	20.263.337	104.212.535	19.44%
Намалување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(26.984)	20.208.404	104.212.535	19.39%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	(55.078)	20.180.309	104.212.535	19.36%
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	(82.881)	20.152.506	104.212.535	19.34%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)****A Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)**

	Добивка/ Загуба во илјади денари	Сопствени средства во илјади денари	Актива пондерирана според ризици во илјади денари	Стапка на адекватност на капиталот во %
2024 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2024)	1.854.461	17.895.019	94.493.685	18.94%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	369.299	18.264.318	103.821.769	17.59%
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(197.051)	18.067.267	103.624.718	17.44%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(6.451.453)	11.812.865	97.370.316	12.13%
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(197.051)	17.697.968	94.296.634	18.77%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(6.451.453)	11.443.566	88.042.232	13.00%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (влошување на портфолиото кај одделни сектори)	(1.070.380)	16.824.639	93.423.305	18.01%
Влошување на кредитната изложеност кај петте најголеми клиенти, нефинансиски правни лица	(3.462.747)	14.432.272	91.030.938	15.85%
Влошување на кредитната изложеност кај клиентите, нефинансиски правни лица, со ЦЦЦ рејтинг	(1.429.387)	16.465.632	93.064.298	17.69%
Неаплативост на кредитната изложеност од клиентите која е обезбедена со корпоративни гаранции	(3.137.993)	14.757.026	91.355.692	16.15%
Влошување на показателот ДТИ кај сегментот население, во зависност од промената на макроекономските фактори (промена во БДП, инфлација, стапка на невработеност, стапка на промена на расположлив доход)	(1.160.236)	16.734.783	93.333.449	17.93%
Влошување на показателот ДТИ кај сегментот население за 15%	(281.357)	17.613.662	94.212.328	18.70%
Влошување на показателот ДТИ кај сегментот население за 30%	(692.157)	17.202.862	93.801.528	18.34%
Влошување на показателот ДТИ кај сегментот население за 50%	(1.742.829)	16.152.190	92.750.856	17.41%
Влошување на изложеностите на ризик на земја кон нефинансиски правни и физички лица за една ризична категорија	(133.321)	17.761.698	94.360.364	18.82%
Премин на нефункционален статус на 30% од изложеноста на ризик на земја кон нефинансиски правни и физички лица	(211.821)	17.683.198	94.281.864	18.76%
Премин на изложеноста на ризик на земја во Г ризична категорија (најголема изложеност кон поединечна земја)	(1.687.857)	16.207.162	92.805.828	17.46%
Премин на нефункционален статус на изложеноста на ризик на земја за соодветна стапка на премин на нефункционален статус по спроведено влошување на кредитниот рејтинг на земјата од страна на S&P за две категории	(244.769)	17.650.250	94.248.916	18.73%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	73.731	17.968.751	94.493.685	19.02%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	49.333	17.944.352	94.493.685	18.99%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	24.934	17.919.953	94.493.685	18.96%
Намалување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(22.524)	17.872.496	94.493.685	18.91%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	(47.909)	17.847.110	94.493.685	18.89%
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	(72.277)	17.822.743	94.493.685	18.86%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)****Б Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување**

	тековна година 2025				претходна година 2024			
	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)
<i>во илјади денари</i>								
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-	-

Согласно “Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот” Групата не утврдува капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување, поради што на 31 декември 2025 и 2024 година нема портфолиото за тргување.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)****А Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки****ИЗВЕШТАЈ**

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2025 година

во илјади денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	1.344.718
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	0
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(124.920)
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	2.166.914
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА остан (ФКС + ВКС + ПКС)	остан	(196)
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	109.441
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		3.495.957
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		20.235.387
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		17,28%

ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2024 година

во илјади денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	1.016.032
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	0
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(112.879)
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	1.581.101
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА остан (ФКС + ВКС + ПКС)	остан	(191)
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	115.511
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		2.599.574
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		17.895.019
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		14,53%

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки**

<i>во илјади денари</i>	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства / обврски
2025 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	5.100.980	-	-	-	-	-	5.100.980
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	42.000	181.000	145.002	-	368.002
Кредити на и побарувања од други комитенти	27.880.032	6.509.161	19.031.085	7.995.007	11.175.236	14.117.290	86.707.811
Вложувања во хартии од вредност	498.815	298.783	2.982.402	1.840.719	2.807.402	7.761.677	16.189.798
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	33.479.827	6.807.944	22.055.487	10.016.726	14.127.640	21.878.967	108.366.591
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	2.141.439	2.152.325	-	-	-	-	4.293.764
Депозити на други комитенти	10.375.480	5.032.366	24.057.703	7.670.798	1.862.217	-	48.998.564
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	685.179	492.631	2.150.647	396.651	1.286.851	1.972.964	6.984.923
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	43	636	77	-	-	756
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	13.202.098	7.677.365	26.208.986	8.067.526	3.149.068	1.972.964	60.278.007
Нето билансна позиција	20.277.729	(869.421)	(4.153.499)	1.949.200	10.978.572	19.906.003	48.088.584
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција	20.277.729	(869.421)	(4.153.499)	1.949.200	10.978.572	19.906.003	48.088.584

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)**2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)**

<i>во илјади денари</i>		до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматносни средства / обврски
2024 (претходна година)								
Финансиски средства								
Парични средства и парични еквиваленти	2.785.750	1.359.470	-	-	-	-	-	4.145.220
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	30.001	6.000	223.000	80.000	-	-	339.001
Кредити на и побарувања од други комитенти	25.592.140	4.456.252	17.673.936	5.237.467	7.246.356	10.630.244	-	70.836.395
Вложувања во хартии од вредност	1.262.192	851.083	1.124.086	964.686	4.310.930	5.739.035	-	14.252.012
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	29.640.082	6.696.806	18.804.022	6.425.153	11.673.286	16.369.279	16.369.279	89.572.628
Финансиски обврски								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	5.503.803	-	-	-	-	-	-	5.503.803
Депозити на други комитенти	8.636.016	3.551.169	18.651.054	8.623.451	3.055.184	15.426	-	42.532.300
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	1.235.648	492.737	563.699	292.074	860.153	662.407	-	4.106.718
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	68	129	597	841	77	-	-	1.712
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	15.375.535	4.044.035	19.215.350	8.916.366	3.915.414	677.833	677.833	52.144.533
Нето билансна позиција	14.264.547	2.652.771	(411.328)	(2.491.213)	7.721.872	15.691.446	15.691.446	37.428.095
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција	14.264.547	2.652.771	(411.328)	(2.491.213)	7.721.872	15.691.446	15.691.446	37.428.095

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.3 Валутен ризик

Валутен ризик е ризик од загуба поради промена на меѓу валутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути.

Изложеноста на валутен ризик зависи од износот на билансните и вонбилансните позиции кои се деноминирани во девизи или во денари со валутна клаузула, како и движењето на меѓу валутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути.

Целта на Групата во управувањето со валутниот ризик е максимизирање на стабилноста и профитабилноста, преку примена на оптимална валутна структура на средствата и обврските.

Групата има воспоставено Политика за управување со валутен ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот одбор и истата редовно се ревидира на годишна основа. Политиката ги дефинира основните цели, оцена на капацитетот на Групата за преземање валутен ризик и оцена на профилот на ризичност, организациска поставеност на функцијата за управување со валутниот ризик, основни елементи на управување со валутен ризик, односно системот за управување со валутен ризик и процесот на управување со валутниот ризик, прифатливи инструменти за заштита од или намалување на изложеноста на валутниот ризик, внатрешна контрола и основни елементи на процесот на интерно утврдување и оцена на потребната адекватност на капиталот на Групата.

Методите за мерење на валутниот ризик вклучуваат: анализа на изложеноста на валутен ризик по позиции и збирно, валутна структура на Билансот на состојба, валутна структура на девизните средства, стрес-тестирање и други методи.

Главниот принцип на Политиката на Групата за управување со валутниот ризик е да оствари и одржува усогласеност на нејзините побарувања во странска валута (средства во странска валута), како минимум, во однос на нејзините вкупни обврски во странска валута (обврски во странска валута). Исто така, овој однос се одржува и од перспектива на достасаноста на обврските и побарувањата во странска валута.

Ваквиот однос во Билансот на состојба обезбедува дека Групата е во состојба да ги покрива загубите од курсни разлики кои потекнуваат од нејзините обврски преку курсните разлики кои произлегуваат од нејзините побарувања, дури и во услови на чести промени на девизните курсеви. Табелите подолу ја сумираат нето девизната позиција на монетарните средства и обврски на Групата на 31 декември 2025 и 2024 година.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)
2.3 Пазарен ризик (продолжение)
2.3.3 Валутен ризик (продолжение)

	во илјади денари			наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски					Други валути	Вкупно
	МКД	ЕУР	УСД							
2025 (тековна година)										
Монетарни средства										
Парични средства и парични еквиваленти	11.033.579	7.729.562	225.313	-	-	-	-	-	240.668	19.229.122
Средства за тргување	32.846	-	-	-	-	-	-	-	-	32.846
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	379.098	-	-	-	-	-	-	-	-	379.098
Кредити на и побарувања од други комитенти	56.977.187	30.454.273	-	-	-	-	-	-	-	87.431.460
Вложувања во хартии од вредност	12.347.694	3.400.628	865.892	-	-	-	-	-	-	16.614.214
Вложувања во придружени друштва	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	1.453.367	493.586	2.080	-	-	-	-	-	1.448	1.950.481
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	2.115	-	-	-	-	-	-	-	-	2.115
Вкупо монетарни средства	82.225.886	42.078.049	1.093.285	-	-	-	-	-	242.116	125.639.336
Монетарни обврски										
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	2.463	6.467.925	44.774	-	-	-	-	-	25.721	6.540.883
Депозити на други комитенти	59.897.826	27.861.831	1.571.534	-	-	-	-	-	953.830	90.285.021
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	2.102.585	4.970.115	-	-	-	-	-	-	-	7.072.700
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	239.656	-	-	-	-	-	-	-	-	239.656
Одложени даночни обврски	51.576	-	-	-	-	-	-	-	-	51.576
Останати обврски	553.364	1.015.602	32.526	-	-	-	-	-	6.100	1.607.592
Вкупно монетарни обврски	62.847.471	40.315.473	1.648.834	-	-	-	-	-	985.651	105.797.429
Нето-позиција	19.378.415	1.762.576	(555.549)	-	-	-	-	-	(743.535)	19.841.907

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025
(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)
2. Управување со ризиците (продолжение)
2.3 Пазарен ризик (продолжение)
2.3.3 Валутен ризик (продолжение)

	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/ обврски					Други валути	Вкупно
<i>во илјади денари</i>										
2024 (претходна година)										
Монетарни средства										
Парични средства и парични еквиваленти	10.025.987	11.647.037	232.382	-	-	-	-	-	737.158	22.642.564
Средства за тргување	97.062	-	-	-	-	-	-	-	-	97.062
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	340.505	-	-	-	-	-	-	-	-	340.505
Кредити на и побарувања од други комитенти	45.035.168	26.720.541	-	-	-	-	-	-	-	71.755.709
Вложувања во хартии од вредност	9.774.289	3.911.931	909.493	-	-	-	-	-	-	14.595.713
Вложувања во придружени друштва	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Побарувања за данок на добивка (тековен)	1.464	-	-	-	-	-	-	-	-	1.464
Останати побарувања	1.309.610	466.673	1.753	-	-	-	-	-	238	1.778.274
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	23.281	-	-	-	-	-	-	-	-	23.281
Вкупно монетарни средства	66.607.366	42.746.182	1.143.628	-	-	-	-	-	737.396	111.234.572
Монетарни обврски										
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	2.454	6.713.178	316	-	-	-	-	-	69.173	6.785.121
Депозити на други комитенти	49.836.161	28.610.040	1.991.968	-	-	-	-	-	866.195	81.304.364
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	134.923	4.111.947	-	-	-	-	-	-	-	4.246.870
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	90.688	-	-	-	-	-	-	-	-	90.688
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	519.973	490.727	10.796	-	-	-	-	-	3.097	1.024.593
Вкупно монетарни обврски	50.584.199	39.925.892	2.003.080	-	-	-	-	-	938.465	93.451.636
Нето-позиција	16.023.167	2.820.290	(859.452)	-	-	-	-	-	(201.069)	17.782.936

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.4. Оперативен ризик

Оперативен ризик е ризик од загуба поради несоодветни или слаби интерни процеси, несоодветни вработени и несоодветни или слаби системи на Групата, како и надворешни настани.

Групата има воспоставено Политика за управување со оперативниот ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот Одбор на Групата. Во политиката се дефинирани основните цели, управување со оперативниот ризик (системи и процеси на управување со оперативниот ризик), организациска поставеност, систем на известување, внатрешна контрола и сл., како и мерење и следење на оперативниот ризик (клучни ризични индикатори, евалуација на оперативниот ризик). Дополнително, методи кои ги користи Банката за идентификација и оценка на оперативниот ризик претставува само-оценката на оперативниот ризик (RSA) и оценка на чувствителноста преку метод на сценарио анализа (HLLF).

Во рамките на Апетитот за ризик и Стратегијата за управување со ризици, Групата го има дефинирано прифатливото ниво на изложеност на оперативниот ризик.

За целите на пресметката на адекватност на капитал, Групата користи пристап на базичен индикатор за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативен ризик.

2.5 Управување со ризик од осигурување

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Групата со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Подружницата. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при доспевање ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Подружницата претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Подружницата е изложена на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Подружницата исто така е изложена и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Групата управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Подружницата за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Подружницата за запишување на полиси за осигурување е презентирани во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои подружницата е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Подружницата реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Подружницата го извршува реосигурувањето со склучување на договори за реосигурување со реосигурителни брокери и го претоступува соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.5 Управување со ризик од осигурување (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Подружницата.

Групата активно управува со финансиска позиција на Подружницата користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзијата, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

3. Адекватност на капиталот

НБРСМ е централна банка која претставува главен регулатор во банкарскиот сектор која ја пропишува методологијата за пресметка на стапката на адекватност на капиталот во согласност со меѓународните стандарди. Банката е под директна супервизија од страна на регулаторот која го следи исполнувањето на стапката на адекватноста на капиталот и одржувањето на заштитените слоеви на капиталот.

Банката е должна да располага со адекватно ниво на сопствени средства во зависност од природата, видот и обемот на финансиските активности и висината на ризиците кои произлегуваат од извршувањето на овие активности (адекватност на капиталот).

Банката е должна да работи на начин кој ќе овозможи постојано да биде способна и да ги исполни сите обврски (солвентност).

Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот која не може да биде пониска од 8% од сопствените средства на Банката, наспроти вкупната актива пондерирана според ризик. На овој износ НБРСМ има утврдено капитален додаток од 5,50%, со што минималното потребно ниво на капитал за 2025 година која банката беше должна да го одржува заради покривање на ризиците на кои е изложена изнесуваше 13,50%. Согласно одлуката од регулаторот за минималното потребно ниво на капитал коешто Банката треба да го одржува во текот на 2026 година останува непроменет и изнесува 5,50%. Согласно насоките во текот на 2026 година Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот од најмалку 13,50%.

Вкупната актива пондерирана според ризикот претставува збир на активата пондерирана според кредитниот ризик, валутниот ризик, пазарниот и оперативниот ризик.

Сопствените средства претставуваат збир од основниот капитал и дополнителниот капитал. При тоа основниот капитал се состои од редовен основен капитал (РОК) и додатен основен капитал (ДОК), а Банката е должна да одржува најмалку:

- Стапка на РОК во износ од 4,5% од активата пондерирана според ризиците, и
- Стапка на основниот капитал во износ од 6% од активата пондерирана според ризиците.

РОК вклучува капитални инструменти од РОК, премија од продажбата на капиталните инструменти, задолжителна општа резерва, зголемување на резервите врз основа на распределба на ревалоризациската резерва, задржана нераспоредена добивка којашто не е оптоварена со какви било идни обврски, која е искажана во билансот на состојба на Банката и е потврдена со одлука на Собранието на акционери на Банката, тековна добивка или добивка на крајот од годината, доколку се исполнети условите согласно регулативата, како и збирната сеопфатна добивка или загуба, која ги опфаќа останатите добивки или загуби кои не се прикажани во билансот на успех на Банката.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Одбитни ставки од РОК се загубата на крајот на годината или тековна загуба, нематеријалните средства, одложените даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на Банката, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од редовниот основен капитал (откупени сопствени акции), вклучувајќи ги и капиталните инструменти за кои Банката има обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката коишто вештачки ги зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние кои се држат до пет дена, износот на одбитни ставки од додатниот основен капитал, што го надминува вкупниот износ на додатен основен капитал, вложувања во нефинансиски институции, трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката, разлика помеѓу исправката на вредност и посебната резерва утврдена од страна на банката и потребниот износ на исправката на вредноста и посебната резерва, согласно со регулативата за кредитен ризик на НБРСМ.

ДОК вклучува капитални инструменти од ДОК, премија од капиталните инструменти од ДОК, хибридни инструменти.

Одбитни ставки од ДОК износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од додатниот основен капитал, вклучувајќи ги и капиталните инструменти за кои Банката има договорна обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката со кои вештачки се зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние коишто се држат до пет дена, износ на одбитни ставки од дополнителниот капитал, којшто го надминува вкупниот износ на дополнителен капитал, трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката.

Дополнителниот капитал вклучува капитални инструменти од дополнителниот капитал, субординирани кредити и премија од капитални инструменти од дополнителниот капитал.

- Одбитни ставки од дополнителниот капитал се износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени инструменти од дополнителниот капитал, вклучувајќи ги и инструментите за кои банката има договорна обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката со кои вештачки се зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние коишто се држат до пет дена.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Покрај законските барања за висината на адекватноста на капиталот, во Законот за банки предвидено е исполнување на капитални барања за дополнителни заштитни слоеви на капиталот. Основната причина за постоењето на заштитните слоеви на капиталот е да се овозможи зајакнување на солвентната позиција на банките и нивна поголема отпорност на непредвидени загуби во работењето. На тој начин се зајакнува и стабилноста и сигурноста на банкарскиот систем, но и на целокупниот финансиски систем. Станува збор за четири вида заштитни слоеви на капиталот:

- заштитен слој за зачувување на капиталот утврден на ниво од 2,5% од активата пондерирана според ризиците. Сите банки во земјата се должни постојано да го одржуваат заштитниот слој за зачувување на капиталот во висина од 2,5% од активата пондерирана според ризиците. Овој заштитен слој е пропишан со Законот за банките, се однесува на сите банки во земјата и за неговото воведување нема посебна методологија. Во текот на 2024 година, заштитниот слој за зачувување на капиталот изнесуваше 2,5% од активата пондерирана според ризиците;
- противцикличен заштитен слој на капиталот кој може да изнесува до 2,5% од активата пондерирана според ризиците, но и повеќе во зависност од други системски фактори/индикатори. Овој заштитен слој се воведува или зголемува во периоди на значаен кредитен раст, а се намалува или ослободува во периодите кога ќе се промени кредитниот циклус. НБРСМ е должна на квартална основа да ја утврдува потребната стапка на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Северна Македонија и да ја објави нејзината висина, заедно со датумот на примена, доколку е таа поголема од 0%. Заклучно со 31.12.2025 година, противцикличниот заштитен слој за изложености во земјата изнесува 1,75% од активата пондерирана според ризиците, додека противцикличниот заштитен слој за изложености кон други земји се утврдува според висината на стапките што се утврдени од страна на надлежните органи на другите земји. Согласно донесените одлуки од Советот на НБРСМ за период од 01.01.2026 до 30.09.2026 утврдена е стапка на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Северна Македонија во висина од 1,75% и од 01.10.2026 до 31.12.2026 во висина од 2,00%, додека пак противцикличниот заштитен слој за изложености кон други земји останува да се утврдува според висината на стапките што се утврдени од страна на надлежните органи на другите земји;
- заштитен слој на капиталот за системски значајни банки кој може да се движи од 1% до 3,5% од активата пондерирана според ризиците. Целта на заштитниот слој на капиталот за системски значајни банки е да ја зголеми отпорноста на банките коишто се идентификувани како системски значајни банки на неочекувани шокови или загуби коишто можат да настанат во текот на нивното работење. НБРСМ врз основа на пропишаната методологија ги идентификува системски значајните банки и за истото соодветно известува. Во текот на 2025 година, заштитниот слој на капиталот за Банката како системски значајна банка изнесуваше 1,5%;
- системски заштитен слој на капиталот којшто може да се движи од 1% до 3% од активата пондерирана според ризиците и се воведува од страна на гувернерот на Народната банка заради ограничување на ризикот од нарушување на финансискиот систем или на домашната економија. Овој заштитен слој на капиталот може да биде различен за различни банки или групи банки. Во текот на 2025 година, НБРСМ нема утврдено системски заштитен слој на капиталот.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Политика на раководството на Банката е да одржува стабилност на капиталот за да ја одржи довербата на инвеститорите, кредиторите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Банката, исто така, го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот.

Регулираните активности на Банката се во согласност со сите надворешни, пропишани барања во текот на периодот.

3.1 Извештај за сопствените средства

Ред.бр.	Опис	2025	2024
A1.	Сопствени средства	20.235.387	17.895.019
A2.	Основен капитал	20.215.842	17.875.474
A3.	Редовен основен капитал (РОК)	20.215.842	17.875.474
A3.1	Позиции во РОК	20.222.338	17.943.305
A3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	14.076.910	14.076.910
A3.1.2.	Премија од капиталните инструменти од РОК	306.309	306.309
A3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	3.936.796	2.083.698
A3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	1.414.908	1.414.908
A3.1.5.	(-) Акумулирана загуба од претходни години	-	-
A3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	-	-
A3.1.7.	Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	487.415	61.480
A3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	(6.496)	(67.831)
A3.2.01.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
A3.2.02.	(-) Нематеријални средства	(55.958)	(44.550)
A3.2.03.	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката	49.461	(23.281)
A3.2.04.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
A3.2.05.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
A3.2.06.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
A3.2.07.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
A3.2.08.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-	-
A3.2.09.	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
A3.2.10.	(-) Трошоци за данок	-	-
A3.2.11.	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
A3.3.	Регулаторни усогласувања на РОК	-	-
A3.3.1.	(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
A3.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
A3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
A3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-	-
A3.4.2.	Останато	-	-
A3.5.	Други позиции од РОК	-	-

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)

Ред.бр.	Опис	2025	2024
V4.	Додатен основен капитал (ДОК)	-	-
V4.1	Позиции во ДОК	-	-
V4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	-	-
V4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	-	-
V4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
V4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
V4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
V4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
V4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-	-
V4.2.6.	(-) Трошоци за данок	-	-
V4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	-	-
V4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
V4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
V4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
V4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
V4.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
V4.4.1.	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-	-
V4.4.2.	Останато	-	-
V4.5.	Други позиции од ДОК	-	-
C5.	Дополнителен капитал (ДК)	19.545	19.545
C5.1.	Позиции во ДК	19.545	19.545
C5.1.1.	Капитални инструменти од ДК		
C5.1.2.	Субординирани кредити	-	-
C5.1.3.	Премија од капитални инструменти од ДК	19.545	19.545
C5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-	-
C5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
C5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
C5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
C5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-

3. Адекватност на капиталот (продолжение)**3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)**

Ред.бр.	Опис	2025	2024
C5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-	-
C5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
C5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
C5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
C5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
C5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
C5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-	-
C5.4.2.	Останато	-	-
C5.5.	Други позиции од ДК	-	-

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

3.2 Извештај за стапката на адекватност на капиталот

Ред.бр	Сопствени средства		2025	2024
	Опис			
I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК			
1	Активa пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап		93.431.168	84.598.164
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик		7.474.493	6.767.853
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК			
3	Агрегатна девизна позиција		1.138.736	1.874.580
4	Нето-позиција за злато			-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик		91.099	149.966
6	Активa пондерирана според валутниот ризик		1.138.736	1.874.580
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК			
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор		769.138	639.941
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизиран пристап			-
9	Активa пондерирана според оперативниот ризик		9.614.227	7.999.263
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ			
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките		-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3)		-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)		-	-
11.1.1	Капитал за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти		-	-
11.1.2	Капитал за генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти		-	-
11.1.3	Капитал за специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти		-	-
11.1.4	Капитал за покривање – генерален ризик од вложување во сопственички инструменти		-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/ испорака		-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од друга договорна страна		2.272	1.734
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност		-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во позицииво опции		-	-
12	Капитал потребен за покривање на други ризици		2.272	1.734
13	Активa пондерирана според други ризици		28.403	21.680
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ		104.212.535	94.493.686
14	Капитал потребен за покривање на ризиците		8.337.003	7.559.495
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		20.235.387	17.895.019
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/IV)		19.42%	18,94%

4. Известување според сегменти

Известувањето според сегментите се врши според оперативните сегменти на Групата.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Групата за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- се разгледуваат од страна на Надзорниот одбор на Групата, со цел оценување на остварувањата и носење на одлуки за идните деловни активности на сегментот; и
- достапни се финансиски информации за сегментот.

Групата одделно ги обелоденува информациите за секој значаен оперативен сегмент. Еден сегмент се смета за значаен доколку:

- приходите на сегментот учествуваат со повеќе од 10% во вкупните приходи на Групата;
- износот на добивката или загубата претставува 10% или повеќе од вкупната добивка на сите оперативни сегменти кои што прикажале добивка, или од вкупната загуба на сите оперативни сегменти кои што прикажале загуба;
- вкупните средства на сегментот учествуваат со 10% или повеќе во вкупните средства на Групата;
- раководството оцени дека се значајни за следење за потребите на управување со Групата.

За целите на финансиско известување, Групата групира два или повеќе сегменти во еден оперативен сегмент доколку тие оперативни сегменти се слични во однос на видот на производите и услугите, видот и групата на корисниците на производите и услугите и методите за дистрибуција и понуда на истите. На 31 декември 2025 и 2024 година Групата не изврши групирање на два или повеќе оперативни сегменти во еден.

Оперативните сегменти на Групата се еднакви на деловните линии пропишани со „Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот“ со примена на стандардизираниот пристап за потребите на утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик.

Групата обелоденува информации за концентрацијата на деловните активности кон одделни значајни клиенти. Значаен клиент е физичко или правно лице, како и лицата поврзани со него, доколку Групата остварува 10% или повеќе од своите вкупни деловни приходи или деловни расходи. На 31 декември 2025 и 2024 година не постојат значајни клиенти.

Географските подрачја според кои Групата известува се:

- земји-членки на Европската унија;
- други европски земји, надвор од Европската унија;
- земји надвор од Европа, членки на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД);
- други земји.

4. Известување според сегменти (продолжение)

A Оперативни сегменти

<i>во илјади денари</i>	Работа со население	Корпоративно банкарство	Финансиски институции	Вложувања во хартии од вредност	Ликвидност	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2025 (тековна година)								
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.298.589	2.391.588	(144.954)	795.643	73.974	-	(1.344)	4.413.496
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	435.260	1.334.066	(748.445)	(117)	(121.212)	-	(3.349)	896.203
Нето-приходи од тргување	-	-	1.784	-	(76)	-	-	1.708
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	41.088	347.368	(25.783)	-	7	-	898.965	1.261.645
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	1.774.937	4.073.022	(917.398)	795.526	(47.307)	-	894.272	6.573.052
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(512.017)	76.148	(1.058)	(44)	5.177	-	(9.938)	(441.732)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	(3.872)	(3.872)
Амортизација	-	-	-	-	-	-	(421.855)	(421.855)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(1.690.593)	(176.494)	59.874	-	-	-	(1.317.898)	(3.125.111)
Вкупно расходи по сегмент	(2.202.610)	(100.346)	58.816	(44)	5.177	-	(1.753.563)	(3.992.570)
Финансиски резултат по сегмент	(427.673)	3.972.676	(858.582)	795.482	(42.130)	-	(859.291)	2.580.482
Данок од добивка								(418.854)
Добивка/(загуба) за финансиската година								2.161.628
Вкупна актива по сегмент	35.343.226	52.779.658	666.898	20.134.512	16.436.406	-	-	125.360.700
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	3.603.211	3.603.211
Вкупна актива	35.343.226	52.779.658	666.898	20.134.512	16.436.406	-	3.603.211	128.963.911
Вкупно обврски по сегмент	48.595.361	39.096.971	5.530.258	51.582	12.782.471	-	-	106.056.643
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	1.340.578	1.340.578
Вкупно обврски	48.595.361	39.096.971	5.530.258	51.582	12.782.471	-	1.340.578	107.397.221

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти (продолжение)
A Оперативни сегменти (продолжение)

<i>во илјади денари</i>	Работа со население	Корпоративно банкарство	Финансиски институции	Вложувања во хартии од вредност	Ликвидност	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2024 (претходна година)								
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.364.861	2.264.809	(148.459)	665.232	85.421	-	-	4.231.864
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	388.721	1.192.554	(735.834)	(54)	(43.817)	-	(10.332)	791.238
Нето-приходи од тргување	-	-	1.471	-	(957)	-	-	514
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	21.142	36.441	(8.892)	-	-	-	1.024.653	1.037.344
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	1.774.724	3.493.804	(891.714)	665.178	40.647	-	1.014.321	6.096.960
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(562.188)	(296.088)	242	(915)	(4.637)	-	(43.443)	(907.029)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизација	-	-	-	-	-	-	(330.337)	(330.337)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(1.522.495)	(190.650)	62.362	(4)	-	-	(1.156.765)	(2.807.552)
Вкупно расходи по сегмент	(2.084.683)	(486.738)	62.604	(919)	(4.637)	-	(1.530.545)	(4.044.918)
Финансиски резултат по сегмент	(309.959)	3.007.066	(829.110)	664.259	36.010	-	(516.224)	2.052.042
Данок од добивка								(197.581)
Добивка/(загуба) за финансиската година								1.854.461
Вкупна актива по сегмент	30.434.296	42.052.696	488.668	16.041.648	21.941.110	-	-	110.958.418
Неалоцирана актива по сегмент						-	2.878.349	2.878.349
Вкупна актива	30.434.296	42.052.696	488.668	16.041.648	21.941.110	-	2.878.349	113.836.767
Вкупно обврски по сегмент	40.969.441	37.459.693	4.563.184	15	10.775.183	-	-	93.767.516
Неалоцирани обврски по сегмент						-	1.090.122	1.090.122
Вкупно обврски	40.969.441	37.459.693	4.563.184	15	10.775.183	-	1.090.122	94.857.638

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти (продолжение)

Б Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни коминтенти

во илјади денари

2025 (тековна година)

(банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)

Клиент 1

приходи
(расходи)

Клиент 2

приходи
(расходи)

Клиент 3

приходи
(расходи)

Вкупно по сегмент

2024 (претходна година)

(банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)

Клиент 1

приходи
(расходи)

Клиент 2

приходи
(расходи)

Клиент 3

приходи
(расходи)

Вкупно по сегмент

	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Вложувања во хартии од вредност	Ликвидност	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно по значаен клиент
2025 (тековна година)								
Клиент 1								
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2								
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3								
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 (претходна година)								
Клиент 1								
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2								
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3								
приходи	-	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-

Групата нема значајна концентрација на вкупни приходи и расходи по значајни клиенти.

Во сегментот неалоцирано, вклучени се износите на подружницата Халк осигурување АД Скопје.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти (продолжение)**В Географски подрачја**

	Република Северна Македонија	Земји-членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји- членки на ОЕЦД)	Останато (наведете ги одделно значајните географски сегменти)		Вкупно
					Останато	Неалоцирано	
<i>во илјади денари</i>							
2025 (тековна година)							
Вкупни приходи	8.845.685	26.060	145.368	508	78	-	9.017.699
Вкупна актива	122.008.198	859.268	6.092.827	3.372	247		128.963.911
2024 (претходна година)							
Вкупни приходи	8.089.7915	56.703	16.499	392	75	-	8.163.460
Вкупна актива	108.161.630	1.907.955	3.753.351	13.590	241		113.836.767

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски
A. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

	тековна година 2025		претходна година 2024	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	19.229.122	19.229.122	22.642.564	22.642.564
Средства за тргување	32.846	32.846	97.062	97.062
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	379.098	379.098	340.505	340.505
Кредити на и побарувања од други комитенти	87.431.460	87.431.460	71.755.709	71.755.709
Вложувања во хартии од вредност	16.614.214	16.614.214	14.595.713	14.595.713
Вложувања во придружени друштва	0	0	0	0
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	1.464	1.464
Останати побарувања	1.409.967	1.409.967	1.350.760	1.350.760
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	2.115	2.115	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	6.540.883	6.540.883	6.785.121	6.785.121
Депозити на други комитенти	90.285.021	90.285.021	81.304.364	81.304.364
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	7.072.700	7.072.700	4.246.870	4.246.870
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	239.656	239.656	90.688	90.688
Одложени даночни обврски	51.576	51.576	-	-
Останати обврски	766.292	766.292	772.664	772.664

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, ностро сметки и побарувања по депозити и пласирања во НБРСМ кои достасуваат на краток рок.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)**A. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)****Кредити на и побарувања од други комитенти**

Кредитите на и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на Групата во најголем дел се со прилагодлива каматна стапка. Процентата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Процентите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на тековната пазарна каматна стапка.

Групата обезбедува кредити финансирани од кредитни линии преку Развојната банка на Северна Македонија (РБСМ), и истите се пласираат на пазарот и од други банки под истите услови како во Банката. Нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки. Исто така, Групата одобрува кредити на население со фиксни каматни стапки во првите години од кредитот. Производи со вакви карактеристики и каматни стапки се нудат и од други банки на пазарот, и нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки.

Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат должнички хартии од вредност, кои се чуваат до достасување прикажани според амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка и средства расположливи за продажба прикажани според објективна вредност. Објективната вредност на средствата расположливи за продажба се утврдува според котирана пазарна цена на активен пазар или објавени цени достапни на берза, дилер или брокер. Во случаи кога овие информации не се достапни, објективната вредност се проценува според: информации за постигнатите цени на скорешни, нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени и доброволни странки; применување на тековната пазарна цена на друг инструмент кој е во суштина ист; анализа на дисконтирани парични текови и други алтернативни модели за определување на цената.

За должничките хартии од вредност кои се чуваат до доспевање објективната вредност се утврдува со користење техники на дисконтирање парични текови со актуелна крива на принос на примарниот пазар на должнички хартии од вредност, за должнички хартии од вредност со слична преостаната рочност.

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат износ од 46.651 илјади денари (2024: 47.246 илјади денари) кои се однесуваат на вложувања за кои не постои активен пазар и нема скорешни трансакции кои би можеле да се применат во одредувањето на објективната вредност. Истите учествуваат со само 0,29% (2024: 0,33% во вкупните вложувања и се искажуваат по нивната набавна вредност.

Останати побарувања

Со оглед на краткиот рок на достасување објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

Депозити на банките

Поради незначителниот ризик од промена на вредност и краткиот рок на достасување, објективната вредност на депозитите по видување и орочените депозити е еднаква со нивната сметководствена вредност.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

A. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Депозити на други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување, како и на орочените депозити со варијабилна каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност. Од вкупните депозити на други комитенти, износот на орочени депозити со фиксна каматна стапка изнесува 38.924.910 илјади денари (2024: 35.222.774 илјади денари). Фиксните каматни стапки во најголем дел се однесуваат на орочени депозити над една година (34.561.129 илјади денари), а производи со вакви карактеристики и каматни стапки се нудат и од други банки на пазарот. Оттука, овие каматни стапки може да се смета дека се пазарни, поради што објективната вредност на овие депозити е еднаква на нивната сметководствена вредност.

Обврски по кредити

Објективната вредност на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност, поради прилагодувањето на каматните стапки за конкретните финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, апроксимативно ја претставува нивната сметководствена вредност.

Останати обврски

Со оглед на краткиот рок на достасување објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно	
<i>во илјади денари</i>					
31 декември 2025 (тековна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	32.846	-	-	32.846
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23,1	5.022.356	11.060.525	40.560	16.123.441
Вкупно		5.055.202	11.060.525	40.560	16.156.287
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
31 декември 2024 (претходна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	97.062	-	-	97.062
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23,1	4.821.192	9.357.267	41.155	14.219.614
Вкупно		4.918.254	9.357.267	41.155	14.316.676
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Групата ги класификува сите финансиски средства и финансиски обврски мерени по објективна вредност, со користење на хиерархија на објективна вредност, којашто ја прикажува значајноста на влезните параметри користени во одредувањето на објективната вредност. Хиерархијата на објективната вредност ги опфаќа следниве нивоа:

а) Ниво 1 - Објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар;

б) Ниво 2 – Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари, кои што можат да бидат директни, односно пазарни цени, или индиректни, односно извлечени од пазарни цени;

в) Ниво 3 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се следат на активните пазари, односно не се видливи.

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во износ од 16.123.441 илјади денари (2024: 14.219.614 илјади денари) вклучуваат вложување во Државни обврзници во износ од 13.314.645 илјади денари (2024: 12.407.059 илјади денари) и Државни записи во износ од 2.762.145 илјади денари (2024: 1.765.309 илјади денари), додека износот од 46.651 илјади денари (2024: 47.246 илјади денари) преставува вложување во сопственички акции.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

	тековна година 2025		претходна година 2024	
	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
	-	-	-	-

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3

<i>во илјади денари</i>	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	-	40.797	40.797	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	358	358	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	-	41.155	41.155	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2024 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	-	41.155	41.155	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	(595)	(595)	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	-	40.560	40.560	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2025 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

6. Нето-приходи/(расходи) од камата

А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	212.403	242.781
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	13.706	10.180
Кредити на и побарувања од други комитенти	4.638.177	4.406.256
Вложувања во хартии од вредност	720.517	574.181
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	168.567	72.688
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	5.753.370	5.306.086
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	16.239	21.048
Депозити на други комитенти	1.218.983	946.950
Издадени должнички хартии од вредност		
Обврски по кредити	90.800	106.224
Субординирани обврски		
Останати обврски	13.852	-
Вкупно расходи за камата	1.339.874	1.074.222
Нето-приходи/(расходи) од камата	4.413.496	4.231.864

6. Нето-приходи/(расходи) од камата (продолжение)

Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	2.623.249	2.591.069
Држава	660.648	546.665
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	47	50
Банки	226.110	252.960
Останати финансиски друштва (небанкарски)	7.478	-
Домаќинства	1.870.379	1.811.133
Нерезиденти	196.892	31.521
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	168.567	72.688
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	5.753.370	5.306.086
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	418.773	305.538
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	9.309	11.015
Банки	91.255	89.715
Останати финансиски друштва (небанкарски)	138.187	144.986
Домаќинства	619.146	478.295
Нерезиденти	63.204	44.673
Вкупно расходи за камата	1.339.874	1.074.222
Нето-приходи/(расходи) од камата	4.413.496	4.231.864

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести
А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	117.920	107.107
Платен промет		
во земјата	382.847	351.098
со странство	224.528	193.786
Акредитиви и гаранции	143.378	146.896
Брокерско работење	674	78
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	1.655	2.349
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)		
VISA – надомест	75.162	13.126
Master	55.366	66.575
Провизии за трансакции на ПОС	559.550	490.659
Провизии за трансакции на АТМ	98.916	93.138
Провизии од картично работење	91.957	88.681
Електронско банкарство	100.269	74.248
Работење со Пошта	74.843	63.426
Приходи од посредување во осигурување	38.786	62.490
Трезорско работење	35.699	29.468
Други останати приходи од провизии и надомести	1.133	904
Вкупно приходи од провизии и надомести	2.002.683	1.784.029
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	12.095	16.496
Платен промет		
во земјата	82.137	85.884
со странство	84.366	68.229
Акредитиви и гаранции	2.071	2.719
Брокерско работење	15	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)		
VISA – надомест	351.145	284.242
Master – надомест	517.294	483.980
Трезорско работење	10.870	9.523
Други останати расходи за провизии и надомести	46.487	41.718
Вкупно расходи за провизии и надомести	1.106.480	992.791
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	896.203	791.238

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести (продолжение)

Б Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	1.335.604	1.200.059
Држава	32	46
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	5.166	3.322
Банки	46.871	48.555
Останати финансиски друштва (небанкарски)	41.851	69.130
Домаќинства	355.707	297.624
Нерезиденти	217.452	165.293
Вкупно приходи од провизии и надомести	2.002.683	1.784.029
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	56.452	67.292
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	65.051	80.390
Останати финансиски друштва (небанкарски)	40.541	13.618
Нерезиденти	944.436	831.491
Вкупно расходи за провизии и надомести	1.106.480	992.791
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	896.203	791.238

8. Нето приходи од тргување

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	Претходна година 2024
<i>Средства за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	1.708	514
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
<i>Обврски за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	1.708	514

9. Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<i>Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

10. Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики

<i>во илјади денари</i>		
тековна година 2025	претходна година 2024	
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	208.694	245.400
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа		
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	4.599	(1.956)
останати курсни разлики, на нето-основа	48.903	(12.373)
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	262.196	231.071

11. Останати приходи од дејноста

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	2.778	-
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
недвижности и опрема	38.584	13.460
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	1.450	8.553
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	860
Приходи од добиени судски спорови	-	-
Наплатени претходно отпишани побарувања	67.122	73.756
Ослободување на резервирања за:		
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања - од превземени средства	6.933	2.358
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста):		
Приход од наплатено осигурување по основ на штета	31	702
Виза/Мастер кампањи	43.622	42.825
Приход од продажба на меници	-	230
Рефундирање на телефонски трошоци	220	167
Нето заработена премија од осигурување	797.345	650.463
Останати приходи од осигурување	2.370	25.866
Македонско Кредитно Биро	4.434	5.018
Други останати приходи	34.560	18.017
Вкупно останати приходи од дејноста	999.449	842.273

12. Исправка на вредностите на финансиските средства, на нето-основа

<i>во илјади денари</i>		Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства	Посебна резерва за вонбилансна изложеност	Вкупно
2025 (тековна година)											
Исправка на вредноста и посебна резерва											
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва											
-	2.624.648	135	-	921	17.215	54.767	2.697.686	215.403	2.913.089		
(Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)											
-	(2.190.924)	(193)	-	(6.107)	(15.612)	(52.585)	(2.256.421)	(205.936)	(2.471.357)		
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа											
-	433.724	(58)	-	(5.186)	1.603	2.182	432.265	9.467	441.732		
2024 (претходна година)											
Исправка на вредноста и посебна резерва											
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва											
-	7.444.798	1.861	-	6.793	31.999	67.639	7.553.090	347.197	7.900.287		
(Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)											
-	(6.612.052)	(936)	-	(2.393)	(5.737)	(57.122)	(6.678.240)	(315.018)	(6.993.258)		
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа											
-	832.746	925	-	4.400	26.262	10.517	874.850	32.179	907.029		

13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

<i>во илјади денари</i>	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтролирано учество*	Вкупно
2025 (тековна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	3.872	-	-	-	3.872
	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	3.872	-	-	-	3.872
2024 (претходна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	-

14. Трошоци за вработените

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Краткорочни користи за вработените</i>		
Плати	757.418	826.914
Задолжителни придонеси за социјално, здравствено, пензиско осигурување и останато осигурување	354.686	322.516
Краткорочни платени отсуства	645	645
Трошоци за привремено вработување	-	-
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	37.744	18.245
	1.150.493	1.168.320
<i>Користи по престанокот на вработувањето</i>		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	-	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
	-	-
<i>Користи поради престанокот на вработувањето</i>		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато (наведете ги поединечно оние трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените):	79.361	49.201
	1.229.854	1.217.521
Вкупно трошоци за вработените	1.229.854	1.217.521

ХАЛК БАНКА АД Скопје*Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025**(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***15. Амортизација**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Амортизација на нематеријалните средства		
Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	80.964	77.259
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	23.524	23.733
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	13.594	16.177
	118.082	117.169
Амортизација на недвижностите и опремата		
Градежни објекти	59.626	59.021
Транспортни средства	3.771	4.761
Мебел и канцелариска опрема	11.996	11.300
Останата опрема	97.858	107.529
Други ставки на недвижностите и опремата	10.676	10.262
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	14.802	20.295
Средства со право на користење	105.044	
	303.773	213.168
Вкупно амортизација	421.855	330.337

16. Останати расходи од дејноста

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	67.834	52.173
Премии за осигурување на депозитите	108.640	92.817
Премии за осигурување на имотот и на вработените	39.400	29.983
Материјали и услуги	575.345	466.128
Административни и трошоци за маркетинг	308.924	279.381
Останати даноци и придонеси	25.798	19.100
Трошоци за кирии	11.360	106.897
Трошоци за судски спорови	3.799	6.282
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	221.857	82.759
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	4.438	9.272
Други резервирања, на нето-основа	-	-
Загуба од продажбата на:	-	-
недвижности и опрема	-	-
нематеријални средства	-	-
преземенни средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста):	-	-
Нето настанати штети	377.607	336.821
Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	32.597	26.829
Транспорт на пари	63.268	43.360
Архивирање на документација	11.961	10.626
Расход од затворени кредити пред доспевање	42	151
Други останати расходи	42.386	27.452
Вкупно останати расходи од дејноста	1.895.256	1.590.031

17. Данок на добивка

A Расходи/приходи за тековен и одложен данок

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	тековна година 2024
Тековен данок на добивка		
Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината	273.882	197.581
Корекции за претходни години	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Промени во сметководствени политики и грешки	-	-
Останато – Глобален минимален данок	144,972	-
	418.854	197.581
Одложен данок на добивка		
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-
Промени во даночната стапка	-	-
Воведување нови даноци	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Останато	-	-
	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	418.854	197.581

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	тековна година 2024
Тековен данок на добивка		
Признаен во билансот на успех	418.854	197.581
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	418.854	197.581
Одложен данок на добивка		
Признаен во билансот на успех	-	-
Признаен во капиталот и резервите	49.461	23.281
	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	468.315	220.862

17. Данок на добивка (продолжение)
Б Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2025		претходна година 2024	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		2.580.482		2.052.042
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	10%	258.048	10%	205.204
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	0,62%	16.123	0,97%	19.946
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-0,01%	(289)	-0,99%	(20.254)
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато- Глобален минимален данок	5,62%	144.972	-0,36%	(7.315)
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		418.854		197.581
Просечна ефективна даночна стапка	16,23%		9,63%	

Согласно Законот за данокот на добивка што се применува за фискалните 2025 и 2024 година, основица за оданочување претставува остварената бруто добивка (разлика помеѓу вкупните приходи и расходи) зголемена за одредени трошоци кои не се даночно признати, или намалена за одредени приходи, инвестиции и слично, кои не се предмет на оданочување.

Во позицијата останато-Глобален минимален данок, во тековната година прикажан е пресметаниот минимален глобален данок за 2024 и 2025 година.

17. Данок на добивка (продолжение)

В Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

	тековна година 2025			претходна година 2024		
	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
<i>во илјади денари</i>						
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	472.162	49.461	422.701	232.812	23.281	209.531
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	472.162	49.461	422.701	232.812	23.281	209.531

18. Парични средства и парични еквиваленти

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Парични средства во благајна	2.200.776	2.337.316
Сметка и депозити во НБРСМ, освен задолжителни депозити во странска валута	6.214.934	11.341.592
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	145.338	600.574
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	6.225	9.696
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	3.497.280	1.359.470
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	430.465	1.838.701
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	138
(Исправка на вредноста)	(72)	(5.257)
<i>Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек</i>	12.494.946	17.482.230
Задолжителни депозити во странска валута	6.546.394	4.957.558
Ограничени депозити за Мастеркард и Виза	187.803	202.798
Резервен гарантен фонд - КИБС	-	-
(Исправка на вредноста)	(21)	(22)
Вкупно	19.229.122	22.642.564

Ограничените депозити за Мастеркард и Виза се однесуваат на средства на тековна сметка во странска банка која е ограничена и служи за обезбедување на побарувањата од страна на МАСТЕРКАРД во износ од 138.394 илјади денари (2024: 149.710 илјади денари) и ВИЗА во износ од 49.410 илјади денари (2024: 53.088 илјади).

Износот од 6.546.394 илјади денари се однесува на обврската по задолжителна резерва во странска валута која се издвојува во согласност со регулатива на НБРСМ во која во текот на годината се направија измени во насока на зголемување на обврската за задолжителна резерва во евра (2024: 4.957.558 илјади денари).

18. Парични средства и парични еквиваленти (продолжение)

	тековна година 2025				претходна година 2024			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
<i>во илјади денари</i>								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	5.279	-	-	5.279	879	-	-	879
Исправка на вредноста за годината				-				-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	921 (6.107)			921 (6.107)	6.793 (2.393)			6.793 (2.393)
Трансфер во:				-				-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	93	-	-	93	5.279	-	-	5.279

19. Средства за тргување
А Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Хартии од вредност за тргување		
Должнички хартии од вредност за тргување	-	-
Благајнички записи за тргување	-	-
Државни записи за тргување	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
	-	-
Сопственички инструменти за тргување	-	-
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	32.846	97.062
	32.846	97.062
Котирани	-	-
Некотирани	32.846	97.062
Деривати за тргување		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
	-	-
	-	-
Кредити и побарувања		
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
	-	-
	-	-
Вкупно средства за тргување	32.846	97.062

Сопственичките инструменти на 31 декември 2025 година, се однесуваат на вложувања на Подружницата во инвестициски фондови, како што следува:

Фонд	Количина на удели	Цена во денари	Вредност на удели во илјади денари
КБ Публикум Паричен	15.953,3025	144,0831	2.299
Генерали Кеш Депозит	38.916,7615	134,8280	5.247
Генерали Кеш Фонд	18.801,7890	134,8280	2.535
ВФП Кеш Депозит	22.352,6909	122,8867	2.748
WVP 100% Бонд	20.288,4054	131,6352	2.670
Вега Кеш	15.042,3009	110,5377	1.663
НЛБ Обврзници	149.022,5610	105,2508	15.685
			32.846

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

19. Средства за тргување (продолжение)

Сопственичките инструменти на 31 декември 2024 година, се однесуваат на вложувања на Подружницата во инвестициски фондови, како што следува:

Фонд	Количина на удели	Цена во денари	Вредност на удели во илјади денари
КБ Публикум Паричен	33.355,9503	140,3852	4.683
Генерали Кеш Депозит	46.827,8980	132,0281	6.183
Генерали Кеш Фонд	18.801,7890	132,0281	2.482
ВФП Кеш Депозит	287.174,3078	119,9633	34.450
WVP 100% Бонд	20.288,4054	123,3894	2.503
Вега Кеш	437.648,7728	106,8456	46.761
			97.062

20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

		<i>во илјади денари</i>			
		тековна година 2025		претходна година 2024	
		дериватни средства	(дериватни обврски)	дериватни средства	(дериватни обврски)
	Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик				
A.					
A.					
1	<i>според видот на променливата</i>				
	Деривати чувани за управување со ризик				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.					
2	<i>според видот на заштита од ризик</i>				
	Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
B.					
	Вградени деривати				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

22. Кредити и побарувања**22.1 Кредити на и побарувања од банки**

	во илјади денари			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	Краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
домашни банки	-	361.261	6.000	330.150
странски банки	-	-	-	-
Репо				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	17.837	4.355	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	-	379.098	10.355	330.150
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	-	379.098	10.355	330.150

На 31 декември 2025 година, Банката нема дадени кредити на банки и нема побарувања од банки (2024: нема).

22. Кредити и побарувања (продолжение)

22.1 Кредити на и побарувања од банки (продолжение)

	<i>тековна година 2025</i>				<i>претходна година 2024</i>			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
<i>во илјади денари</i>								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

22. Кредити и побарувања (продолжение)

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти

А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	Краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	8.443.646	42.875.498	7.651.204	35.007.559
побарувања врз основа на камати	188.540	-	239.455	-
Држава				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	569	-	680	-
побарувања врз основа на камати	3	-	5	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	47.000	110.773	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница				
станбени кредити	98.853	14.022.536	90.562	11.365.986
потрошувачки кредити	800.327	18.661.307	803.830	16.351.224
автомобилски кредити	324	60.214	344	27.344
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	1.199.083	8.333	1.244.639	9.532
други кредити	932.073	68.733	880.894	63.523
побарувања врз основа на камати	112.258	-	132.849	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	36.282	2.076.457	38.257	103.924
побарувања врз основа на камати	35.095	-	112	-
Тековна достасаност	10.454.007	(10.454.007)	7.789.987	(7.789.987)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	22.348.060	67.429.844	18.872.818	55.139.105
(Исправка на вредноста)	(1.308.186)	(1.038.258)	(1.466.714)	(789.498)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	21.039.874	66.391.586	17.406.102	54.349.607

22. Кредити и побарувања (продолжение)

22.2 Кредити на и побарувања од други коминтенти (продолжение)

А Структура на кредитите на и побарувањата од други коминтенти според видот на должникот (продолжение)

	<i>тековна година 2025</i>				<i>претходна година 2024</i>			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	239.958	614.733	1.401.522	2.256.213	165.435	645.066	1.023.620	1.834.121
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	555.090	1.147.685	921.873	2.624.648	1.049.570	2.149.261	4.245.967	7.444.798
Трансфер во:	(437.832)	(986.658)	(766.432)	(2.190.923)	(975.047)	(2.179.594)	(3.457.411)	(6.612.052)
- исправка на вредноста за Група 1	35.780	(31.217)	(4.562)	-	79.882	(77.453)	(2.429)	-
- исправка на вредноста за Група 2	(72.772)	192.963	(120.191)	-	(8.284)	136.700	(128.416)	-
- исправка на вредноста за Група 3	(2.646)	(60.918)	63.564	-	(3.878)	(204.913)	208.791	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)			(18.566)	(18.566)				-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)			12	12			(147)	(147)
			(324.944)	(324.944)			(410.507)	(410.507)
Состојба на 31 декември	357.216	775.760	1.213.465	2.346.441	239.958	614.733	1.401.522	2.256.213

Во согласност со Одлуката за управување со кредитниот ризик, Банката изврши задолжителен пренос на сметките на вонбилансна евиденција на кредитните изложености кај кои се поминати дванаесет месеци од датумот кога Банката беше должна да изврши исправка на вредноста, односно да издвои посебна резерва од 100%. Поголемеиот износ во линијата на отпишани побарувања произлегуваат од таа основа.

22. Кредити и побарувања (продолжение)

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжение)

Б Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти за обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	1.604.423	1.531.860
државни хартии од вредност	3.663.033	
државни безусловни гаранции	1.678.426	2.824.317
банкарски гаранции		
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	10.125.234	9.597.885
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	1.568.689	2.052.084
Гаранции од физички лица	3.189.815	2.582.341
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	21.053.167	17.508.386
имот за вршење дејност	21.050.053	19.554.074
Залог на подвижен имот	5.945.894	4.785.072
Останати видови обезбедување	2.020.148	1.774.676
Необезбедени	15.532.577	9.545.014
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	87.431.460	71.755.709

23. Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба

A Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	2.762.145	1.765.309
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	12.448.760	12.407.059
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	865.884	-
	16.076.790	14.172.368
Котирани	4.266.291	4.821.192
Некотирани	11.810.498	9.351.176
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	46.651	47.246
	46.651	47.246
Котирани	223	223
Некотирани	46.428	47.023
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба	16.123.441	14.219.614

Од прикажаната структура на вложувањата во финансиските средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент: нивниот рок на доспевање и применета каматна стапка е прикажано подолу.

	Рок на доспевање	Каматна стапка (%)
Обврзници издадени од државата	14.05.2026 - 21.08.2040	од 1,2 до 6,96
Државни записи	21.01.2026 - 23.12.2026	од 3,25 до 4,00
Останати должнички инструменти	15.05.2034	7,625

Вложувањата на Групата во сопственички инструменти расположливи за продажба во износ од 46.651 илјади денари (2024: 47.246 илјади денари) вклучуваат вложувања во хартии од вредност со кои Групата учествува со не повеќе од 10% во основната главнина на финансиски и нефинансиски друштва.

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)

23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)

	тековна година 2025				претходна година 2024			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	925	-	-	925	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста (Трансфер во резерви)	135	-	-	135	1.861	-	-	1.861
(ослободување на исправката на вредноста)	(193)	-	-	(193)	(936)	-	-	-
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	867	-	-	867	925	-	-	1.861

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)****23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	38.249
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	452.524
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
490.773	376.099
Котирани	-
Некотирани	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	376.099
(Исправка на вредноста)	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	376.099

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)**23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување (продолжение)**

	тековна година 2025				претходна година 2024			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***24. Вложувања во подружници и придружени друштва****А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва**

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	во %			
		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ - подружница	Република Северна Македонија	100%	100%	100%	100%

Б Финансиски информации за придружените друштва

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка/(загуба) за финансиската година
тековна година 2025	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
претходна година 2024	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Заклучно со 31.12.2023 година вкупниот влог изнесува 1.368.843 илјади денари. Во текот на 2024 и 2025 година, немаше промени во вкупниот влог на Халк Осигурување АД Скопје

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

25. Останати побарувања

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Побарувања од купувачите	22.658	33.454
Однапред платени трошоци	280.911	171.954
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	51.894	48.731
Побарувања од вработените	236	451
Аванси за нематеријални средства	27.001	48.780
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато (наведете ги поединечно побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)	-	-
<i>Побарувања од други банки по основ на трансакции со Мастеркард</i>	166.631	151.014
<i>Побарувања од други банки по основ на трансакции со Виса</i>	329.268	304.041
<i>Побарувања од други банки за порамнување од картично работење</i>	218.681	275.236
<i>Однапред исплатени пензии</i>	577.514	453.352
<i>Вестерн Унион</i>	604	787
<i>Залихи</i>	26.889	28.839
<i>Побарувања по основ судски такси</i>	8.224	8.207
<i>Премии од осигурување</i>	230.248	236.434
<i>Побарувања од посредници во осигурувањето</i>	20.209	23.199
<i>Побарување по основ на реосигурување</i>	15.348	7.052
<i>Побарување по основ на регрес</i>	31.015	30.756
<i>Останато</i>	115.118	120.414
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	2.122.449	1.942.701
(Исправка на вредноста)	(171.968)	(164.427)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	1.950.481	1.778.274

Однапред исплатените пензии во износ од 577.514 илјади денари (2024: 453.351 илјади денари) се однесуваат на декемвриска исплата на пензии во 2025 година од средства на Банката, а кои се наплатени од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија на 2 јануари 2026 (2024: 2 јануари 2025 година).

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

25. Останати побарувања (продолжение)

	тековна година 2025				претходна година 2024			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	584	13.762	150.080	164.426	394	10.925	130.568	141.888
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	1.185	9.697	61.104	71.986	1.562	20.818	49.682	72.062
Трансфер во:	(1.078)	(8.363)	(58.750)	(68.192)	(1.373)	(17.982)	(15.928)	(35.283)
- исправка на вредноста за Група 1	37	(21)	(15)	1	153	(137)	(17)	-
- исправка на вредноста за Група 2	(25)	54	(28)	1	(8)	35	(26)	-
- исправка на вредноста за Група 3	(2)	(29)	31	-	(1)	(112)	114	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)				-				-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	1		2	3	1		2	3
			3.746	3.746			(14.242)	(14.242)
Состојба на 31 декември	692	15.096	156.179	171.969	584	13.761	150.080	164.428

Во согласност со Одлуката за управување со кредитниот ризик, Банката изврши задолжителен пренос на сметките на вонбилансна евиденција на кредитните изложености кај кои се поминати дванаесет месеци од датумот кога Банката беше должна да изврши исправка на вредноста, односно да издвои посебна резерва од 100%. Поголемиот износ во линијата на отпишани побарувања произлегуваат од таа основа.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***26. Заложени средства**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други клиенти	-	-
Останати побарувања	-	-
Вкупно заложени средства	-	-

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

<i>во илјади денари</i>	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Почетна сметководствена вредност						
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	577	2.309	-	2.802	581	6.269
преземени во текот на годината	-	-	-	24.199	-	24.199
(продадени во текот на годината)	(577)	-	-	-	-	(577)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	2.309	-	27.001	581	29.891
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	2.309	-	27.001	581	29.891
преземени во текот на годината	-	81.330	-	10.818	3.383	95.531
(продадени во текот на годината)	-	-	-	(8.666)	-	(8.666)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	83.639	-	29.153	3.964	116.756
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	577	2.309	-	2.802	581	6.269
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	4.840
(продадени во текот на годината)	(577)	-	-	4.840	-	(577)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	2.309	-	7.642	581	10.532
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	2.309	-	7.642	581	10.532
загуба поради оштетување во текот на годината	-	16.266	-	6.036	677	22.979
(продадени во текот на годината)	-	-	-	(3.120)	-	(3.120)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	18.575	-	10.558	1.258	30.391
Сегашна сметководствена вредност						
на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2024 (претходна година)	-	-	-	19.359	-	19.359
на 31 декември 2025 (тековна година)	-	65.064	-	18.595	2.706	86.365

Со состојба 31.12.2025 согласно последните проценки со кои располага Банката, објективната вредност на преземениот имот изнесува 156.343 илјади денари.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

28. Нематеријални средства

А Усогласување на сегашната сметководствена вредност

<i>во илјади денари</i>	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	504.322	-	213.610	86.232	-	804.164
зголемувања преку нови набавки	-	152.548	-	20.932	13.316	-	186.796
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	656.870	-	234.542	99.548	-	990.960
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	656.870	-	234.542	99.548	-	990.960
зголемувања преку нови набавки	-	106.914	-	34.931	26.645	-	168.490
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	763.784	-	269.473	126.193	-	1.159.450
Амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	371.074	-	166.561	75.604	-	613.239
амортизација за годината	-	77.259	-	23.733	16.177	-	117.169
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	448.333	-	190.294	91.781	-	730.408
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	448.333	-	190.294	91.781	-	730.408
амортизација за годината	-	78.700	-	23.524	13.594	-	115.818
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	527.033	-	213.818	105.375	-	846.226
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	133.248	-	47.049	10.628	-	190.925
на 31 декември 2024 (претходна година)	-	208.537	-	44.248	7.767	-	260.552
на 31 декември 2025 (тековна година)	-	236.751	-	55.655	20.818	-	313.224

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***28. Нематеријални средства (продолжение)****Б Сметководствена вредност на нематеријалните средства кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката**

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>						
Сегашна сметководствена вредност на:						
на 31 декември 2024 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2025 (тековна година)	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2025 година Групата нема заложено нематеријални средства како обезбедување на обврските на Банката (на 31 декември 2024: нема).

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

29. Недвижности и опрема

A Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Средства со право на користење	Вкупно
Набавна вредност										
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	2.302.663	53.548	161.174	1.072.308	105.992	29.726	252.704	-	3.978.115
Зголемувања зголемувања преку деловни комбинации	-	41.492	-	6.916	91.828	24.030	73.241	25.516	-	263.023
(отуѓување и расходување) (отуѓување преку деловни комбинации)	-	-	(31.355)	(728)	(49.186)	(111)	(65.428)	-	-	(146.808)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	2.344.155	22.193	167.362	1.114.950	129.911	37.539	278.220	-	4.094.330
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	2.344.155	22.193	167.362	1.114.950	129.911	37.539	278.220	668.922	4.763.252
Зголемувања зголемувања преку деловни комбинации	-	71.657	8.468	28.413	143.834	9.187	100.239	19.436	-	381.234
(отуѓување и расходување) (отуѓување преку деловни комбинации)	-	(93.589)	-	(5.005)	(11.386)	(21)	(98.293)	(24.321)	-	(232.615)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	2.322.223	30.661	190.770	1.247.398	139.077	39.485	273.335	668.922	4.911.871
Амортизација и оштетување										
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	361.130	45.146	135.317	847.359	55.969	-	195.325	-	1.640.246
амортизација за годината	-	59.020	4.761	11.301	107.527	10.264	-	20.295	-	213.168
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	(31.355)	(728)	(49.188)	(97)	-	-	-	(81.368)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	420.150	18.552	145.890	905.698	66.136	-	215.441	-	1.772.046
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	420.150	18.552	145.890	905.698	66.136	-	215.620	-	1.772.046
амортизација за годината	-	58.457	3.771	11.996	97.856	10.676	-	18.881	105.044	306.681
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	(47.478)	-	(5.005)	(11.386)	(17)	-	(27.956)	-	(91.842)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	431.129	22.323	152.881	992.168	76.795	-	206.545	105.044	1.986.885
Сегашна сметководствена вредност										
на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	1.941.533	8.402	25.857	224.949	50.023	29.726	57.379	-	2.337.869
на 31 декември 2024 (претходна година)	-	1.924.005	3.641	21.472	209.252	63.775	37.539	62.600	-	2.322.284
на 31 декември 2025 (тековна година)	-	1.891.094	8.338	37.889	255.230	62.282	39.485	66.790	563.878	2.924.986

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***29. Недвижности и опрема (продолжение)**

Групата го примени МСФИ 16 на 1 јануари 2025 година согласно регулативата на НБРСМ и АСО, користејќи го модифицираниот ретроспективен пристап. Ефектот од првичната примена на МСФИ 16 е признаен како состојба на 1 јануари 2025 година.

Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земено под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:									
на 31.12.2024	-	677	-	-	-	-	-	-	677
на 31.12.2025	-	639	-	-	-	-	-	-	639

На 31 декември 2025 година, Банката не располага со еден имотен лист за деловен простор со нето сегашна вредност од 639 илјади денари (2024: 677 илјади). Процесот за упис на овој имот е во тек пред Агенцијата за катастар за недвижности. На 31 декември 2025 година Групата нема заложено недвижности и опрема како обезбедување на обврските на Групата (на 31 декември 2024: нема). и нема преземени обврски за набавка на недвижности и опрема.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***30. Тековни и одложени даночни средства и обврски****30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски**

<i>во илјади денари</i>		
	тековна година 2025	претходна година 2024
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	1.464
Обврски за данок на добивка (тековен)	239.656	90.688

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски**А Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски**

<i>во илјади денари</i>	тековна година 2025			претходна година 2024		
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето- основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето- основа
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	2.115	(51.576)	(49.461)	23.281	-	23.281
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	2.115	(51.576)	(49.461)	23.281	-	23.281
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	2.115	(51.576)	(49.461)	23.281	-	23.281

Б Непризнаени одложени даночни средства

<i>во илјади денари</i>		
	тековна година 2025	претходна година 2024
Даночни загуби	-	-
Даночни кредити	-	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***30. Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжение)****30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)****В Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината**

во илјади денари	Признаени во текот на годината во:			Состојба на 31 декември
	Состојба на 1 јануари	Билансот на успех	Капиталот	
претходна година 2024				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	23.281	23.281
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	23.281	23.281
тековна година 2025				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	(49.461)	(49.461)
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	(49.461)	(49.461)

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување**А Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-

Б Група за отуѓување

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Група на средства за отуѓување</i>		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружените друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
Вкупно група на средства за отуѓување	-	-
<i>Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>		
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување	-	-

В Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

32. Обврски за тргување

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Депозити на банки</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>		
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-
<i>Деривати за тргување</i>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
	-	-
Вкупно обврски за тргување	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување	сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>				
Останати финансиски обврски	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Движење на промените во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност		
Состојба на 1 јануари	-	-
Признаено во Останата сеопфатна добивка за годината	-	-
(Трансфер во други резервни фондови)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***34. Депозити****34.1 Депозити на банки**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки				
домашни банки	27.885	-	71.886	-
странски банки	2.218.061	-	1.208.594	-
Депозити по видување	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
домашни банки	1.219.014	-	584.203	-
странски банки	3.074.749	-	4.919.600	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
домашни банки	610	-	610	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	198	-	114	-
странски банки	366	-	114	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	6.540.883	-	6.785.121	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***34. Депозити (продолжение)****34.2 Депозити на други комитенти**

	во илјади денари			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	23.686.632	-	22.520.749	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	2.065.812	7.620.896	1.837.737	7.981.930
Ограничени депозити	766.513	1.227.418	749.255	1.062.334
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	110.897	-	55.304	-
	26.629.855	8.848.314	25.163.046	9.044.264
Држава				
Тековни сметки	154.510	-	211.302	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	154.510	-	211.302	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	766.831	-	670.924	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	7.000	327.656	93.919	279.889
Ограничени депозити	684	545	719	2.176
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	8.263	-	5.825	-
	782.778	328.201	771.387	282.065
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	303.061	-	268.268	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	2.795.695	1.131.934	2.057.081	1.403.835
Ограничени депозити	910	838	3.125	141.453
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	24.379	-	25.752	-
	3.124.045	1.132.772	2.354.226	1.545.288
Домаќинства				
Тековни сметки	19.234.401	-	15.892.220	-
Депозити по видување	2.099.908	-	1.800.034	-
Орочени депозити	1.740.893	22.373.809	1.465.424	19.144.159
Ограничени депозити	82.847	1.175.324	96.296	1.068.383
Останати депозити	16.327	-	16.589	-
Обврски врз основа на камати за депозити	507.525	-	377.082	-
	23.681.901	23.549.133	19.647.645	20.212.542
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	397.359	-	466.077	-
Депозити по видување	2.169	-	2.169	-
Орочени депозити	1.119	1.631.294	598.031	936.699
Ограничени депозити	17.818	233	47.907	20.008
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	3.519	-	1.708	-
	421.984	1.631.527	1.115.892	956.707
Тековна достасаност	24.511.440	(24.511.440)	18.081.110	(18.081.110)
Вкупно депозити на други комитенти	79.306.514	10.978.507	67.344.608	13.959.756

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***35. Издадени должнички хартии од вредност**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***36. Обврски по кредити****А Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на кредитодавателот**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
<i>резиденти</i>				
Обврски по кредити	-	5.193.628	-	3.879.906
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	6.349	-	5.680	-
<i>нерезиденти</i>				
Обврски по кредити	922.425	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	1.435	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	947.129	-	360.537
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	1.734	-	747	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	893.158	(893.158)	733.540	(733.540)
Вкупно обврски по кредити	1.825.101	5.247.599	739.967	3.506.903

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***36. Обврски по кредити (продолжение)****Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

<i>во илјади денари</i>			
тековна година 2025		претходна година 2024	
краткорочн и	долгорочни	краткорочни	долгорочни
<i>домашни извори:</i>			
Развојна банка на Северна Македонија (РБСМ)			
6.349	5.193.628	5.680	3.879.906
6.349	5.193.628	5.680	3.879.906
<i>странски извори:</i>			
DHB Bank			
923.860			
European Foundation for Southeastern Europe (EFSE)			
1.734	947.129	747	360.537
Green for Growth Fund (GGF)			
-	-	-	-
925.594	947.129	747	360.537
893.158	893.158	733.540	(733.540)
1.825.101	5.247.599	739.967	3.506.903

Тековна достасаност

Вкупно обврски по кредити

Банката има засновано залог на побарувања во форма на нотарски акт во корист на Развојна банка на Северна Македонија (РБСМ) по договори за подкредит со крајни корисници одобрени од кредитните линии на ЕИБ 4, 5, Рамковен договор за учество во програмата за кредитирање на развојот на микро, мали и средни претпријатија, поддршка на извозот и за трајни обртни средства, Рамковен договор за учество во програмата за финансирање на проекти за енергетска ефикасност (ЕЕ) и за обновливи извори на енергија (ОИЕ), Рамковен договор за кредитирање на проекти за дигитализација и дигитална трансформација, енергетска ефикасност и за обновливи извори на енергија и Рамковен договор за учество во кредитната линија за поддршка на зелени и општествено одговорни инвестиции со средства обезбедени од Француската агенција за развој. Рамковен договор за учество во кредитната линија за финансирање на инвестиции и развој на приватни трговски друштва, Рамковен договор за учество во програмата за кредитирање на проекти со позитивен придонес врз креирањето на нови работни места во микро, мали и средни претпријатија (ЦЕБ). Обврска на Банката е побарувањата со кои се стекнува врз основа на договорите кои ги склучува со своите клиенти да ги заложат во корист на РБСМ.

Во случај на доцнење на отплатата од страна на Банката, РБСМ би имала извршна исправа во форма на нотарски акт со која би го наплатила долгот на Банката од побарувањата кои Банката ги има кон своите клиенти.

ХАЛК БАНКА АД Скопје*Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025**(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***36. Обврски по кредити (продолжение)****Услови за отплата на обврските**

Кредитодавател	Обезбедување	Валута	Каматна стапка	Година на достасување
РБСМ	Меници+Меници во форма на Нотарски акт + залог на побарувања од клиентите	ЕУР	Од 0,9% до 2,79 %	2029 - 2038
РБСМ	Меници+Меници во форма на Нотарски акт + залог на побарувања од клиентите	ЕУР	1%+3 мес. ЕУРИБОР	2027 - 2033
ЕФСЕ	Необезбеден кредит	ЕУР	од 1,8% до 2,30% + 6 month EURIBOR	2027 - 2029
DHB	Необезбеден кредит	ЕУР	3,5%	2026
РБСМ	Меници+Меници во форма на Нотарски акт + залог на побарувања од клиентите	МКД	Од 0%	2030 - 2040

За кредиторот ЕФСЕ има утврдени ковенанти и Банката е усогласена со состојба 31.12.2025.

37. Субординирани обврски

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Обврски по субординирани депозити</i> (наведете ги поединечно:)	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
	-	-
<i>Обврски по субординирани кредити</i> (наведете ги поединечно:)	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
	-	-
<i>Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност</i> (наведете ги поединечно:)	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
	-	-
Откупливи приоритетни акции	-	-
Вкупно субординирани обврски	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

38. Посебна резерва и резервирања

<i>во илјади денари</i>	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за преструктурир ањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	92.873	38.261	230.826	-	-	854.376	1.216.336
дополнителни резервирања во текот на годината	347.197	14.535	268.247	-	-	83.324	713.303
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(187.967)	-	-	-	(187.967)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(315.018)	(22.561)	(197)	-	-	-	(337.776)
ефект од курсни разлики	2.107	-	-	-	-	-	2.107
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	127.159	30.235	310.909	-	-	937.700	1.406.003
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	127.159	30.235	310.909	-	-	937.700	1.406.003
дополнителни резервирања во текот на годината	215.403	6.157	279.807	-	-	114.924	616.291
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(182.962)	-	-	-	(182.962)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(205.936)	(1.465)	(27.535)	-	-	-	(234.936)
ефект од курсни разлики	(4.604)	-	-	-	-	-	(4.604)
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	132.022	34.927	380.219	-	-	1.052.624	1.599.792

38. Посебна резерва и резервирања (продолжение)

Сегашната вредност на резервирањата за користи на вработените по однос на отпремнини при пензионирање е утврдена со дисконтирање на проценетите идни парични одливи. Групата исто така резервира средства за награди за вработените и за регрес за годишен одмор.

Основните користени актуарски претпоставки се следните:

Година	2025	2024
Каматна стапка	5,1%	5,3%
Просечен пораст на плати	5,0% годишно/	5,6% годишно/ 0,47% месечно
Стапка на персонален данок на доход	10% само за 1 основица за отпремнини при пензионирање	10% само за 1 основица за отпремнини при пензионирање

Со цел определување на сегашната вредност на очекуваните идни обврски за отпремнини при пензионирање и соодветниот трошок за тековни услуги, креиран е модел согласно методот на кредитирање на проектирана единица (Project Unit Credit Method – PUCM). Проценетата очекувана вредност на обврската ја зема предвид веројатноста дека користа ќе се реализира, изведена врз основ на веројатност дека вработениот нема да го прекине работниот однос во Групата и истовремено ќе го доживее моментот на пензионирање. Оваа веројатност е изведена врз основа на дефинираните актуарски претпоставки за смртност и флукуација на вработените.

Сегашната вредност на обврската претставува дисконтирана вредност на денот на пресметката, од добиената проценета очекувана вредност на обврската, пресметана согласно претпоставките со вклучена веројатност дека паричниот одлив ќе се реализира. Трошокот за тековни услуги претставува дисконтирана вредност на денот на пресметката, од проектираната очекувана вредност на единицата, со вклучена веројатност дека паричниот одлив ќе се реализира.

Износот од 1.052.625 илјади денари (2024: 937.700 илјади денари) во делот останати резервирања го претставува износот на нето техничките резерви на подружницата како што следува:

	Во илјади денари	Во илјади денари
	тековна година 2025	тековна година 2024
Преносна премија	646.125	481.509
Пријавени штети	231.602	250.170
Настанати, но непријавени штети	243.475	226.149
Резерви за индиректни трошоци	14.576	13.431
Резерви за директни трошоци	9.415	11.690
Резерви – дел за реосигурување	(95.468)	(48.048)
Бруто резерви за бонуси и попусти	2.900	2.799
Вкупно останати резервирања	1.052.625	937.700

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***39. Останати обврски**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Обврски кон добавувачите	5.001	7.905
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	15.430	18.837
Пресметани трошоци	373	71
Разграничени приходи од претходна година	137.154	144.396
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Брокерско работење	6	15
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)	-	-
Обврски кон други банки по основ на трансакции со Мастеркард	22.357	81.148
Обврски кон други банки по основ на трансакции со Виса	253.733	281.836
Обврски кон други банки за порамнување од картично работење	109.712	99.005
Останати обврски од картично работење	45.218	-
Обврски за реосигурување	58.993	17.373
Обврски спрема осигуреници	-	(594)
Депозити за изведувачки работи	4.387	1.567
Останати даноци и придонеси	14.455	11.472
Нераспределен денарски прилив	16.592	9.845
Нераспределен девизен прилив	200.236	198.750
Оснивачки влог за фирми	7.051	11.740
Обврски во пресметка од население	10.843	-
Обврски кон вработени	11.051	10.596
Обврски за наеми	561.048	-
Останато	133.953	130.631
Вкупно останати обврски	1.607.593	1.024.593

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

40. Запишан капитал**A Запишан капитал**

	во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
Состојба на 1 јануари - целосно платени	10.000	-	1.407.691	1.284.691	-	-	14.076.910	12.846.910
Запишани акции во текот на годината	10.000	-	-	123.000	-	-	-	1.230.000
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете детално):	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	10.000	-	1.407.691	1.407.691	-	-	14.076.910	14.076.910

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Банката за еквивалент од 1 обична акција (2025: 1 обична акција). Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***40. Запишан капитал (продолжение)****Б Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на банката**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	-	-

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Објавени дивиденди по 31 декември	-	-

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

По денот на подготвување на билансот на состојба нема предложени дивиденди од Надзорниот одбор на Банката.

40. Запишан капитал (продолжение)**В Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас**

	во илјади денари		во %	
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
Име на акционерот	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
Turkiye Halk Bankasi A.S. Istanbul	14.029.050	14.029.050	99,66%	99,66%
Вкупно	14.029.050	14.029.050	99,66%	99,66%

Законска резерва

Според локалната законска регулатива Групата треба да пресметува и издвојува 5% од нето добивката за годината за законска резерва додека нивото на резервите не достигне износ кој е еднаков на една десетина од акционерскиот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со Законот за Трговски Друштва или со Статутот на Групата. Со 31.12.2025 Групата го има достигнато пропишаниот износ за законска резерва.

Резерва за објективна вредност

Резервата за објективна вредност на Групата ја сочинува кумулативната нето промена во објективната вредност на вложувањата по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, освен загубите поради оштетување, додека вложувањето е депризнаено.

Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања

Ревалоризациските резерви за средствата преземени за ненаплатени побарувања се формираат во моментот на признавање на преземените средства.

На датумот на преземање на средството, Групата е должна во билансот на состојба да прикаже оштетување од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство. Доколку износот на затворената исправка на вредноста/посебна резерва е поголем дел од оштетувањето, Групата е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството.

Групата ја депризнава ревалоризациската резерва со ослободување во билансот на успех во моментот на продажба на средството. Дополнително, ревалоризациската резерва може да се депризнае и во случај кога средството не е продадено, но ревалоризациската резерва е исклучена од дополнителниот капитал согласно со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

Премии од акции

Премиите од акции на 31 декември 2025 година во износ од 325.854 илјади денари (2024: 325.854 илјади денари) претставуваат разлика помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акциите.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***41. Заработка по акција****А Основна заработка/(загуба) по акција***Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции*

Нето-добивка за годината

Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции

Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (наведете поодделно)

Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2025	претходна година 2024
2.161.628	1.854.461
	-
	-
2.161.628	1.854.461

Пондериран просечен број на обичните акции

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината (наведете ги сите настани поодделно)

Ефект од издадени акции

Ефект од издадени акции 18.10.2024

Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември**Основна заработка по акција (во денари)**

<i>број на акции</i>	
тековна година 2025	претходна година 2024
1.407.691	1.284.691
	-
	24.869
1.407.691	1.309.560
1.536	1.416

Б Разводната заработка/(загуба) по акција*Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)*

Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции

Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции (наведете поодделно)

Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2025	претходна година 2024
2.161.628	1.854.461
	-
	-
2.161.628	1.854.461

Пондериран просечен број на обични акции (разводнет)

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции (наведете ги сите настани поодделно)

Ефект од издадени акции

Ефект од издадени акции на 18.10.2024

Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември**Разводната заработка по акција (во денари)**

<i>број на акции</i>	
тековна година 2025	претходна година 2024
1.407.691	1.284.691
	-
	24.869
1.407.691	1.309.560
1.536	1.416

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства

42.1 Потенцијални обврски

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Платежни непокриени гаранции		
во денари	4.403.314	3.203.197
во странска валута	328.686	383.627
во денари со валутна клаузула	3.669.177	3.652.545
Чинидбени непокриени гаранции		
во денари	2.547.105	2.212.921
во странска валута	810.781	1.042.334
во денари со валутна клаузула	3.099.310	2.716.665
Непокриени акредитиви		
во денари	-	-
во странска валута	912.985	1.693.856
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	727.890	678.573
Неискористени лимити на кредитни картички	1.013.133	957.952
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	2.354.772	1.757.524
Издадени покриени гаранции	515.137	448.716
Покриени акредитиви	-	98.983
Останати потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	20.382.290	18.846.188
(Посебна резерва)	(132.024)	(127.161)
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	20.250.266	18.719.027

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжение)**42.1 Потенцијални обврски (продолжение)**

Групата обезбедува банкарски гаранции и акредитиви за гарантирање на работењето на клиентите пред трети страни. Овие договори имаат фиксни лимити и вообичаено се одобруваат за период до една година. Достасувањата не се концентрирани во ниту еден период.

Овие потенцијални обврски имаат вонбилансен кредитен ризик затоа што во билансот на состојба се признаваат само провизиите и исправките за потенцијални загуби се до моментот кога преземените и потенцијални обврски ќе бидат исполнети или ќе достасаат. Голем дел од преземените и потенцијални обврски ќе достасаат без да бидат авансирани во целост или делумно. Поради тоа, износите не претставуваат идни парични текови.

Судски спорови

Банката е вклучена во судски постапки од своето редовно работење. Износот на судските спорови кои се водат против Банката на 31 декември 2025 година изнесува 119.759 илјади денари (2024: 352.831 илјади денари), за кои е евидентирана резерва во износ од 32.815 илјади денари (2024: 28.130 илјади денари). Раководството на Банката смета дека конечниот исход на остатокот од судските спорови ќе биде решен во корист на Банката и дека нема да настанат материјално значајни загуби по основ на овие спорови.

Подружницата со состојба на 31 декември 2025 година е вклучена во 3 активни судски спорови како тужена страна а кои не се однесуваат на основната дејност, односно не се поврзани со предмети за надомест на штети. Подружницата нема нови судски спорови покренати во 2025 година односно сите судски спорови потекнуваат од минати години. Подружницата очекува дека дел од споровите ќе завршат во негова корист во текот на 2026 година, додека за оние спорови за кои се очекува негативен исход, Подружницата има евидентирано резервација во износ од 4.112.510 денари (2024: 1.149.458 денари).

42.2 Потенцијални средства

Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:

Вкупно потенцијални средства

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2025	претходна година 2024
-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

43. Работи во име и за сметка на трети лица

	во илјади денари					
	тековна година 2025			претходна година 2024		
	средства	обврски	нето позиција	средства	обврски	нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	4.000	-	4.000	4.000	-	4.000
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	165.061	-	165.061	204.521	-	204.521
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	2.108.455	-	2.108.455	2.025.497	-	2.025.497
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	(4.000)	(4.000)	-	(4.000)	(4.000)
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	(165.061)	(165.061)	-	(204.521)	(204.521)
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	(2.108.455)	(2.108.455)	-	(2.025.497)	(2.025.497)
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Вкупно	2.277.516	(2.277.516)	-	2.234.018	(2.234.018)	-

Групата настапува на примарен и секундарен пазар со цел купување на хартии од вредност во име и за сметка на физички и правни лица кои сакаат да располагаат со истите, било тоа да се Државни записи или Благајнички записи.

44. Трансакции со поврзани страни

Turkiye Halk Bankasi a.s. Istanbul, Turkiye Halk Bankasi a.s. Istanbul поседува 99,66% (2024: 99,66%) од акциите со право на глас и претставува матично Друштво на Банката. Крајно матично друштво на Групата е Фонд за средства на Турција (Türkiye Varlık Fonu), којшто е во сопственост на Агенција за приватизација, Влада на Република Турција (The Republic of Turkey Prime Ministry Privatization Administration), контролирано од Државен трезор на Република Турција (State Treasury of Republic of Turkey).

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица со банката се: лица со посебни права и одговорности во банката и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во Банката (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во Банката или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Банката) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица и подружници на Банката и други лица со кои Банката има блиски врски.

Салдата и трансакциите со поврзаните страни се презентирани во продолжение.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**A Биланс на состојба**

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружен и друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)						
Средства						
Тековни сметки	8.849	-	-	-	-	8.849
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	115.130	24.541	139.671
потрошувачки кредити	-	-	-	42.731	5.316	48.047
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	5.399	1.660	7.059
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
Влог во подружница	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	(6)	-	-	(145)	(35)	(186)
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	8.843	-	-	163.115	31.481	203.439
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	5.289.026	-	-	164.440	110.040	5.563.506
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	922.425	922.425
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	366	-	-	2.730	4.016	7.112
Вкупно	5.289.392	-	-	167.170	1.036.481	6.493.043
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	916.843	-	-	-	1.802	918.645
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	16.424	3.416	19.840
(Посебна резерва)	(318)	-	-	(19)	(3)	(340)
Вкупно	916.525	-	-	16.404	5.215	938.145
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**A Биланс на состојба (продолжение)**

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)						
Средства						
Тековни сметки	13.305	-	-	-	-	13.305
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	92.009	8.208	100.217
потрошувачки кредити	-	-	-	49.472	14.573	64.045
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	5.773	1.822	7.595
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
Влог во подружница	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	(9)	-	-	(38)	(19)	(66)
Останати средства	1.941	-	-	-	-	1.941
Вкупно	15.237	-	-	147.216	24.584	187.037
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	6.114.709	-	-	144.112	108.188	6.367.009
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	114	-	-	-	-	114
Вкупно	6.114.823	-	-	144.112	108.188	6.367.123
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	800.012	-	-	-	2.728	802.740
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	17.482	2.574	20.056
(Посебна резерва)	(264)	-	-	(12)	(2)	(278)
Вкупно	799.748	-	-	17.470	5.300	822.518
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзани страни**

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2025 (тековна година)						
Приходи						
Приходи од камата	4.736	-	-	5.765	1.394	11.895
Приходи од провизии и надомести	5.413	-	-	528	258	6.198
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	10.148	-	-	6.293	1.652	18.093
Расходи						
Расходи за камата	(2.369)	-	-	(3.036)	(20.169)	(25.574)
Расходи за провизии и надомести	(16.277)	-	-	-	-	(16.277)
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	(390)	-	(390)
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	(18.646)	-	-	(3.426)	(20.169)	(42.241)

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2024 (претходна година)						
Приходи						
Приходи од камата	3.151	-	-	5.491	1.375	10.017
Приходи од провизии и надомести	10.103	-	-	220	134	10.457
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	13.254	-	-	5.711	1.509	20.474
Расходи						
Расходи за камата	(1.657)	-	-	(2.160)	(2.876)	(6.693)
Расходи за провизии и надомести	(7.356)	-	-	-	-	(7.356)
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	(9.013)	-	-	(2.160)	(2.876)	(14.049)

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**В Надомести на раководниот кадар на банката**

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Краткорочни користи за вработените	307.774	262.684
Користи по престанокот на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	-
Вкупно	307.774	262.684

45. Наеми**А Наемодавател****А.1 Побарувања по финансиски наем**

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Побарувања по финансиски наеми (износ на недисконтирани плаќања), според периодот на достасување		
- до 1 година	-	-
- над 1 до 2 години	-	-
- над 2 до 3 години	-	-
- над 3 до 4 години	-	-
- над 4 до 5 години	-	-
- над 5 години	-	-
Вкупно	-	-
(недоспеан финансиски приход)	-	-
Вкупно побарувања за финансиски наеми	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***45. Наеми (продолжение)****Б Наемател****Б.1 Обврски за наеми**

Обврски за наеми, според периодот на достасување

- до 1 година
- над 1 до 2 години
- над 2 до 3 години
- над 3 до 4 години
- над 4 до 5 години
- над 5 години

Вкупно обврски за наеми (белешка 39)

во илјади денари	
тековна година 2025	претходна година 2024
	-
-	-
8.750	-
5.765	-
15.060	-
104.634	-
426.839	-
561.048	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

45. Наеми (продолжение)**Б Наемател****Б.1 Оберски за наеми (продолжение)**

<i>во илјади денари</i>	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот земен под наем:							
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0	0
зголемувања	0	0	0	0	0	0	0
(отуѓување и расходување)	0	0	0	0	0	0	0
останато	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	0	573.647	95.275	0	0	0	668.922
зголемувања	0						
(отуѓување и расходување)	0	0	0	0	0	0	0
останато	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	0	573.647	95.275	0	0	0	668.922
Акумулирана амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0	0
амортизација за годината	0	0	0	0	0	0	0
загуба поради оштетување во текот на годината	0	0	0	0	0	0	0
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	0	0	0	0	0	0	0
(отуѓување и расходување)	0	0	0	0	0	0	0
останато	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	0	84.788	20.256	0	0	0	105.044
амортизација за годината							
загуба поради оштетување во текот на годината	0	0	0	0	0	0	0
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	0	0	0	0	0	0	0
(отуѓување и расходување)	0	0	0	0	0	0	0
останато	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	0	84.788	20.256	0	0	0	105.044
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0	0
на 31 декември 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0	0
на 31 декември 2025 (тековна година)	0	488.859	75.019	0	0	0	563.878

46. Плаќања врз основа на акции

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Датум на давање на опцијата	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-
Варијанса	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-
Каматна стапка	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-

	тековна година 2025		претходна година 2024	
	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-
Промени во текот на годината:				
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-	-
опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-	-
останати дадени опции	-	-	-	-
форфетирани опции	-	-	-	-
реализирани опции	-	-	-	-
опции со истечен краен рок	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-

47. Даночни ризици

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Групата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Групата, не постојат какви било дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

48. Настани после датумот на билансот на состојба

Од датумот на известувањето до до денот на одобрувањето на овие финансиски, нема настани кои бараат корекција или дополнителни обелоденувања во консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025 година.

Во текот на 2026 година, по датумот на известување, ескалираше геополитичкиот конфликт во Иран и Блискиот Исток кој претставува значаен меѓународен настан. Врз основа на извршената проценка, раководството смета дека овој настан нема директно, ниту материјално влијание врз финансиската состојба, резултатите од работењето или паричните текови на Банката. Банката ќе продолжи внимателно да ги следи понатамошните настани и, доколку е соодветно, ќе ги обелодени нивните потенцијални ефекти во наредните извештајни периоди.